



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

ЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи
686-3-291-2

Среда, 19 февруари 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД. XXV

Цена на овој број е 3,60 динари — Претплата за 1969 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Поштенски Факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-611.

83.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Се прогласува Законот за народната одбрана, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Соборот на народите од 11 февруари 1969 година.

ПР бр. 766

12 февруари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАРОДНАТА ОДБРАНА

УВОДНИ НАЧЕЛА

I

Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како самоуправна социјалистичка заедница на работните луѓе и заедница на рамноправни народи и народности, доследно ја спроведува политиката за мирот, а против агресијата и војната и агресивните притисоци од кој и да е вид, во меѓународните односи.

Социјалистичка Југославија ги признава за оправдани само националноослободителните војни што ги водат поробените народи против освојувачот и окупаторот и одбранбените војни што ги водат нападнатите земји против агресорот. Одбраната од агресија и борбата против окупаторот е неотуѓиво право на секој народ и на секоја земја.

Социјалистичка Југославија се готви за општонародна одбрана, за случај да биде нападната и загрозува нејзината слобода, независност, суверенитет и територијален интегритет, и е решителна со сите свои сили и средства да му се противстави на секој можен агресор.

Одбраната на Социјалистичка Југославија претставува составен дел од борбата за светски мир, и затоа, опирајќи се во одбраната од евентуална агресија врз своите сопствени сили, Југославија смета и со широката поддршка и помош од сите мирољубиви сили во светот, како и со поддршката од Организацијата на обединетите нации која е должна, според својата Повелба, да ги заштити легитимните права на сите свои членки,

II

Тргувајќи од социјалистичкиот, самоуправниот и демократскиот карактер на југословенската заедница на рамноправни народи и народности и од карактерот на современата војна, како сеопфатен вооружен судир во кој исчезнуваат границите помеѓу фронтот и тилот и помеѓу народот и армијата, Социјалистичка Југославија користејќи ги искуствата од Народноослободителната војна ја изградува својата концепција за општонардна одбрана како единствено можна форма за противставување на оружената агресија.

Општонардната одбрана на Социјалистичка Југославија ја карактеризираат:

— правото и должноста на секој работен човек и граѓанин да води борба за запазување на својата слобода и самоуправни права, за одбрана и заштита на суверенитетот, независноста и интегритетот на земјата;

— правото и должноста на секоја работна и друга организација да ги мобилизираат сите свои припадници и сите материјални сили, заради одбрана на своите работни луѓе и добра и вршење на одбранбените задачи на целата заедница;

— правото и должноста на секоја општествено-политичка заедница да организира општонардна одбрана и непосредно да раководи со борбата и да ги создава сите потребни материјални и други услови за успешно противставување на агресорот.

Во општонардната одбрана сите граѓани на Југославија, работни и други организации и општествено-политички заедници стануваат активни фактори, организатори и извршители на мерки во областа на народната одбрана и носители на правото и должноста на одбрана на слободата и независноста на својата земја. Затоа никој нема право да ги спречи граѓаните на Социјалистичка Југославија со оружје в рака да водат борба против непријателот што ја нападнал земјата, и никој нема право да признае и да прифати окупација на земјата или на кој и да е нејзин дел, како ниту капитулација на нејзините оружени сили.

III

Организирањето и подготвувањето на оружените сили на Југославија, за успешна одбрана на суверенитетот и интегритетот на земјата преку оружена борба, е составен дел на целокупните подготовки на општеството за општонардна одбрана. Оружените сили претставуваат единствена целост, а се организираат во формации на Југословенската народна армија и на територијалната одбрана.

Југословенската народна армија се организира, се вооружува, се опрема и се оспособува за сите видови дејство, во сите услови на војување, со основната намена ефикасно да им се противстави на оружените сили на агресорот. Таа со своето дејство создава потребни услови за премин во воена состојба на сите општествени фактори и за успешно организирање на општонардната одбрана против агресорот.

Со територијалната одбрана, во воен поглед, се покрива целата територија на земјата со оружени формации способни да водат оружена борба и го-

тови во секој момент и во сите услови успешно да му се противстават на агресорот. Единиците на територијалната одбрана дејствуваат самостојно или со единиците на Југословенската народна армија. Во определени услови на војната тие можат да станат основен носител на оружената борба.

Врховната команда на оружените сили раководи непосредно со оперативната армија, а со територијалната одбрана — преку републичките штабови за народна одбрана.

Припадниците на оружените сили на Југославија, при изведувањето на воените дејствија, се придржуваат секогаш и под сите околности кон правилата на военото право за хумано постапување со ранетиот и пленетиот непријател.

IV

Системот на социјалистичкото демократско самоуправање отвора најшироки можности, како за организирање и вршење на сите одбранбени подготовки во мирот така и за оружена борба и давање други видови општонароден отпор во случај на агресија и војна. Сите фактори на самоуправното општество истовремено се и фактори на народната одбрана.

Општонародната одбрана е интегрален дел на југословенската концепција за изградба на ново, хумано, демократско, социјалистичко и самоуправно општество и воопшто на мир и прогрес во светот.

Доколку одбранбената способност на самоуправното општество и подготвеноста на земјата за водење на општонародна одбрана се поголеми, до толку е помала можноста и опасноста од агресија. Поради тоа, јакнењето на народната одбрана претставува суштествена содржина на нашата политика на мирот и рамноправната соработка.

Бранејќи го решително својот самоуправен пат во социјализам, Социјалистичка Југославија истовремено ги извршува своите интернационалистички обврски во изградувањето на бескласно општество, општество без агресија и војни.

V

Во подготвувањето на земјата за општонародна одбрана и давање отпор на агресорот, а посебно во нејзиното водење, општествено-политичките и други општествени организации со својата активност, собирајќи ги и мобилизирајќи ги најшироките народни маси, а особено младината, придонесуваат за јакнење на одбранбената моќ на земјата.

Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, како најширока опирачка на општествено-политичката активност и на општественото самоуправање на работниот народ, и Сојузот на комунистите на Југославија, како водечка идејно-политичка насочувачка сила во нашето самоуправно општество, претставуваат основна морално-политичка и движечка сила во организирањето и подготвувањето на народната одбрана и во водењето на општонародната одбранбена војна.

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Народната одбрана е единствен систем на организирање и подготвување на општествено-политичките заедници, работните и други организации и граѓаните за одбрана на земјата и за работа во воени услови, за нивното учество во оружената борба и во други форми на отпор, во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра од воените дејства и за вршење други задачи од интерес за одбраната на земјата.

Член 2

Одбраната на независноста, територијалната целокупност и самоуправниот социјалистички систем на Социјалистичка Федеративна Република Југо-

славија е право и должност на граѓаните, народите и народностите, работните и други организации и општествено-политичките заедници.

Остварувајќи го ова право и должност граѓаните, општествено-политичките заедници и нивните органи, работните и други организации ги подготвуваат и ги организираат во мирот сите сили и извори на земјата за давање општонароден отпор на непријателот, учествуваат во оружената борба против непријателот до конечното отстранување на опасноста за независноста и територијалната целокупност на земјата, и извршуваат други задачи од интерес за одбраната на земјата.

Член 3

Подготовките на општествено-политичките заедници во областа на народната одбрана се засноваат врз единствената концепција на општонародната одбрана, а се организираат и се планираат според единствени основи на планови и подготвителни мерки за одбрана на земјата.

Подготовките на работните и други организации во областа на народната одбрана се засноваат врз плановите и одлуките на надлежните органи на општествено-политичките заедници и врз сопствените планови и одлуки.

Општествено-политичките заедници и работните и други организации вршат во мирот, како своја редовна дејност, подготовки за општонародна одбрана и преземаат потребни мерки за живот и работа во воени услови.

Член 4

Оружените сили на Југославија ја обезбедуваат сувереноста, уставниот поредок, неповредливоста и целокупноста на територијата на Југославија и ги извршуваат задачите што произлегуваат од меѓународните обврски на земјата во одбраната на мирот и безбедноста во светот.

За организирање и подготвување на оружените сили се одговорни сите општествено-политички заедници и работни и други организации.

Член 5

Општествено-политичките заедници и работните и други организации организираат и подготвуваат заштита и спасување на населението и на материјалните добра од воени дејства и се грижат за спроведувањето на таква заштита и спасување (цивилна заштита).

Член 6

Во случај на непосредна в'ена опасност, општествено-политичките заедници, работните и други организации и граѓаните, во рамките на пропишаните права и должности, ги преземаат пропишаните мерки на готовност и посебните мерки што ќе ги наредат властените органи, а за време на воена состојба — мерките предвидени со посебни прописи.

Член 7

Никој нема право да признае или потпише капитулација на земјата или капитулација на оружените сили.

Никој нема право да прифати и да признае окупација на земјата или на нејзин дел.

Ако непријателот привремено ја запоседне територијата на земјата или нејзин дел, граѓаните, органите на општествено-политичките заедници и работните и други организации што се наоѓаат на таа територија продолжуваат со оружената борба и со отпорот против непријателот и ги извршуваат наредбите на органот што ја раководи на тој дел од територијата општонародната одбранбена војна.

Член 8

Републиките ги уредуваат прашањата за организацијата и подготовките во областа на народната одбана во републиката, во согласност со начелата на овој закон.

Член 9

Правата и должностите во областа на народната одбрана што се ставени со овој закон во надлежност на републиката, ги вршат на својата територија автономните покраини, освен оние права и должности што, заради обезбедување единство на организацијата и дејството на народната одбрана во републиката, се задржани во согласност со уставот во надлежноста на републиката.

Глава II**ОРУЖЕНИ СИЛИ****Член 10**

Оружените сили на Југославија ги сочинуваат Југословенската народна армија и територијалната одбрана.

Припадник на оружените сили на Југославија во војна е и секој граѓанин кој организирано и со оружје учествува во борбата против непријателот.

1. Југословенска народна армија**Член 11**

За организирањето, вооружувањето, опремата и подготвувањето на Југословенската народна армија за одбрана на земјата е одговорна федерацијата.

Задачите, организирањето и подготвувањето на Југословенската народна армија за одбрана на земјата и раководењето и командувањето со Југословенската народна армија се регулираат со посебен сојузен закон.

2. Територијална одбрана**Член 12**

Територијалната одбрана се организира според единствени начела на територијата на целата земја.

Територијалната одбрана ја сочинуваат единици и служби на територијалната одбрана, а во војна — и милиција.

а) Единици на територијалната одбрана**Член 13**

Единиците на територијалната одбрана ги вршат следниве задачи:

1) самостојно или во содејство со Југословенската народна армија водат оружена борба против непријателот;

2) на привремено запоседната територија водат оружена борба против непријателот и го продолжуваат општонародниот отпор;

3) го обезбедуваат населението, територијата, работните и други организации и органите на општествено-политичките заедници од сите видови непријателска активност.

Единиците на територијалната одбрана извршуваат и задачи на заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства.

Во случај на непосредна воена опасност и во војна, единиците на територијалната одбрана можат да вршат и работи на јавниот ред и јавната безбедност.

Член 14

Единици на територијалната одбрана формираат општината, покраината и републиката.

Потесната општествено-политичка заедница е должна да формира единици на територијалната одбрана и според планот за одбрана на пошироката општествено-политичка заедница.

Единици на територијалната одбрана може да формира работна организација, а дол. на е да ги формира ако е тоа предвидено со планот на општината односно со планот на пошироката општествено-политичка заедница.

Член 15

Единиците на територијалната одбрана се формираат од воени обврзници распоредени со воениот распоред во тие единици, и од доброволци.

Единиците на територијалната одбрана на општествено-политичките заедници се формираат од

лица од ставот 1 на овој член од територијата на општината односно пошироката општествено-политичка заедница.

Единиците на територијалната одбрана на работните организации се формираат од лица од ставот 1 на овој член запослени во работната организација, што не се распоредени во единиците на територијалната одбрана на општествено-политичките заедници.

Член 16

Општината, покраината и републиката, како и работната организација, се одговорни за организирањето и подготвувањето на единиците на територијалната одбрана што ги формираат.

б) Служби на територијалната одбрана**Член 17**

Општествено-политичките заедници формираат служби на територијалната одбрана, а можат да ги формираат и работните и други организации и месните заедници.

Служби на територијалната одбрана се: службата за извидување, известување и тревожење и други служби што ги формираат, по потреба, општествено-политичките заедници.

Член 18

Службата за извидување, известување и тревожење има задача да ја открива навремено опасноста од воени дејства, да го известува за тоа населението, работните и други организации и државните органи и да врши тревожење.

Службата за извидување, известување и тревожење користи податоци од службите што редовно се занимаваат со извидување и набљудување на определени појави, од воената служба за воздушно набљудување, јавување и наведување и други соодветни служби.

Заради извршување на задачите на службата за извидување, известување и тревожење за време на војна или во случај на непосредна воена опасност, надлежниот штаб за народна одбрана може да им наложи на организациите во областа на печатот, радиото, телевизијата и другите средства за информирање веднаш да објават определени известувања.

Член 19

За потребите на службата за извидување, известување и тревожење општествено-политичките заедници формираат центри за известување и тревожење.

Центрите за известување и тревожење даваат тревоги во случај на опасност од воени дејства.

Знаците за тревожење се единствени за целата територија на Југославија и со нив навремено се запознава населението.

Знаците за тревожење ги пропишува државниот секретар за народна одбрана.

Член 20

Работните и други организации и државните органи, кои во рамките на своите задачи редовно се занимаваат со извидување и набљудување на определени појави, а особено метеоролошките и противпожарните служби, службите за радиолошка заштита и други служби, како и службите во областа на земјоделството и водостопанството, должни се за време на воена состојба или во случај на непосредна воена опасност на центрите за известување и тревожење веднаш да им ги доставуваат податоците од значење за народната одбрана за кои ќе узнаат во вршењето на своите работи.

Електростопанските, водостопанските и други работни организации што користат хидросистеми, се должни да обезбедат навремено известување и тревожење на населението на загрозените правци ако постои опасност од уривање на брани и насипи, и за таа цел да постават потребни уреди.

в) Милиција**Член 21**

Милицијата во војна, покрај своите редовни задачи, ги врши и задачите од членот 13 на овој закон.

Милицијата во војна се пополнува со воени обврзници.

Глава III**ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НИВНИ МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ****1. Заеднички одредби****Член 22**

Општествено-политичките заедници ја организираат народната одбрана на својата територија и раководат со неа, и за таа цел преземаат организациони, материјални и други мерки за оспособување на граѓаните за одбрана и за нивното учество во оружана борба, за оспособување на државните органи и работните и други организации за работа во војна, за заштита и спасување на населението и материјалните добра и за вршење други задачи од интерес за народната одбрана.

Член 23

Општествено-политичките заедници, во согласност со утврдените единствени основи на подготовките на земјата за одбрана, изработуваат план за одбрана (развоен план) и план за работа во воени услови (воен план).

Развојниот план содржи програма на подготовките за одбрана за определен временски период, а се заснова врз единствена процена на потребите на народната одбрана и на материјалните и други можности на општеството и врз процена на можните воени опасности во одделни подрачја на земјата.

Воениот план содржи задачи, мерки и постапка за случај на непосредна воена опасност и за случај на војна.

Развојниот план и воениот план на потесната општествено-политичка заедница мораат да бидат усогласени со развојниот план и воениот план на пошироката општествено-политичка заедница.

Член 24

Општината, покраината и републиката се должни да формираат органи на управата за вршење работи на народната одбрана од нивната надлежност.

Заради контрола на извршувањето на работите на народната одбрана од нивната надлежност, органите од ставот 1 на овој член можат да вршат инспекциски работи.

Член 25

Општината, покраината и републиката формираат штабови за народна одбрана за раководење со територијалната одбрана и цивилната заштита во мир и војна.

Штабовите за народна одбрана на пошироката општествено-политичка заедница, во поглед на организирањето и подготвувањето на територијалната одбрана и цивилната заштита, им издаваат во мир задолжителни инструкции на штабовите за народна одбрана на потесните општествено-политички заедници.

Во војна и во случај на непосредна воена опасност, штабовите за народна одбрана на потесната општествено-политичка заедница се должни да ги извршуваат наредбите на штабовите за народна одбрана на пошироката општествено-политичка заедница, што се однесуваат на употребата на единиците на територијалната одбрана.

Член 26

Штабовите за народна одбрана на својата територија во војна ги усогласуваат дејствата на единиците на територијалната одбрана со плановите и дејствата на Југословенската народна армија.

За време на заеднички дејства со Југословенската народна армија, единиците на територијалната одбрана му се потчинуваат на старешината на единицата на Југословенската народна армија со која учествуваат во извршувањето на заедничката борбена задача.

Во војна републичкиот штаб за народна одбрана раководи и командува со сите единици на оружените сили на територијата привремено запоседната од непријателот.

Кога единицата на територијалната одбрана на работна организација извршува задачи за обезбедување и одбрана на работната организација, таа единица ја раководи надлежниот орган на работната организација.

Член 27

Заради организирање усогласувањето на подготовките за одбрана на земјата и грижите за вршењето на определени работи во областа на народната одбрана, општината, автономната покраина и републиката можат да формираат совети за народна одбрана или други соодветни тела.

Член 28

Заради обезбедување извршување на овој закон и другите прописи со кои се уредуваат прашањата на народната одбрана, органите на управата на пошироките општествено-политички заедници можат непосредно да извршуваат одделни работи од надлежноста на органите на управата на потесните општествено-политички заедници, ако и додека овие органи не ги извршуваат тие работи.

2. Федерацијата и нејзините органи**а) Федерацијата****Член 29**

Федерацијата, во рамките на правата и должностите утврдени со Уставот и со овој закон, ја утврдува општата политика и концепцијата за одбрана на земјата и единствените основи на плановите и подготвителните мерки на општествено-политичките заедници, работните и други организации и граѓаните, и ги усогласува плановите и мерките во областа на народната одбрана.

Член 30

Во исклучителна надлежност на федерацијата спаѓаат:

1) организирањето, вооружувањето, опремањето и подготвувањето на Југословенската народна армија;

2) обезбедувањето на производствени и други капацитети за производство на предмети на вооружување и воена опрема, како и други капацитети и резерви од посебно значење за одбраната на земјата;

3) подготвувањето на територијата за потребите на дејството на Југословенската народна армија;

4) утврдувањето на општиот систем за откривање на опасноста од радијационо-хемиско-биолошки средства, на општиот систем за извидување, известување и тревожење и на општиот систем и режим на користење на врските за случај на непосредна воена опасност и за време на војна;

5) утврдувањето на програмата на приоритетното производство за потребите на оружените сили во војна;

6) организирањето на системот на криптографска заштита на преносот на тајни податоци и информации од интерес за народната одбрана, како и заштита на податоците и информациите чие откривање би можело да ѝ штети на одбраната и безбедноста на земјата.

б) Органи на федерацијата**Член 31**

Политиката утврдена од Сојузната скупштина во областа на народната одбрана ја остваруваат и спроведуваат: Претседателот на Републиката, Со-

јужниот извршен совет, Советот за народна одбрана на Југославија, Државниот секретаријат за народна одбрана и други сојузни органи на управата, сојузни совети и сојузни организации.

Овластувањата, организацијата и работата на Советот за народната одбрана на Југославија се пропишуваат со посебен сојузен закон.

Претседателот на Републиката

Член 32

Претседателот на Републиката е врховен командант на оружените сили на Југославија и претседател на Советот за народна одбрана на Југославија.

Член 33

Претседателот на Републиката прогласува општа или делумна мобилизација, наредува преземање мерки на гостовност и врши други работи во врска со народната одбрана што му се ставени во надлежност со Уставот и со сојузен закон.

Претседателот на Републиката, на предлог од Сојузниот извршен совет, го утврдува постоењето на непосредна воена опасност.

Член 34

Претседателот на Републиката, на предлог од републичкиот односно покраинскиот извршен совет, го именува и го разрешува од должноста командантот на републичкиот односно покраинскиот штаб за народна одбрана.

Член 35

Врховниот командант на оружените сили на Југославија ги пропишува основните оперативнотактички правила за територијална одбрана.

Сојузен извршен совет

Член 36

Сојузниот извршен совет, во рамките на својата надлежност, обезбедува спроведување на утврдената политика на народната одбрана, се грижи за спроведувањето на законите и подготовките во областа на народната одбрана, врши надзор над работата на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации и им дава општи насоки за работа на подготовките во областа на народната одбрана.

Сојузниот извршен совет ги насочува и координира подготовките во областа на народната одбрана, што ги спроведуваат сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации.

Член 37

Сојузниот извршен совет во областа на народната одбрана ги врши особено следните работи:

1) презема мерки за усогласување на подготовките во областа на народната одбрана, што се спроведуваат во стопанските и општествените дејности;

2) се грижи за обезбедувањето на средства за финансирање на одделни подготовки во дејностите од посебен интерес за одбраната на земјата;

3) презема мерки за обезбедување материјални резерви неопходни за случај на војна;

4) предлага и презема потребни организациони мерки за случај на непосредна воена опасност;

5) презема информативно-пропагандни мерки во подготовките на населението за општонародна одбранбена војна;

6) ги утврдува производите и услугите од посебно значење за народната одбрана на кои им се обезбедува приоритет на производството;

7) ги утврдува производите, уредите и објектите од посебен интерес за народната одбрана, за чии стандарди и типови треба да се прибави согласност од државниот секретар за народна одбрана;

8) во случај на непосредна воена опасност и во војна наредува воведување цензура и ограничување на слободата на движењето на граѓаните;

9) ги утврдува минимумите на задолжителните средства за лична и колективна заштита од воени дејства, што се должни да ги набават граѓаните, работните организации и државните органи;

10) ја утврдува организацијата и донесува поблиски прописи за криптографската заштита на преносот на доверливи податоци и информации.

Државен секретаријат за народна одбрана

Член 38

Државниот секретаријат за народна одбрана врши работи што се однесуваат на организирањето и подготвувањето на Југословенската народна армија, што му се ставени во надлежност со Законот за Југословенската народна армија и со други прописи.

Државниот секретаријат за народна одбрана врши работи на федерацијата во врска со уредувањето и подготвувањето на територијата за потребите на дејството на Југословенската народна армија.

Член 39

Државниот секретаријат за народна одбрана врши работи од исклучителните права и должности на федерацијата, што се однесуваат на организирањето на општ систем за откривање и утврдување на опасноста од радијационо-хемиско-биолошки средства, општ систем за извидување, известување и тревожење и општ систем и режим на користење на врските за случај на непосредна воена опасност и за време на војна, како и работи на територијалната одбрана и цивилната заштита што му се ставени во надлежност со овој закон.

Државниот секретаријат за народна одбрана врши стручни и други работи од исклучителна надлежност на федерацијата, што се однесуваат на криптографската заштита на преносот на податоци и информации, за кои ќе го овласти Сојузниот извршен совет.

Член 40

Државниот секретаријат за народна одбрана, во врска со подготовките во областа на народната одбрана на општествено-политичките заедници, работните и други организации и граѓаните:

1) им предлага на Сојузниот извршен совет и на Советот за народна одбрана мерки за усогласување на тие подготовки со плановите на оружените сили;

2) издава стручни упатства што содржат воени елементи, за подготовки во областа на народната одбрана на државните органи и работните и други организации;

3) ја утврдува ориентационата наставна програма на обуката за одбрана и заштита што се спроведува во училиштата и на факултетите;

4) издава стручни упатства за спроведување на обуката на населението, единиците на територијалната одбрана и цивилната заштита;

5) издава стручни упатства за организацијата и начинот на употребата на единиците на територијалната одбрана и цивилната заштита;

6) издава стручни и технички упатства за начинот на набавување, чување, одржување, евидентирање и контрола на предметите на вооружувањето на единиците на територијалната одбрана.

Член 41

Државниот секретаријат за народна одбрана ги спроведува заклучоците и насоките на Советот за народна одбрана што се однесуваат на работите на народната одбрана од надлежноста на тој секретаријат, и го следи спроведувањето на тие заклучоци и насоки што ги спроведуваат органите на управата на општествено-политичката заедница, а се од интерес за работата на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 42

Државниот секретаријат за народна одбрана им издава на републичките и покраинските органи на

управата за народна одбрана задолжителни инструкции за спроведување на сојузните прописи што се однесуваат на работите на народната одбрана од надлежноста на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Во работите во врска со воената обврска и воената мобилизација, Државниот секретаријат за народна одбрана им издава наредби и задолжителни инструкции на надлежните општински органи на управата.

Член 43

Заради обезбедување извршување на подготовките во областа на народната одбрана, Државниот секретаријат за народна одбрана врши инспекциски работи во поглед спроведувањето на сојузните прописи од областа на народната одбрана на целата територија на Југославија.

За вршење на инспекциските работи Државниот секретаријат за народна одбрана може да организира инспекциска служба.

Инспекторите и други лица овластени за вршење на инспекциските работи, имаат права и должности:

- 1) да вршат преглед и проверување на општата состојба на подготовките и спроведувањето на мерките и да ги прегледаат плановите и другите документи што се однесуваат на подготовките на органите над кои тие вршат контрола;
- 2) да наредат отстранување на несогласноста во плановите и во другите документи, спроведување на мерките и извршување на работите и задачите што треба да се спроведат и извршат според планот за подготовките, како и да наредат запирање на мерките и дејствијата што не се во согласност со обврските и должностите утврдени со планот во врска со подготовките за одбрана и со плановите и мерките на федерацијата;
- 3) да им дадат потребна стручна помош на органите чии подготовки ги контролираат и за утврдена состојба и наредените мерки да го известат надлежниот орган.

Член 44

Заради извршување на определените задачи во областа на народната одбрана, воени лица можат да бидат упатени на работа во други сојузни, републички, покраински и општински органи и организации и во работни организации, во согласност со надлежниот сојузен односно републички, покраински или општински орган и со органите на управувањето на работните организации, или кога е тоа пропишано со закон.

Други сојузни органи на управата

Член 45

Сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации (во понатамошниот текст: сојузните органи на управата) ги извршуваат работите што во врска со подготовките во областа на народната одбрана им се ставени во надлежност со сојузен закон.

Сојузните органи на управата ја следат состојбата на подготовките во стопанските дејности и општествените служби во соодветната област, и ги преземаат потребните мерки подготовките во областа на стопанството и општествените служби да се усогласат со политиката и мерките на Сојузната скупштина во областа на народната одбрана и со плановите за одбрана на земјата, како и да се обезбедат потребни средства за работа и да се спроведат други неопходни мерки за нивно оспособување за работа во воени услови и за извршување на работите и задачите од посебен интерес за народната одбрана.

3. Република и автономна покраина

Член 46

Републиката и автономната покраина (во понатамошниот текст: покраината), во согласност со својата уставна положба, правата и должностите утвр-

дени со овој закон, со општата политика и концепциите за одбрана на земјата и со единствените основи на плановите и подготвителните мерки за одбрана што ги утврдува Федерацијата, ја организираат општонародната одбрана на својата територија, ги усогласуваат и насочуваат подготовките на општините, стопанството и општествените служби, а за време на војна раководат со општонародниот отпор.

Член 47

Заради обезбедување единство на основите на плановите и подготвителните мерки за одбрана на земјата, републиката и покраината на својата територија:

- 1) ги уредуваат основите на плановите и на подготвителните мерки за одбрана на земјата за своите органи и организации, за стопанството, општествените служби и граѓаните во војна и го организираат спроведувањето на тие основи и мерки;
- 2) ги утврдуваат потребите на народната одбрана во своите општествени планови
- 3) ги следат подготовките на општините, стопанството и општествените служби во областа на народната одбрана и ги насочуваат и усогласуваат со своите планови и мерки;
- 4) го обезбедуваат остварувањето на правата и извршувањето на должностите на граѓаните, работните и други организации и општествено-политичките заедници, во поглед подготовките и организирањето на подготовките на земјата и извршувањето на други задачи во областа на народната одбрана;
- 5) обезбедуваат услови за работа во војна на работните организации од посебен интерес за републиката и покраината;
- 6) ги утврдуваат критериумите и нормативите за распоред на луѓето и средствата за потребите на државните органи, единиците на територијалната одбрана и цивилната заштита и другите општествени потреби во војна, а во согласност со потребите од пополнување на Југословенската народна армија во војна;
- 7) се грижат за стручното оспособување на своите кадри за извршување на задачите во војна.

Републиката и покраината се одговорни за изработката, на планови и преземањето на подготвителни мерки на своите органи и организации.

Републиките се должни да го усогласат спроведувањето на подготвителните мерки во областа на народната одбрана на своите гранични општини.

Член 48

Републиката и покраината се одговорни за организацијата на територијалната одбрана и цивилната заштита на својата територија, и за таа цел особено:

- 1) формираат свои единици и служби на територијалната одбрана и раководот со нив;
- 2) планираат евакуација и отстранување на значајните стопански објекти, републичките односно покраинските органи и населението;
- 3) обезбедуваат изградба на засолништа за потребите на своите органи и организации;
- 4) организираат и спроведуваат засолнување на предметите од историска, уметничка и културна вредност и на државните архиви на републиката и покраината;
- 5) ги утврдуваат програмите на обуката за одбрана и заштита што се спроведува во училиштата и на факултетите и програмите за обука на населението, територијална одбрана и цивилна заштита;
- 6) го следат, во рамките на делокругот утврден со републички прописи, спроведувањето на наставата која што во врска со народната одбрана се спроведува во училиштата и на факултетите.

Член 49

Републиката и покраината ги вршат работите на воената обврска и воената мобилизација, што им се ставени во надлежност со Законот за воената обврска и со прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 50

Во случај на непосредна воена опасност, републиката и покраината ги спроведуваат мерките за готовност што ќе ги нареди Претседателот на Републиката и го обезбедуваат нивното спроведување на својата територија, и преземаат други мерки потребни за преминување на своите органи, стопанството и општествените служби на воена организација.

Член 51

Во војна републиката и покраината ги вршат со Уставот и со закон утврдените права и обврски во согласност со воените потреби и задачи, и за таа цел:

- 1) ја утврдуваат организацијата и работата на своите органи, како и системот на организацијата и начинот на раководењето со стопанството и општествените служби;
- 2) ги мобилизираат сите човечки и материјални сили и извори за потребите на општонародната одбранбена војна;
- 3) раководат со општонародниот отпор на својата територија.

4. Општина**Член 52**

Општината, во рамките на своите права и должности утврдени со Уставот и со овој закон, а во согласност со основите на плановите и подготвителните мерки за одбрана на земјата, што ги утврдуваат федерацијата и републиката односно покраината, ја организира општонародната одбрана на својата територија, ги усогласува и насочува подготовките на месните заедници и работните и други организации, а за време на војна раководи со општонародниот отпор.

Член 53

Во согласност со единствените основи на плановите и подготвителните мерки за одбрана на земјата, што ги утврдуваат пошироките општествено-политички заедници, општината ги врши особено следните работи:

- 1) ја утврдува организацијата и работата на своите органи за спроведување на подготовките на својата територија и за вршење работи на народната одбрана во војна;
- 2) го програмира и планира развојот на подготовките на својата територија и изработува планови во областа на народната одбрана;
- 3) ги вооружува и опрема единиците и службите на територијалната одбрана што ги формира;
- 4) организира цивилна заштита на својата територија;
- 5) ја организира и спроведува обуката на населението за одбрана и заштита и обуката на единиците и службите на територијалната одбрана што ги формира, како и обуката на единиците за цивилна заштита на месните заедници;
- 6) им ги определува, во рамките на својата надлежност, задачите, работите и мерките од областа на народната одбрана на месните заедници, работните и други организации и граѓаните;
- 7) ги насочува и координира подготовките на месните заедници и на работните и други организации на својата територија;
- 8) врши работи на воената обврска и воената мобилизација, определени работи во врска со пополнувањето на Југословенската народна армија со активни воени лица и работи во врска со материјалните и други со закон определени обврски на граѓаните и работните организации за потребите на Југословенската народна армија, како и работи на територијалната одбрана и цивилната заштита и, во врска со тоа, врши пописи и води евиденции за луѓето и материјалните добра;
- 9) се грижи за спроведувањето на обуката за одбрана и заштита што се изведува во основните и средните училишта, како и за спроведувањето на програмата за стручно оспособување на кадрите за нивната работа во војна;

10) ги извршува мерките за готовност што ги наредува Претседателот на Републиката за случај на непосредна воена опасност и презема други мерки за преминување од мирновремена во воена состојба.

Член 54

Поединечен распоред на граѓаните и средствата во Југословенската народна армија врши надлежниот општински орган на управата според бројниот распоред од Државниот секретаријат за народна одбрана и од другите овластени воени органи.

Поединечен распоред на резервните подофицири, офицери и воени службеници на служба во Југословенската народна армија се врши според одредбите од Законот за Југословенската народна армија.

Распоред на граѓаните и средствата што не се распоредени во Југословенската народна армија, во територијалната одбрана, како и распоред на граѓаните на определени должности по основ на трудовата обврска врши надлежниот општински орган на управата врз основа на критериумите и нормативите што ќе ги утврди републиката (член 47 став 1 точка 6).

Распоред во единиците на цивилната заштита во работните и други организации врши органот на управувањето на тие организации, а распоред во единиците на цивилната заштита во месните заедници, населбите и станбените згради врши органот што ќе го определи општинското собрание.

Пополнувањето на територијалната одбрана и единиците на цивилната заштита, како и пополнувањето на органите и работните организации со припадници на трудовата обврска, се врши по територијален и производствен принцип.

Член 55

Во војна, општината, зависно од условите и потребите, а во согласност со плановите и одлуките на републиката односно покраината, на својата територија:

- 1) ја организира работата на своите органи, стопанството и општествените служби и раководи со нив;
- 2) ги мобилизира луѓето и материјалните средства за потребите на народната одбрана;
- 3) ја организира територијалната одбрана и цивилната заштита на својата територија;
- 4) раководи со општонародниот отпор на својата територија.

Член 56

Град со повеќе општини ги има правата и должностите на општина предвидени со овој закон, ако е тоа пропишано со статутот на градот.

Глава IV**ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА РАБОТНИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ****1. Права и должности на работните организации во областа на народната одбрана****Член 57 ✓**

Работните организации имаат право и должност да учествуваат во одбраната на земјата и за таа цел да вршат соодветни подготовки во областа на народната одбрана и да ги извршуваат обврските и должностите спрема народната одбрана предвидени со овој закон.

Член 58

Работните организации се должни да ги запознаат надлежните органи на општествено-политичките заедници со плановите и програмите на својот развој од значење за одбраната на земјата и да постапуваат по нивните барања во поглед задоволувањето на потребите на народната одбрана.

Член 59

Во вршењето на работите на народната одбрана работните организации се должни да обезбедат чување и заштита на податоците што се прогласени за тајни и да ги спроведуваат мерките за заштита на тајноста што ќе ги пропишат надлежните органи.

Член 60

Работните организации се должни со својот статус да го утврдат делокругот и одговорноста на органите на управувањето во врска со подготовките за одбрана и во случај на војна, а со статутот односно со друг општ акт во согласност со статутот — посебните должности и одговорности на членовите на работната заедница во врска со подготовките за одбрана и во случај на војна.

Член 61

Работните организации, во врска со подготовките во областа на народната одбрана, изработуваат свои планови за одбрана, и тоа:

1) планови за организација на работата, производството и вршењето услуги (воен план) и во врска со тоа го обезбедуваат производството, техничката документација, потребните средства и предметите за работа, и стручно ги оспособуваат своите кадри за работа во војна;

2) планови за одбрана и заштита на своите луѓе и своите средства (развоен план) и во врска со тоа формираат, опремаат и обучуваат свои единици на територијална одбрана и цивилна заштита, обезбедуваат потребни средства и преземаат други мерки за заштита и спасување од воени дејства.

Работните организации се должни своите планови за одбрана да ги усогласат со општинскиот план за одбрана.

Ако надлежниот орган на општината смета дека планот на работната организација не е во согласност со општинскиот план за одбрана, ќе му предложи на општинското собрание да ги утврди должностите и задачите на работната организација во рамките на нејзините обврски утврдени со законот.

Член 62

Работните организации се должни да ги извршуваат одлуките на општествено-политичките заедници, што се однесуваат на подготовките за производството и вршење услуги во војна и на другите обврски во врска со подготовките во областа на народната одбрана утврдени со плановите на општествено-политичките заедници.

Ако подготовките за производството во војна опфаќаат производство на предмети на вооружување и воена опрема, задачите на работните организации им ги поставува Државниот секретаријат за народна одбрана и врши надзор над нивното спроведување.

Општествено-политичките заедници се должни на работните организации да им обезбедат потребни средства за извршување на одлуките од ст. 1 и 2 на овој член, ако со тие одлуки им се определуваат на работните организации обврски и работи што ги надминуваат рамките на работите и задачите на нивните сопствени подготовки.

Како сопствени подготовки на работните организации се подразбираат подготовките од членот 61 на овој закон, што се во сразмера со капацитетите, производствените, техничките и други можности на работната организација.

Член 63

Работните организации во областа на стопанството и општествените служби обезбедуваат потребни средства и други материјални услови за работа и преземаат организациони и други мерки неопходни за продолжување на дејноста во воени услови, а особено во поглед обезбедувањето на производството на добра и вршењето на услуги од значење за одбраната на земјата, за брзото и организирано вклучување во општоообранбените напори и за оспособеноста за извршување на работите и задачите за заштита и спасување на населението и материјалните добра и други работи и задачи од интерес за одбраната на земјата.

Член 64

Одредбите од оваа глава се однесуваат и на самостојните организации на здружен труд во состав на работна организација што имаат својство на правно лице.

2. Посебни должности на работните организации во поглед производството и вршењето услуги од посебно значење за народната одбрана и на работните организации што произведуваат предмети на вооружување и воена опрема

Член 65

Работните организации, на барање од надлежниот орган, се должни првенствено да произведуваат предмети односно да вршат услуги што се од посебен интерес за народната одбрана.

Меѓусебните права и должности на работната организација и на органот за чии потреби се произведуваат предметите односно се вршат услугите од ставот 1 на овој член, се уредуваат со договор.

Ако странките од ставот 2 на овој член не постигнат спогодба, за спорното прашање решава посебна арбитража составена од три члена, од кои по еден определува секоја странка, а третиот член го именува Сојузниот извршен совет. Одлуката на арбитражата е извршна.

Сојузниот извршен совет ги определува предметите односно услугите за кои смета дека се од посебно значење за народната одбрана, како и органите што можат да поставуваат барања за приоритетно производство и вршење услуги.

Член 66

Работната организација што произведува предмети на вооружување и воена опрема, односно што е оспособена за такво производство, не може да ги пренесе, продаде или на друг начин отуѓи основните средства наменети за такво производство без согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Ако Државниот секретаријат за народна одбрана не ја даде согласноста од ставот 1 на овој член, тој е должен на работната организација да ѝ ја надомести фактичната штета што таа би ја трпела поради тоа.

Член 67

Во случај на престанок на работата на работната организација што произведува предмети на вооружување и воена опрема, односно што е оспособена за такво производство, органот што ја спроведува ликвидацијата на таа работна организација е должен основните средства наменети за производство на предмети на вооружување и воена опрема да му ги понуди на Државниот секретаријат за народна одбрана.

Ако Државниот секретаријат за народна одбрана ги презема основните средства од ставот 1 на овој член, должен е на работната организација да ѝ ја надомести вредноста на преземените средства.

Член 68

Обврските на работните организации чии основни средства претставуваат капацитети за производство на предмети на вооружување и воена опрема на кои им е ограничен прометот, во поглед на придонесите спрема општествената заедница, се регулираат со посебен сојузен закон.

Ако капацитетите за производство на предмети на вооружување и воена опрема ги финансирала федерацијата, работните организации можат средствата од амортизацијата на овие капацитети да ги користат исклучиво за нивна обнова.

Член 69

Ако работната организација не ги користи средствата наменети за производство на предмети на вооружување и воена опрема, државниот секретар за народна одбрана може да определи овие средства да ѝ се отстапат на користење на друга работна организација, согласно со планот на Државниот секретаријат за народна одбрана за користењето на овие средства.

Во случајот од ставот 1 на овој член Државниот секретаријат за народна одбрана ќе ѝ ги надомести на работната организација трошоците што ги имала таа околу набавката на средствата што се отстапуваат на користење.

Член 70

Сојузниот извршен совет ги определува работните организации односно погоните од посебно значење за одбраната на земјата, чии директори се именуваат во согласност со државниот секретар за народна одбрана.

Во претпријатијата што произведуваат предмети на вооружување и воена опрема, државниот секретар за народна одбрана може да определи лица од службата на воената безбедност за надзор над спроведувањето на прописите за чувањето на воена тајна и безбедност.

Член 71

Кои работни организации треба да се сметаат како организации што произведуваат предмети на вооружување и воена опрема односно кои работни организации се оспособени за такво производство, определува Сојузниот извршен совет.

3. Посебни должности на другите работни организации

Член 72

Работните организации што се занимаваат со научноистражувачка дејност од интерес за народната одбрана, се должни на Државниот секретаријат за народна одбрана, на негово барање, да му ги даваат оние податоци од својата програма за научноистражувачка работа и развој и за своите достигнувања од таа област што се од значење за народната одбрана.

Работните организации и органите што се занимаваат со геодетска, геофизичка, геолошка, хидрометеоролошка и хидролошка дејност, како и со истражувања и премеј на мориња, се должни на Државниот секретаријат за народна одбрана, на негово барање, да му ги ставаат на располагање податоците со кои располагаат, што се од интерес за народната одбрана.

Податоците од ст. 1 и 2 на овој член Државниот секретаријат на народна одбрана ги користи, во согласност со важечките прописи, исклучиво за свои потреби.

Член 73

При определувањето на стандардите и типовите за одделни производи, објекти и уреди, што се од посебно значење за народната одбрана, надлежниот орган за стандардизација и типизација е должен да прибави согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Сојузниот извршен совет определува кои производи односно објекти и уреди се од посебен интерес за народната одбрана.

Член 74

При изградбата на поголеми инвестициони објекти, како што се хидроелектрани и термоелектрани, мелiorациони системи, железнички пруги, јавни патишта, аеродроми и луки, телекомуникациони системи и други објекти од значење за народната одбрана, инвеститорите се должни да ги извршуваат барањата на Државниот секретаријат за народна одбрана во врска со потребните приспособувања, а особено во поглед на локацијата, технологијата и организацијата на технолошкиот процес, капацитетите, посебните зајакнувања заради зголемување на отпорноста спрема разорни и топлотни дејства во врска со вкопување и слични мерки од влијание врз можноста за работа во воени услови, во врска со укинување на одделни пруги и замена на влечниот систем во железничкиот сообраќај заради задоволување потребите на народната одбрана во војна.

Сојузниот извршен совет ги определува видовете на објекти или одделни објекти од интерес за народната одбрана од ставот 1 на овој член.

Член 75

Работните организации и органите од членот 72 ст. 1 и 2 на овој закон се должни претходно да прибават согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана кога вршат работи за потребите на странски организации односно странски лица или кога работат заедно со странски државјани.

4. Должност за давање материјални средства

Член 76

Работните организации се должни за потребите на Југословенската народна армија, територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници да им даваат на овластените органи: превозни средства, градежни средства, електронски средства, јавачки, влечачки и товарен добиток, со јавачки, запрежен и товарен прибор, згради и земјишта и други потребни средства.

Должноста за давање материјални средства во мир постои само за потребите на воени вежби и вежби на територијалната одбрана и цивилната заштита.

Во војна и за случај на непосредна воена опасност работните организации се должни за потребите на Југословенската народна армија, територијалната одбрана и цивилната заштита на општествено-политичките заедници да даваат, покрај средствата од ставот 1 на овој член, и одделни средства за работа, погонски материјал, храна (човечка и за добиток), огрев и други средства.

Член 77

Работните организации што ќе останат без напишаните материјални средства од членот 76 став 1 на овој закон, или на кои тие средства ќе им станат технички неисправни или неупотребливи за потребите на Југословенската народна армија, територијалната одбрана и цивилната заштита, односно ако на нив настанат битни промени од техничка природа, должни се веднаш а најдоцна во рок од 8 дена да го известат за тоа надлежниот општински орган на управата.

Член 78

Материјалните средства од членот 76 став 1 на овој закон можат за потребите на Југословенската народна армија да ги земаат за користење воените единици и установи во ранг на полк или повисок ранг, преку надлежниот општински орган на управата.

Материјални средства за потребите на територијалната одбрана и цивилната заштита може да зема за користење надлежниот општински орган на управата.

Член 79

За материјалните средства земени за привремено користење за потребите на воени вежби и вежби на територијалната одбрана и цивилната заштита, на работните организации им припаѓа соодветен надоместок.

Член 80

Се овластува Сојузниот извршен совет поблиску да ги определи материјалните средства од членот 76 став 1 на овој закон, да го пропише начинот на земање на овие средства и височината на надоместокот од членот 79 на овој закон.

5. Општествено-политички организации и други општествени организации

Член 81

Општествено-политичките организации и други општествени организации, покрај сопствените подготовки за својата работа во војна, учествуваат во општите подготовки за одбрана на земјата, според природата и карактерот на своите задачи.

Одредбите за правата и должностите на работните организации во врска со народната одбрана согласно се применуваат и врз општествено-политичките организации и други општествени организации.

Државниот секретаријат за народна одбрана презема потребни мерки за создавање услови на Југословенскиот црвен крст за извршување на задачите и работите во врска со народната одбрана, што ги врши оваа организација согласно одредбите од Женевските конвенции за заштита на жртвите од војна.

Глава V

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ГРАЃАНИТЕ

1. Заеднички одредби

Член 82

Југословенските државјани имаат право и должност да учествуваат во подготовките за одбрана на земјата, да се оспособуваат за вршење на своите задачи во војна и да учествуваат во оружана борба и во други форми на отпор, во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра и во извршувањето на други задачи од интерес за народната одбрана.

Член 83

Југословенските државјани во поглед на народната одбрана ги имаат следните обврски:

- 1) воена обврска;
- 2) обврска за служење во цивилната заштита;
- 3) трудова обврска;
- 4) материјална обврска.

Покрај обврските од ставот 1 на овој член, југословенските државјани во поглед на народната одбрана имаат и обврска за извршување на пропишаните мерки за заштита, обврска за обука за одбрана и заштита и обврска за евакуација според одредбите од овој закон за заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра.

Член 84

Југословенските државјани се должни своите обврски во поглед на народната одбрана да ги извршуваат и на територијата што ја запоседнал привремено непријателот.

2. Воена обврска

Член 85

На воена обврска подлежат, под условите пропишани со посебен сојузен закон, сите југословенски државјани.

Член 86

Воената обврска на југословенските државјани по начинот на нејзиното вршење се регулираат со посебен сојузен закон.

3. Обврска за служење во цивилната заштита

Член 87

На обврската за служење во цивилната заштита подлежат сите југословенски државјани од наполнетите 16 до наполнетите 65 години возраст.

Обврската за служење во цивилната заштита се состои во должноста за служење во единиците на цивилната заштита и за учествување во заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра загрозени со воени дејства.

Член 88

На обврската за служење во цивилната заштита не подлежат:

- 1) лица на служба во постојаниот состав на Југословенската народна армија;
- 2) воени обврзници што имаат воен распоред;
- 3) припадници на милицијата;
- 4) бремени жени и жени што имаат деца помлади од 7 години;
- 5) лица што се неспособни за служење во цивилната заштита.

По исклучок од одредбата на точката 4 од ставот 1 на овој член, во цивилната заштита можат да бидат за време на војна распоредени и жени — лекари, инженери, техничари и други неопходни стручњаци што имаат деца помлади од 7 години, ако за време на вршењето на должноста во цивилната заштита им е обезбедена нега и чување на децата.

Член 89

Поблиски прописи за начинот на утврдувањето на способноста за служење во цивилната заштита, како и за начинот на извршувањето на обврските за служење во цивилната заштита, донесува Сојузниот извршен совет.

4. Трудова обврска

Член 90

Во војна и во случај на непосредна воена опасност југословенските државјани подлежат на трудова обврска заради извршување на задачите на работните и други организации, државните органи и оружените сили, како и заради повремено извршување на определени работи од значење за одбраната на земјата.

Странски државјани можат да бидат повикани на вршење на трудова обврска, ако тоа не им е противно на меѓународните договори и на правилата на меѓународното право.

Член 91

На трудова обврска не подлежат:

- 1) лица неспособни за работа;
- 2) лица на служба во оружените сили;
- 3) лица помлади од 16 години.

Член 92

Обврзниците на трудова обврска при прогласувањето на воената состојба се должни да останат на своите работни места, ако не се повикани на служба во оружените сили.

Обврзниците на трудова обврска кои, врз основа на плановите за одбрана на земјата, се распоредени на друго работно место или во друга работна организација, должни се трудовата обврска да ја извршат според добиениот распоред, во местото или надвор од местото на своето живеење.

Мајки со деца помлади од 15 години можат да бидат распоредени на работа надвор од местото на постојаното живеење по исклучок и под услов да им се обезбеди нега и чување на децата за време на вршењето на трудовата обврска.

Член 93

За усогласувањето на организацијата и за спроведувањето на трудовата обврска на територијата на општината се грижи надлежниот општински орган.

За непосредното извршување на трудовата обврска во државен орган односно во работна или друга организација се грижи старешината на тој орган односно органот на управувањето на таа организација.

Член 94

Повременото учествување на југословенски државјани во извршувањето на работите во врска со народната одбрана го наредува надлежниот општински орган.

Во војна, по исклучок, ако тоа го бараат неодољни воени потреби, извршување на работите во врска со народната одбрана може да нареди воен старешина на положба на командант на полк или повисока положба.

Член 95

Поблиски прописи за начинот на утврдување на способноста за вршење на трудова обврска, и за начинот на извршување на трудовата обврска, донесува Сојузниот извршен совет.

5. Материјална обврска

Член 96

Граѓаните се должни да даваат, со надоместок, за потребите на оружените сили и цивилната заштита материјални средства предвидени во членот 76 став 1 на овој закон.

Во поглед начинот на давањето на средствата од ставот 1 на овој член и надоместокот за употребата и штетата за оштетени или уништени средства, согласно се применуваат прописите што ги донесува врз основа на овластувањето од членот 80 на овој закон Сојузниот извршен совет.

Член 97

Граѓаните што ќе останат без попишаните материјални средства од членот 76 став 1 на овој закон или на кои тие средства ќе им станат неупотребливи, односно граѓаните на чии попишани средства настанале битни промени од техничка природа, се должни веднаш а најдоцна во рок од 15 дена да го известат за тоа надлежниот општински орган на управата.

Член 98

На материјална обврска подлежат и странски државјани што постојано живеат на територијата на Југославија, освен оние што се на служба во дипломатски, конзуларни и други претставништва на странски држави и меѓународни организации.

Член 99

Во воена состојба може за потребите на оружените сили по исклучок да се врши реквизиција на храна, погонски материјал, огрев и други подвижни предмети што непосредно служат за воени потреби, а што се во сопственост на југословенски државјани или на странски државјани од членот 98 на овој закон.

Реквизиција може да нареди воен старешина на положба на командант на самостоен баталјон, партизански одред или повисока положба.

Реквизицијата ја спроведува надлежниот општински орган на управата, а само по исклучок воен старешина.

Реквизицијата се врши со надоместок.

Член 100

Начинот на спроведувањето на реквизицијата, како и височината и начинот на исплатата на надоместокот за реквизирани предмети ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Глава VI

ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА

Член 101

Заради заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства, се формираат единици за цивилна заштита и се преземаат задолжителните мерки за заштита и спасување предвидени со овој закон.

Единиците за цивилна заштита и задолжителните мерки за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства се организираат како единствен систем во општината, населените места и месните заедници, во работни и други организации, државни органи, станбени згради и други објекти.

Работните и други организации и граѓаните се должни при заштитата и спасувањето на населението и материјалните добра да си даваат заемна помош.

1. Единици за цивилна заштита

Член 102

Единици за цивилна заштита формираат работните и други организации и месните заедници.

Единици за цивилна заштита формираат и населбите, станбените и други згради, ако е тоа определено со прописот на општинското собрание.

Единиците за цивилна заштита во работните и други организации, месните заедници, населбите и станбените згради ги формираат органите на управувањето. Ако во месните заедници, населбите и станбените згради не постои таков орган, овие единици ги формира надлежниот општински орган.

Член 103

Единиците за цивилна заштита од членот 102 ст. 1 и 2 на овој закон наменети се првенствено за заштита и спасување на населението и материјалните добра на работните и други организации, месните заедници, населбите, станбените и други згради, од кои се формирани.

Надлежниот општински орган може да реши единиците од ставот 1 на овој член да се употребат и за извршување на задачите за заштита и спасување надвор од работните и други организации, месните заедници, населбите, станбените и други згради, од кои се формирани.

Член 104

Единиците за цивилна заштита во работните и други организации се формираат од обврзниците на цивилна заштита што се наоѓаат на работа во тие организации.

Единиците за цивилна заштита во месните заедници, населбите, станбените и други згради, се формираат од обврзниците на цивилна заштита што живеат на подрачјето на месната заедница или населбата односно од станарите на зградата.

Член 105

Работните и други организации обезбедуваат опрема за единиците за цивилна заштита што ги формираат, а станбените претпријатија — заедниците за цивилна заштита во станбените згради.

Општината обезбедува опрема за единиците за цивилна заштита што ги формираат месните заедници и населбите, ако месната заедница односно населбата нема доволно средства за опрема на своите единици.

2. Мерки за заштита и спасување

Член 106

Мерките за заштита и спасување се:

- 1) урбанистички мерки за заштита;
- 2) засолнување на населението и материјалните добра;
- 3) евакуација;
- 4) згрижување на загрозеното и постраданото население;
- 5) замрачување;
- 6) маскирање;
- 7) радијационо-хемиско-биолошка заштита;
- 8) заштита од уривања, поплави, пожари и експлозии;
- 9) прва медицинска помош и прва ветеринарна помош и асанација на теренот;
- 10) мерки за одржување на редот и безбедноста.

Урбанистички мерки за заштита

Член 107

Мерките за заштита во областа на урбанизмот и просторното уредување мораат да се применуваат при планирањето, изградбата и уредувањето на населбите, градовите и пошироките територии.

За спроведувањето на мерките од ставот 1 на овој член одговорни се органите и организациите надлежни за изработка, донесување и спроведување на урбанистичките и просторните планови.

Член 108

Прописите за мерките за заштита во областа на урбанизмот и просторното уредување ги донесува сојузниот секретар за стопанство, во согласност со државниот секретар за народна одбрана.

Засолнување на населението и материјалните добра

Член 109

Во случај на опасност од воени дејства се врши засолнување на населението и материјалните добра

во засолништа и други погодни објекти, како и на погодни места во непосредна близина на загрозеното подрачје.

Член 110

При изградувањето на нови згради во градови и во други населби, што според оцената на општинското собрание би можеле да бидат цел на воздушни напади во војна, задолжителна е изградбата и на засолништа потребни за заштита и спасување на населението и материјалните добра.

Засолништа можат да се градат во состав на зграда или во зграда — за една или повеќе згради.

За засолнување на населението и материјалните добра се користат визбени и други простории во постојните згради, што можат да бидат приспособени за оваа цел.

За засолнување на населението и материјалните добра можат да се користат и рововски засолништа, кои, по правило, се градат кога претстои непосредна воена опасност.

Член 111

Работните организации се должни од своите средства да обезбедат во постојните објекти засолнување на луѓето и материјалните добра со изградба на рововски и други соодветни засолништа и со приспособување на погодни за таа цел визбени простории и други градежни и природни објекти.

Член 112

Општините обезбедуваат изградба на јавни засолништа за населението на својата територија.

Јавни засолништа за населението се градат во градовите и поголемите населби, на местата на кои се собираат поголем број луѓе.

За јавни засолништа можат да се користат погодни постојни подземни и други комунални објекти приспособени за таа цел.

Со пропис на општинското собрание може да се обврзе инвеститорот при изградбата на подземни комунални објекти во градовите овие да ги приспособи за потребите на засолнување на населението.

Член 113

Засолништата и другите простории што се користат како засолништа мораат да им одговараат на условите за заштита од современи воени средства, според техничките нормативи што ги пропишува сојузниот секретар за стопанство, во согласност со државниот секретар за народна одбрана.

Член 114

Засолништата мораат редовно да се одржуваат во исправна состојба и можат да се користат за мирновремени потреби на начин кој ќе овозможи нивна навремена употреба за засолнување во случај на опасност.

Член 115

Средствата за изградба на нови засолништа на територијата на општината се формираат од придонесот на инвеститорите на станбени и деловни згради, од делот на закупнината од станбени и деловни згради и од закупнината за користење на засолништата во мир.

Височината на придонесот на инвеститорите не може да биде поголема од определениот процент од вкупната вредност на градежниот дел на зградата, а височината на закупнината што може да се издвои за изградба на засолништа не може да го премине определениот процент од вкупниот износ на закупнината од станбени и деловни згради. Овие проценти се определуваат со републички пропис.

Член 116

Од средствата од членот 115 на овој закон се формира општински фонд за изградба на засолништа.

Средствата на фондот за изградба на засолништа можат да се користат исклучиво за изградба на нови засолништа, за приспособување погодни визбени и слични простории за засолништа, како и за нивно одржување.

Член 117

Општинското собрание донесува поблиски прописи за користењето и одржувањето на засолништата и одлучува за изградбата на нови засолништа на територијата на општината; донесува прописи за височината на учеството на инвеститорите во изградбата на засолништа и во делот на закупнината од станбени и деловни згради кој се издвојува за изградба на засолништа, во рамките на определениот процент од членот 115 став 2 на овој закон, како и за распоредот и употребата на средствата за изградба и одржување на засолништа.

Евакуација

Член 118

Во војна и во случај на непосредна воена опасност, на обврската за евакуација подлежат граѓаните, државните органи и работните и други организации.

Граѓаните, државните органи, работните и други организации и материјалните добра можат да бидат евакуирани од градовите и загрозените подрачја во помалку загрозени подрачја и во подрачја што даваат поповолни услови за заштита.

Член 119

Евакуација наредува надлежниот републички односно покраински орган.

На подрачјата на кои се водат борбени дејства евакуација може да нареди воениот старешина на положба на командант на дивизија или повисока положба, кој раководи со операциите на тие подрачја.

Член 120

Планот за евакуација на населението од територијата на општината го донесува општинското собрание.

Со евакуацијата на територијата на општината и со организирањето на прифаќањето и сместувањето на луѓето, органите и имотот раководи надлежниот општински орган.

Старешините на државните органи и органите на управувањето на работните и други организации непосредно ја организираат и спроведуваат евакуацијата на односните органи и организации.

Згрижување на загрозеното и постраданото население

Член 121

За згрижување на загрозеното и постраданото население во војна, се преземаат итни мерки за привремено сместување, исхрана и обезбедување други неопходни потреби на населението.

Член 122

Прифаќањето и сместувањето на евакуираното население, органи и организации и имот го вршат, според распоредот од општинското собрание, граѓаните, работните и други организации и органи.

Во спроведувањето на мерките за згрижување должни се да учествуваат граѓаните, работните организации — особено во областа на здравството, уговорителството и општествената исхрана, комуналните организации, Југословенскиот црвен крст и другите хуманитарни општествени организации што можат да придонесат за згрижување на постраданото и загрозено население.

*Замрачување***Член 123**

Во војна, а по потреба и во случај на непосредна воена опасност, се врши замрачување на населените места, стопанските и други објекти и сообраќајните средства, според планот за замрачување што го донесува надлежниот општински орган.

Член 124

Работните организации што се одговорни за јавното осветление организираат и спроведуваат замрачување на јавните места, улиците, плоштадите и сличните објекти.

Замрачување на станбени и други згради, индустриски и други стопански објекти и сообраќајни средства, должни се да организираат и спроведуваат работните и други организации, корисниците на станови и други згради и сопствениците и возачите на сообраќајни средства.

Член 125

Работните и други организации, корисници на станови, на деловни, управни и други згради во населени места и сопствениците на сообраќајни средства, обезбедуваат потребни средства за замрачување на своите објекти, сообраќајни средства, односно на становите и зградите што ги користат.

*Маскирање***Член 126**

Општинското собрание, по прибавено мислење од надлежните воени органи, ги пропишува мерките и постапката за маскирање и ги определува објектите на територијата на општината што ќе се маскираат.

Работната организација на која ѝ припаѓа објектот го спроведува неговото маскирање и обезбедува потребни материјални средства за тоа.

*Радијационо-хемиско-биолошка заштита (РХБ-заштита)***Член 127**

Радијационо-хемиско-биолошка заштита (во понатамошниот текст: РХБ-заштита) се организира и се спроведува за спречување, ублажување и отстранување на последиците од радијациони, хемиски и биолошки дејства врз населението, растителниот и животинскиот свет и материјалните добра.

Член 128

Граѓаните обезбедуваат средства за лична заштита од радијационо-хемиско-биолошки дејства и спроведуваат други мерки за лична заштита.

Работните и други организации и државните органи обезбедуваат средства за РХБ-заштита и ги спроведуваат мерките за колективна заштита и спасување на своите луѓе и имот.

Општината обезбедува средства и ги спроведува мерките за колективна заштита и спасување на населението и за заштита на растителниот и животинскиот свет и материјалните добра на својата територија.

Член 129

Научноистражувачките институти, лабораториите, хидрометеоролошката служба и други стручни установи и работни организации и органи што располагаат со соодветни средства и стручни кадри за вршење на работите на РХБ-заштита, се должни да учествуваат во извршувањето на мерките и задачите на РХБ-заштита во согласност со работите што ги

вршат и своите можности, а според упатствата од надлежниот општински орган и органите на пошироките општествено-политички заедници.

Член 130

Општината го организира откривањето и утврдувањето на опасноста од радијациони, хемиски и биолошки средства и се грижи за организацијата на РХБ-заштита на својата територија, и во војна наредува преземање и спроведување на пропишаните мерки за РХБ-заштита.

Член 131

Поблиски прописи за начинот на откривањето и утврдувањето на опасноста од радијациони, хемиски и биолошки средства и стручни упатства за организирање и спроведување на мерките на РХБ-заштита донесува државниот секретар за народна одбрана, во согласност со сојузните органи и организации надлежни за заштита од јонизирачки зрачења и хемиски и биолошки опасни материи.

*Заштита од уривања, поплави, пожари и експлозии***Член 132**

Надлежниот општински орган го организира и го раководи спасувањето на населението и материјалните добра од урнатини и од објекти зафатени со пожар, како и од поплави и презема мерки за отстранување на опасноста од експлозивни средства.

Во спасувањето од урнатини и од објекти зафатени со пожар, како и од поплави, должни се да учествуваат градежните, рударските, противпожарните, комуналните, транспортните и други работни организации и служби што располагаат со соодветни средства и кадри, и да постапуваат според упатствата и наредбите од надлежниот општински орган.

Член 133

Заштитата од неексплодирани убојни средства (пропаѓање, обезбедување на местата, уништување и дезактивирање) ја организира надлежниот општински орган.

Работите за заштита од неексплодирани убојни средства можат да ги вршат само стручни лица што за тоа имаат посебно овластување од надлежниот републички орган.

Помошни работи за заштита од неексплодирани убојни средства можат да вршат и нестручни лица под контрола на овластено стручно лице.

Ако на територијата на една или повеќе општини се наоѓаат поголеми количини неексплодирани убојни средства, пошироката општествено-политичка заедница е должна да даде помош во организирањето и обезбедувањето на потребни средства за отстранување на опасноста од такви убојни средства.

Граѓаните и одговорните лица во работните и други организации се должни за откриените неексплодирани убојни средства да го известат најблискиот општински орган или најблиската станица на милицијата.

*Прва медицинска помош, прва ветеринарна помош и асанација на терен***Член 134**

Првата медицинска помош на загрозеното односно постраданото население од воени дејства ја организира и ја раководи надлежниот општински орган.

Во спроведувањето на првата медицинска помош се должни да учествуваат здравствените станици и други здравствени установи, Југословенскиот црвен крст и други организации што се оспособени за тоа, како и граѓаните.

Член 135

Давањето прва ветеринарна помош на повреден, заболел и контаминиран добиток од воени дејства, го организира и спроведува надлежниот општински орган.

Во спроведувањето на првата ветеринарна помош должни се да учествуваат ветеринарните установи, земјоделските и други работни организации што се оспособени за тоа и сопствениците на добиток.

Член 136

Општинското собрание презема на територијата на општината мерки и ја организира асанацијата на теренот, за спречување на ширењето на зарази и епидемии и други последици од воени дејства.

Во спроведувањето на мерките за асанација на теренот се должни да учествуваат здравствените и ветеринарните установи, хигиенско-епидемиолошките установи, комуналните претпријатија за одржување чистота и други комунални претпријатија и установи.

Мерки за одржување на редот и безбедноста**Член 137**

При нападот од воздух и при други воени дејства, како и за време на спроведувањето на мерките за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства, општинското собрание презема посебни мерки за одржување на редот и безбедноста.

Мерките за одржување на редот и безбедноста се должни да ги спроведуваат сите органи, работни и други организации и граѓани на територијата на општината односно на подрачјето за кое се наредени.

Член 138

За спроведување на евакуација, сместување и згрижување на загрошено и пострадано население и материјални добра, за заштита и спасување од ургентни, од поплави и од простории зафатени со пожар, за гасење на пожар, на мерките на РХБ-заштита, прва медицинска помош, прва ветеринарна помош и асанација на теренот, општинското собрание може да нареди мобилизација на населението и луѓето и на средствата на работните и други организации и органите на територијата на општината.

Глава VII**ОБУКА ЗА ОДБРАНА И ЗАШТИТА****Член 139**

На обврската за обучување за одбрана и заштита подлежат сите граѓани на Југославија од наполнетите 16 до наполнетите 65 години возраст, ако се способни за посетување на обуката.

На обврската од ставот 1 на овој член подлежат и учениците помлади од 16 години, ако обуката се изведува во рамките на наставната програма во училиштата.

Член 140

Обуката за одбрана и заштита се состои од обука во училиштата, обука на населението и обука на единиците и службите на територијалната одбрана и единиците на цивилната заштита.

Член 141

Обуката во основните училишта, средните, вишите и високите школи се организира и се спроведува во рамките на наставата и другите активности што ги организира школата. Програмите за оваа обука ги донесува надлежниот републички орган, во

согласност со ориентационата програма што ја утврдува државниот секретар за народна одбрана.

Член 142

Обуката на населението се состои од основна и дополнителна обука.

Основната обука може да трае вкупно до триесет наставни часови и ги опфаќа сите граѓани од 16 до 65 години возраст, освен лицата од членот 141 на овој закон што завршиле обука во рамките на школувањето во основните училишта, средните, вишите и високите школи, како и лицата што го отслужиле воениот рок или ја завршиле обуката од членот 143 на овој закон.

Дополнителната обука ги опфаќа сите граѓани што завршиле основна обука за одбрана и заштита и може да трае најмногу до десет часови годишно.

Обуката на населението се организира и се спроведува на курсеви, семинари, практични вежби и на друг погоден начин (радио, телевизија, филм).

Член 143

Основната обука на обврзниците распоредени во единици на цивилната заштита може да трае вкупно до сто наставни часови, а дополнителната — до десет часови годишно.

Граѓаните распоредени во единиците на цивилната заштита се должни да ја посетуваат обуката од ставот 1 на овој член.

Обуката на припадниците на територијалната одбрана се врши според одредбите од Законот за воената обврска.

Член 144

Надлежниот општински орган ја организира обуката на населението на територијата на општината, обуката на единиците и службите на територијалната одбрана што ги формира тој, и се грижи за организацијата и спроведувањето на обуката на единиците за цивилна заштита во месните заедници, станбените згради и работните организации.

Општинското собрание го утврдува бројот на наставните часови на основната обука и на дополнителната годишна обука.

Работните и други организации се должни да ја организираат обуката на единиците и службите на територијалната одбрана и на единиците за цивилна заштита што ги формираат тие.

Член 145

Обуката за одбрана и заштита се спроведува, по правило, вон работното време.

Член 146

Општествено-политичките заедници и работните и други организации го организираат и спроведуваат образованието и усовршувањето на своите кадри за вршење на подготовките и други работи во областа на народната одбрана од својот делокруг.

Образованието и усовршувањето на кадрите за вршење работи на народната одбрана во органите на управата за народна одбрана и во другите органи на управата, во работните и други организации и во единиците и службите на територијалната одбрана и во единиците за цивилна заштита се врши и во училиштата за цивилна заштита или во други соодветни училишта.

Глава VIII**УПОТРЕБА НА ЕДИНИЦИТЕ И СЛУЖБИТЕ НА ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА И НА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА ВО БОРБАТА ПРОТИВ ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ****Член 147**

Единиците и службите на територијалната одбрана и единиците за цивилна заштита се должни во време на мир да учествуваат во борбата против

елементарни непогоди и во заштитата и спасувањето на загрозеното население и добра.

Со елементарните непогоди во смисла на ставот 1 од овој член, се издначуваат несреќите од поголеми размери предизвикани со пожар, експлозија, сообраќајни несреќи, уривање на брани и слични настани, определени со републички пропис.

Член 148

Обврските на граѓаните и работните и други организации во поглед учеството во заштитата и спасувањето на населението и добрата во војна, прифаќањето на населението и добрата, учеството во асанација на терен и извршувањето на наредените мерки за одржување на редот и безбедноста, важат и во случаите на елементарни непогоди.

Глава IX

МЕРКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА НА ТАЈНОСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

1. Заштита на тајноста

Член 149

Граѓаните, работните и други организации и државните органи се должни да ги чуваат како тајна известувањата и податоците што се од интерес за народната одбрана и што се како тајни определени со овој закон, со други закони и со прописи донесени врз основа на закон.

Граѓаните, работните и други организации и државните органи се должни без одлагање да го известат надлежниот воен или друг овластен државен орган за појавите и активностите што можат да ѝ нанесат штета на народната одбрана и на безбедноста на земјата.

Член 150

Граѓаните, работните и други организации и државните органи се должни со соодветни мерки да ја заштитат тајноста на оние податоци чие откривање би можело да има штетни последици за народната одбрана, и да ги извршуваат пропишаните мерки за заштита на тајноста.

Како тајни податоци на народната одбрана се подразбираат документите, материјалните средства, објектите, мерките, како и други факти, што се прогласени за тајни од надлежните органи.

Државниот секретар за народна одбрана ги пропишува во рамките на својата надлежност критериумите за утврдувањето кои податоци од значење за оружените сили мораат да се чуваат како воена тајна и начинот на нивната заштита.

Сојузниот извршен совет ги пропишува критериумите за утврдување на податоците од значење за народната одбрана од делокругот на државните органи и работните и други организации, што мораат да се чуваат како државна или службена тајна, и задолжителните мерки за нивната заштита.

Член 151

Работните и други организации и државните органи се должни со свој општ акт да пропишат кои видови податоци од интерес за народната одбрана од нивниот делокруг се сметаат за тајна, и да ги определат мерките и постапката за нивната заштита.

Член 152

При пренесувањето на тајни податоци со технички средства за врски за кои е тоа пропишано, државните органи и работните и други организации се должни да ги применуваат мерките на криптографска заштита.

Член 153

Заради заштита на интересите на народната одбрана може да се ограничи слободата на движењето, престојот или настанувањето во одделни места или зони на земјата (во понатамошниот текст: забранети зони).

Ограничувањето од ставот 1 на овој член може да се однесува на сите лица или само на странски државјани.

Сојузниот извршен совет ги определува забранетите зони на копно.

Забранетите зони во внатрешните морски води и територијалното море на Југославија се определуваат со посебен сојузен закон.

Во војна, воениот старешина на положба командант на полк или повисока положба може во зоната на борбените дејства привремено да ја ограничи слободата на движењето.

Член 154

Пристапот, набљудувањето и снимањето на воените објекти и други објекти што државниот секретар за народна одбрана ќе ги определи како објекти од посебен интерес за одбраната на земјата, забранети се.

Се овластува државниот секретар за народна одбрана да ги пропише условите за пристап и да го определи кругот на лицата на кои им е дозволен пристапот во објектите од ставот 1 на овој член, како и да го утврди начинот на заштитата на таквите објекти.

Член 155

Се овластува Сојузниот извршен совет да може, со цел за заштита на интересите на народната одбрана, да го забрани запослувањето на странци во работните организации што се од посебен интерес за народната одбрана, како и техничката и друга соработка на тие организации со странски организации и странски државјани.

Сојузниот извршен совет, со цел за заштита на интересите на народната одбрана, пропишува за кои видови научноистражувачка работа на територијата на Југославија странците мораат претходно да прибават одобренис од надлежниот републички орган.

2. Снимање од воздух и картографски публикации

Член 156

Снимање од воздух на југословенската територија и развивање на аерофотоматеријали за потребите на премерот на земјиштето, можат да вршат само оние работни организации и државни органи што ќе ги овласти за тоа Сојузниот извршен совет.

Работните организации и државните органи можат да вршат снимање од воздух и развивање на аерофотоматеријали за други потреби на стопанството или науката кога ќе добијат за тоа одобрение од државниот секретар за народна одбрана.

На подрачјата на југословенската територија што се од посебно значење за народната одбрана снимање од воздух може да врши само воена установа. Овие подрачја ги определува државниот секретар за народна одбрана.

Член 157

Аерофотоматеријалот добиен со снимање од воздух може да се објави само по одобрение од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 158

Воените установи или органите и организациите што ќе добијат за тоа согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана ги вршат сите видови на премер на земјиштето и испитувања (геодетски, геофизички, геолошки, хидролошки и други) на подрачјата што се од посебен интерес за народната одбрана.

Работи на премер на земјиште долж државната граница и југословенскиот морски брег и работи на поврзување со соодветните премери на соседните земји, можат да се изведуваат само по одобрение од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 159

Картографски публикации на југословенската територија, акваторија или некој нивен дел можат да изработуваат и издаваат работните и други организации и државните органи за свои потреби или за јавна употреба.

Во картографските публикации од ставот 1 на овој член не смеат да се внесуваат податоци за воените објекти.

Картографските публикации наменети за јавна употреба не можат да содржат податоци што се од интерес за народната одбрана. Овие податоци ги определува државниот секретар за народна одбрана.

Картографски публикации наменети исклучиво за потребите на работните организации и државните органи, можат да им се даваат на увид на странски правни и физички лица само по одобрение од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Член 160

Сојузниот извршен совет донесува прописи за постапката за издавање одобренија за фимане од воздух, за премер на земјиште и територијалното море и за издавање картографски публикации на југословенската територија.

Со прописот од ставот 1 на овој член Сојузниот извршен совет може да определи за издавање на одделни картографски публикации да е потребно да се прибави согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана.

Глава X

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА

Член 161

Општествено-политичките заедници и работните и други организации ги финансираат оние работи на народната одбрана што им се со овој закон и со други закони ставени во надлежност.

Финансирањето на работите на народната одбрана од надлежноста на општествено-политичките заедници се врши според општите прописи за финансирањето на општествено-политичките заедници, ако за некоја од тие работи со овој закон не се утврдени посебни извори и начин на финансирање.

Работните и други организации обезбедуваат потребни средства за извршување на своите работи во врска со подготовките за одбрана и работа во воени услови, според општите прописи за средствата на работните организации односно според прописите за финансирање на определени општествени служби.

Член 162

Општествено-политичките заедници и работните и други организации се должни врз основа на својот развоен план да донесат програма за финансирање на народната одбрана за тој период и да обезбедат средства за реализација на таа програма.

Член 163

Кога поширока општествено-политичка заедница ќе го пренесе извршувањето на одделни работи на народната одбрана од својата надлежност во надлежност на потесна општествено-политичка заедница, или во врска со извршувањето на работите од својата надлежност ѝ поставува задачи на потесната општествено-политичка заедница, должна е да го обезбеди финансирањето на извршувањето на тие работи и задачи.

Кога општествено-политичка заедница, заради извршување на работите од својата надлежност, ѝ определува задачи на работна организација, должна е да го финансира извршувањето на тие задачи.

Член 164

На вредноста на објектите и уредите што служат исклучиво за потребите на народната одбрана, не се плаќаат обврските спрема општествената заедница.

Објектите и уредите од ставот 1 на овој член ги определува општинското собрание.

Член 165

Федерацијата ја финансира:

1) Југословенската народна армија и извршувањето на воената и материјалната обврска за потребите на Југословенската народна армија;

2) подготовките на сојузните органи и организации за работа во војна, изградбата на објекти и набавката на средства за врска, уреди, опрема и други средства неопходни за работа на тие органи односно организации;

3) обезбедувањето на производствените и други капацитети за производство на предмети на вооружување и воена опрема и други капацитети од посебно значење за одбраната на земјата;

4) создавањето и одржувањето на материјални резерви на сировини, репродуктивен материјал и готови производи, што од становиштето на одбраната се од интерес за Федерацијата;

5) научноистражувачките работи во врска со развојот на производството на предмети на вооружувањето и воена опрема за потребите на оружените сили, како и во врска со средствата за заштита, засолништата и другите објекти потребни за заштита на населението и материјалните добра од воени дејства;

6) работите во врска со стандардизацијата и типизацијата на производите, објектите и уредите од посебен интерес за народната одбрана;

7) изградбата и набавката на опрема за организација на единствен систем за извидување, известување и тревожење и општ систем за откривање и утврдување на опасноста од радијациони, хемиски и биолошки средства;

8) усогласувањето и приспособувањето на мирновремениот развој на изградбата на капацитети и објекти во стопанските дејности од значење за оружените сили и за одбраната на земјата во целост;

9) информативно-пропагандната дејност што се однесува на запознавањето на населението со основните задачи во врска со одбраната и заштитата.

Федерацијата ги финансира и другите работи на народната одбрана од својата надлежност.

Член 166

Републиката и покраината ги финансираат:

1) подготовките на своите органи и организации и подготовките во поглед на нивните воени локации, изградбата на објекти и набавката на средства за врска, уреди, заштитни средства, опрема и други средства неопходни за работа во војна;

2) создавањето и одржувањето на материјалните резерви од интерес за републиката односно покраината;

3) подготовките и обезбедувањето услови за работа на работните организации во областа на стопанството и општествените служби што се од посебно значење за републиката односно покраината;

4) набавките на предмети на вооружувањето и воена опрема и други средства за единиците и службите на територијалната одбрана што ги формираат;

5) образованието и стручното усовршување на кадрите за вршење работи на народната одбрана во органите на управата за народна одбрана и во другите републички односно покраински органи и организации.

Републиката односно покраината обезбедува потребни средства за набавка на предмети на вооружувањето за единиците на територијалната одбрана на работните организации, ако општината од своите извори не може да обезбеди доволно средства за набавка на тие предмети за тие единици.

Републиката односно покраината ги финансира и другите работи на народната одбрана од својата надлежност.

Член 167

Општината ги финансира:

1) подготовките на своите органи и организации за работа во воени услови и набавката на потребни средства за врска, заштитни и други средства; подготовките на своите органи во поглед на нивните воени локации и другите подготовки за работа во војна;

2) организирањето, опремањето и обуката на единиците на територијалната одбрана;

3) набавките на предмети на вооружувањето за единиците на територијалната одбрана на работните организации и на опрема за единиците за цивилна заштита на месните заедници и населбите на својата територија, ако работната организација, месната заедница и населбата не можат од своите средства да ги наоружат и опремаат овие единици според планот на одбраната на општината;

4) основната и дополнителната обука на населението за одбрана и заштита;

5) набавките и одржувањето на материјалните резерви, посебно во санитарски материјал и лекови, за потребите на општината во војна;

6) образованието и стручното усовршување на кадрите за вршење работи на народната одбрана во органите и организациите на општината односно градот.

Општината финансира и други работи на народната одбрана од својата надлежност.

Член 168

Работните и други организации го финансираат:

1) обезбедувањето на неопходни средства за производство и вршење услуги во војна;

2) обезбедувањето на пропишаните средства за колективна заштита за своите луѓе;

3) организирањето, вооружувањето, опремањето и обуката на единиците на територијалната одбрана и единиците за цивилна заштита;

4) стручното оспособување на своите кадри за работа во воени услови и за работа на работите на народната одбрана;

5) изградбата на рововски засолништа и приспособувањето на визбени простории и слични градежни и природни објекти за засолнување на своите луѓе и имот.

Член 169

Ако општествено-политичката заедница не е во можност во текот на една година да обезбеди финансиски средства за извршување на своите работи во областа на народната одбрана, таа е должна вкупните свои обврски да ги утврди со финансиска програма во која ќе ги прикаже своите обврски по години и за секоја година предвидените средства да ги обезбедува во својот буџет.

Член 170

Општествено-политичката заедница може да ги користи средствата на својот резервен фонд за извр-

шување на набавките, работите и другите подготовки за одбрана на земјата, што ги бараат интересите на народната одбрана, ако не е во можност потребните средства за тие цели да ги обезбеди на друг начин.

Вака користените средства на резервниот фонд општествено-политичката заедница е должна да ги врати во резервниот фонд во рок од пет години.

Член 171

За финансирање одделни задачи во областа на народната одбрана, општествено-политичките заедници можат да обезбедуваат средства за финансирање и врз база на меѓусебни договорни и други односи со заводите за осигурување, банките, службите на социјалното осигурување и здравствената заштита, врз основа на заедничките економски и функционални интереси што произлегуваат од таквите односи.

Член 172

Општествено-политичките заедници и работните и други организации можат да ги здружуваат средствата заради вршење определени работи на народната одбрана и создавање услови и можности за задоволување потребите на одбраната што се од заеднички интерес.

Глава XI

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 173

За неизвршување или неуредно вршење на должностите и обврските што се пропишани со овој закон граѓанин или одговорното лице во работната организација или во државен орган одговараат кривично, ако неизвршувањето или неуредното вршење на тие должности и обврски претставува кривично дело според одредбите од Кривичниот законик.

Член 174

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација или друго правно лице:

1) ако во случај на непосредна воена опасност не ги изврши или навремено не ги изврши пропишаните мерки за готовност или посебните мерки што ќе ги наредат овластените органи, или ако за време на воена состојба не ги преземе мерките предвидени со посебни прописи (член 6);

2) ако во определениот рок не ги формира или не ги опреми своите единици и служби што според овој закон е должна да ги формира (член 14 став 3, член 16, член 102 став 1 и член 105 став 1);

3) ако на барање од службата за извидување, известување и тревожење веднаш не ги објави определените известувања преку соодветните средства за информации (член 18 став 3);

4) ако не ги постави потребните уреди за навремено известување и тревожење на населението за случај на оштетување или уривање на хидросистемот што го користи (член 20 став 2);

5) ако не ги запознае надлежните органи на општествено-политичките заедници со плановите и програмите на својот развој од значење за одбраната на земјата, или не постапи по нивните барања во поглед на потребите на народната одбрана (член 58);

6) ако не обезбеди чување и заштита на податоците што се прогласени за тајни, или не ги спроведува мерките за заштита на тајноста што ќе ги пропишат надлежните органи (член 59);

7) ако со својот статут не го утврди делокругот на органите на управувањето или не пропише посебни должности на членовите на работната заедница во врска со подготовките за народна одбрана и во случај на војна (член 60);

8) ако во определениот рок не ги изработи плановите предвидени во членот 61 став 1 на овој закон, или ако тие планови не ги усогласи со општинскиот план за одбрана (член 61 став 2);

9) ако во определениот рок не ја изврши одлуката на надлежниот орган која се однесува на подготовките за производство и вршење услуги во војна или на други обврски во врска со подготовките за народна одбрана утврдени со плановите на општествено-политичките заедници (член 62 став 1);

10) ако не обезбеди потребни средства за работа или други материјални услови за работа или не преземе организациони и други мерки неопходни за продолжување на дејноста во воени услови или не изврши други потребни подготовки од значење за одбраната на земјата или за брзо и организирано вклучување во општоодробените напори или за извршување на работите и задачите за заштита и спасување на населението или за заштита и спасување на материјалните добра од интерес за одбраната на земјата (член 63);

11) ако на барање од надлежниот орган првентивно не произведува предмети или не врши услуги што се од посебен интерес за народната одбрана (член 65 став 1);

12) ако без согласност од државниот секретар за народна одбрана пренесе или продаде или на друг начин отуѓи основни средства наменети за производство на предмети на вооружувањето и воена опрема (член 66 став 1);

13) ако не постапи по решение од државниот секретар за народна одбрана за отстапување на користење на средства наменети за производство на предмети на вооружувањето и опрема (член 69 став 1);

14) ако не ги спроведува урбанистичките мерки за заштита (член 107 став 2 и член 108);

15) ако не изгради рововски или други соодветни засолништа или не приспособи погодни визбени простории или други градежни или природни објекти за засолнување на своите луѓе и материјални добра, според пропишаните технички нормативи (чл. 111 и 113);

16) ако редовно не го одржува во исправна состојба засолништето или го користи за мирновремени потреби на начин кој оневозможува неговата употреба за засолнување на луѓето и материјалните добра во случај на опасност (член 114);

17) ако не организира или не спроведе замрачување на јавните места, улиците, плоштадите и слични објекти (член 124 став 1), индустриските и други стопански објекти, сообраќајните средства или деловните згради што ги користи (член 124 став 2) или не обезбеди потребни средства за таа цел (член 125);

18) ако не спроведе маскирање на објектите што ги користи, согласно со пропишаните мерки (член 126);

19) ако не обезбеди средства на РХБ-заштита или не ги спроведува мерките за колективна заштита и спасување на своите луѓе и имот (член 128 став 2), или не учествува во извршувањето на мерките и задачите за РХБ-заштита во согласност со работите што ги врши (член 129);

20) ако не учествува во спасување на населението и материјалните добра од урнатини или од објекти зафатени со пожар, како и од поплави кога располага со соодветни средства и кадри, или не постапи во тој случај според упатствата од надлежниот општински орган (член 132 став 2);

21) ако, кога е оспособена за тоа, не учествува во спроведување на прва медицинска помош (член 134 став 2) или во спроведување на прва ветеринарна помош (член 135 став 2) или во спроведување на мерките за асанација на теренот (член 136 став 2);

22) ако при нападот од воздух или други воени дејства или за време на спроведување на мерките за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства не ги спроведува на-

редените мерки за одржување на редот и безбедноста (член 137);

23) ако не организира и не спроведува обука за одбрана и заштита, или не преземе други потребни мерки за успешно изведување на таа обука во училиште односно на факултет (член 141);

24) ако не организира обука на единиците и службите на територијалната одбрана и на единиците за цивилна заштита или не постапи според налогот од надлежниот орган во врска со организацијата и спроведувањето на обуката на тие единици и служби (член 144);

25) ако не пропише со општ акт кои видови податоци од нејзиниот делокруг од интерес за народната одбрана се сметаат за тајни или не ги определи мерките и постапката за нивната заштита (член 151);

26) ако при пренесување на тајни податоци со технички средства за врска за кои е тоа пропишано не ги применува мерките на криптографската заштита (член 152);

27) ако без овластување од Сојузниот извршен совет ја снима од воздух југословенската територија или развива аерофотоматеријал за потребите на премерот на земјиштето (член 156 став 1), или ако без одобрение од државниот секретар за народна одбрана врши снимања од воздух или развива аерофотоматеријал за другите потреби на стопанството или науката (член 156 став 2);

28) ако без одобрение од државниот секретар за народна одбрана пристапи кон премер на земјиште долж државната граница или југословенскиот морски брег или пристапи кон работи на поврзување со соодветните премери на соседните земји (член 158 став 2), или му овозможи на странско правно или физичко лице увид во картографските публикации наменети исклучиво за потребите на работните организации и државните органи (член 159 став 4);

29) ако издаде картографска публикација противно на одредбата од членот 159 став 3 или членот 160 на овој закон.

Кон казната за прекршоците од точ. 27, 28 и 29 на ставот 1 од овој член може да се изрече заштитната мерка одземање на аерофотоматеријалот, на материјалот добиен со премер на земјиште и на публикацииите, како и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на тој прекршок.

За прекршоците од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 3.000 динари одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 175

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни за прекршок работна организација:

1) ако не ги изврши или навремено не ги изврши наложите од овластениот инспекциски орган (чл. 24 и 43 став 2);

2) ако на Државниот секретаријат за народна одбрана, на негово барање, не му ги даде податоците за својата програма за развој и работа и за своите достигања, или не му ги стави на располагање податоците што се од интерес за народната одбрана (член 72 ст. 1 и 2);

3) ако при определувањето на стандардите и типовите за одделни производи, објекти и уреди, што се од посебен интерес за народната одбрана, не прибави согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана (член 73);

4) ако без претходна согласност од Државниот секретаријат за народна одбрана врши работи за потребите на странски организации односно странски лица или работи заедно со странски државјани (член 75);

5) ако во рокот што ќе го определи надлежниот орган не ги предаде материјалните средства за потребите на воени вежби или вежби на единиците на територијалната одбрана или за цивилна заштита (член 76 ст. 1 и 2);

6) ако во определениот рок не му ги пријави на надлежниот орган настанатите промени на пропишаните материјални средства (член 77);

7) ако навремено не го уплати придонесот или делот од закупнината од станбени или деловни згради наменет за изградба на засолништа или закупнината за користење на засолниште во мир (член 115);

8) ако за откриените неексплодирани убојни средства не го извести најблискиот општински орган или најблиската станица на милицијата (член 133 став 5).

Кон казната за прекршок од точката 4 на ставот 1 на овој член може да се изрече заштитна мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на тој прекршок.

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 1.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 176

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок сопственикот односно закупецот на дуќан или работилница ако во дуќанот односно работилницата не ги изврши или навремено не ги изврши мерките за подготовка во врска со народната одбрана што ќе ги нареди овластениот орган.

Член 177

Са парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок поединец кој е распореден во единица или служба на територијалната одбрана или во единица за цивилна заштита, ако без оправдана причина не се одзове на поканата за обука за одбрана и заштита или ја одбегнува односно попречува таа обука (член 143), или ја одбегнува службата во цивилната заштита (член 83 став 1 точка 2).

Член 178

Со парична казна до 1.000 динара ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако во случај на непосредна воена опасност не ги изврши или навремено не ги изврши пропишаните мерки за готовност или посебните мерки што ќе ги наредат овластените органи, или ако за време на воена состојба не ги преземе мерките предвидени со посебни прописи (член 6);

2) ако трудовата обврска не ја извршува според добиениот распоред (член 92);

3) ако во рокот што ќе го определи надлежниот орган не ги предаде материјалните средства за потребите на воени вежби или вежби на единиците и службите на територијалната одбрана или за цивилна заштита (чл. 96 и 98);

4) ако во определениот рок не му ги пријави на надлежниот орган настанатите промени на пропишаните материјални средства (член 97);

5) ако во војна или во случај на непосредна воена опасност не изврши според планот за замрачување донесен од надлежниот орган — замрачување на зградата, станот и другите простории или сообраќајните средства што ги користи (член 124 став 2).

Член 179

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако не ги обезбеди пропишаните средства за лична заштита од радијациони, хемиски и биолошки дејства или не ги спроведува другите пропишани мерки за лична заштита (член 128 став 1);

2) ако не го извести најблискиот општински орган или најблиската станица на милицијата за откриени неексплодирани убојни средства (член 133 став 5);

3) ако, кога е оспособен за тоа, не учествува во давање на прва медицинска помош на населението загрозуено односно пострадано од воени дејства (член 134 став 2);

4) ако при нападот од воздух или други воени дејства, или за време на спроведување на мерките за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства, не се придржува кон пропишаните мерки за одржување на редот и безбедноста (член 137);

5) ако без оправдана причина не се одзове на поканата на обука за одбрана и заштита или ја одбегнува односно попречува таа обука (член 142).

Глава XII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 180

Сојузниот извршен совет, Државниот секретаријат за народна одбрана и другите сојузни органи што со овој закон се овластени за донесување прописи за извршување на овој закон, ќе ги донесат тие прописи во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон односно на донесувањето на прописите од ставот 1 на овој член, работните организации ќе ги донесат своите акти од членот 60 на овој закон.

Работите што со овој закон се ставени во делокруг на работна организација ги врши директорот на работната организација додека работната организација со статутот или со друг општ акт не определи кои од тие работи ќе врши друг орган на управувањето на работната организација.

Член 181

До донесувањето на прописите од членот 180 став 1 на овој закон ќе се применуваат важечките прописи донесени пред влегувањето во сила на овој закон, ако не се во спротивност со неговите одредби

Член 182

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Законот за народната одбрана („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65);

2) Законот за пренесување работите на цивилната заштита од надлежноста на органите на управата надлежни за внатрешните работи во надлежност на органите на управата надлежни за работите на народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62);

3) Законот за претпријатијата што произведуваат за определени воени потреби („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/65);

4) Уредбата за снимањето од воздух („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/66);

5) одредбите од другите прописи што се во спротивност со овој закон.

Член 183

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

84.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Се прогласува Законот за воената обврска, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Соборот на народите од 11 февруари 1969 година.

ПР бр. 767

12 февруари 1969 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ВОЕНАТА ОБВРСКА

Глава I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Воената обврска на граѓаните е општа.
Воената обврска се состои од регрутна обврска, обврска за служење на воен рок и обврска за служење во резервен состав.

Член 2

Обврската за служење на воениот рок се извршува во Југословенската народна армија, а обврската за служење во резервен состав — во Југословенската народна армија и во територијалната одбрана.

Член 3

На воена обврска подлежат, под условите пропишани со овој закон, сите југословенски државјани.

Жените не подлежат на регрутна обврска ниту на обврската за служење на воениот рок.

На обврската за служење во територијалната одбрана подлежат, под условите пропишани со овој закон, сите жени способни за воена служба, а на обврската за служење во резервен состав во Југословенската народна армија — жените-взени обврзници што имаат подготовка за вршење на стручни и технички служби во Југословенската народна армија.

Повикување на жени за служење во резервен состав во Југословенската народна армија се врши само во случај на непосредна воена опасност и во воена состојба.

Член 4

Лице што подлежи на воена обврска е воен обврзник. Во текот на траењето на воената обврска воен обврзник е:

1) регрут-обврзник — за време на регрутна обврска;

2) војник — за време служење воен рок;

3) војник-обврзник, резервен подофицер, резервен офицер или резервен воен службеник (во понатамошниот текст: лица во резервен состав) — за време обврската за служење во резервен состав во Југословенската народна армија и територијалната одбрана.

Под поимот војник, во смисла на овој закон, се подразбира и морнар.

Член 5

На воениот обврзник му престанува воената обврска:

1) кога ќе ги наполни годините на возраст определени со овој закон (член 49);

2) ако е огласен за постојано неспособен за воена служба;

3) ако го изгуби југословенското државјанство.

Член 6

Воен обврзник што ќе биде повикан од надлежниот општински орган на управата или воениот односно военотериторијалниот орган заради вршење на воената обврска или пропишаните обврски во врска со вршењето на воена служба, должен е да му се јави на определениот орган во местото и во времето што се означени во поединечниот или општиот позив.

Повиканото лице од ставот 1 на овој член е должно со себе да ги понесе предметите и документите што се определени во поединечниот или општиот позив.

Ако повиканото лице не се одзове на позивот и не го оправда своето изостанување, а неговото присуство е неопходно, органот што го повикал може да донесе одлука и да издаде налог за неговото принудно приведување. Налогот за принудно приведување го извршуваат овластените органи на внатрешните работи или овластените воени органи.

Член 7

Раководителот односно друго одговорно лице во органот на општествено-политичката заедница, во работната или друга организација, приватниот работодавец и старешината на домаќинството во кое се наоѓа воен обврзник што го избегнува вршењето на воената обврска, се должни тоа веднаш да го пријават до надлежниот општински орган на управата.

Член 8

Лицето што подлежи на воена обврска има во врска со извршувањето на воената обврска, под условите определени со посебни прописи, право на превоз со јавни сообраќајни средства и на патни трошоци.

Надоместоците од ставот 1 на овој член им се исплатуваат на лицата повикани од воените единици, установи или военотериторијалните органи на товар на средствата на Државниот секретаријат за народна одбрана, а лицата повикани за вршење воена служба во територијалната одбрана — на товар на средствата на органот што ги повикал.

Условите за надоместоците од ставот 1 на овој член на лицата повикани за вршење воена служба во територијалната одбрана и нивната височина се определуваат со републички прописи.

Член 9

За воените обврзници се води воена евиденција, што служи за регрутирање и пополнување на Југословенската народна армија и територијалната одбрана.

Воената евиденција на сите воени обврзници ја води надлежниот општински орган на управата, а воената евиденција на резервните офицери и резервните воени службеници — и военотериторијалниот орган.

Евиденцијата за воените обврзници што престојуваат во странство постојано или привремено подолго од една година, ја водат надлежните дипломатски односно конзуларни претставништва на Југославија.

Воведувањето на воените обврзници во воената евиденција се врши во почетокот на годината во која настанува регрутната обврска.

Жените-воени обврзници распоредени во резервниот состав во Југословенската народна армија се воведуваат во воената евиденција според прописи-

те што ги донесува државниот секретар за народна одбрана, а жените-воени обврзници распоредени во територијалната одбрана — според прописите што ги донесуваат извршните совети на републиките.

Член 10

Органите на општествено-политичките заедници и работните и други организации се должни на надлежниот општински орган на управата, на негово барање, да му ги дадат потребните податоци за воените обврзници во поглед определувањето на родот, службата или одделни должности во Југословенската народна армија.

Член 11

На воените обврзници што се водат во воената евиденција им се издава воена книшка.

Воената книшка е лична јавна исправа со која воениот обврзник го докажува извршувањето на воената обврска и својот идентитет додека е на воена служба.

Воените обврзници се должни да ја чуваат воената книшка. Ако во воената книшка е запишан воениот распоред, таа претставува воена тајна.

Забрането е изнесување на воената книшка од Југославија.

Воен обврзник што патува во странство на постојано престојување (иселување) е должен, пред тргнувањето во странство, да му ја предаде својата воена книшка на надлежниот општински орган на управата кај кого се води во воена евиденција.

Член 12

Регрут-обврзник и лице во резервен состав се должни во рок од осум дена од денот на настанатата промена да му ја пријават на надлежниот општински орган на управата кај кого се воведени во воена евиденција: промената на станот (новата адреса), промената на местото на живеењето, привремената отсуство од местото на живеењето подолга од 60 дена, одењето во странство на постојан престој или на привремен престој подолг од 60 дена и враќањето од странство од таков престој, здобиенањето со школски и стручни квалификации, враќањето од отслужување на воен рок и губењето на воената исправа.

Жени-воени обврзници што се водат во воената евиденција, покрај должноста за пријавување на промените од ставот 1 на овој член, ги пријавуваат и промените во семејниот живот што се од влијание за вршењето на воената обврска.

Промените од ставот 1 на овој член регрутите-обврзници, лицата во резервен состав и жените-воени обврзници од ставот 2 на овој член, што се запослени во органите на општествено-политичките заедници и работните и други организации во кои постои лице определено да ги врши работите на народната одбрана (воените работи), му ги пријавуваат на тоа лице. Ова лице во рок од 8 дена од денот кога му се пријавени промените го известува за тие промени надлежниот општински орган на управата што регрутот-обврзник или лицето во резервен состав, кај кого настанала промената, го води во воената евиденција.

Член 13

Органите што ја водат евиденцијата за промената на личното име, за поведувањето на кривична постапка со примена на притвор, за правосилната безусловна казна на затвор или строг затвор за кривично дело, за упатувањето на издржување казна и доаѓањето од издржување на казна затвор или строг затвор, за промената на државјанството, за исчезнувањето и смртта на воениот обврзник, а за регрут-обврзник — и за казна затвор за прекршок, должни се во рок од 15 дена од денот на настанатата промена кај воениот обврзник да го известат за тоа надлежниот општински орган на управата кај кого таквиот воен обврзник се води во воената евиденција.

Отсушноста на регрутот-обврзник или лицето во резервен состав од местото на живеење односно престојување од непознати причини, подолга од 15 дена, ја пријавува член на неговото семејство со кој тој живеел во заедничко домаќинство, а ако живеел одвоено од семејството, ја пријавува одговорното лице во органот на општествено-политичката заедница или во работната или друга организација, што води евиденција на запослените лица, односно приватниот работодавец кај кого отсушниот воен обврзник бил запослен. Пријавата на отсушноста од непознати причини на воениот обврзник овие лица се должни да ја извршат во рок од осум дена по истекот на 15 дена од неговата отсушноста.

Член 14

Регрут-обврзник и лице во резервен состав во Југословенската народна армија се изедначуваат со воено лице, во поглед правата и должностите, од моментот на јавување (стапување) во воена единица односно установа кога се јавуваат непосредно, односно од моментот на јавување во месното на собирање (на собирното место) означено во општиот или поединечниот позив или во воениот распоред.

Воениот обврзник од ставот 1 на овој член престанува да биде воено лице по отпуштање од воената единица односно установа.

Глава II

РЕГРУТНА ОБВРСКА

Член 15

Регрутната обврска се состои од должноста за одзовање на општ или поединечен позив и од извршување на прописи и наредби на општинските односно градските собранија и на воените или военотериторијалните органи во врска со регрутирањето и стапувањето на служење на воениот рок.

Регрутната обврска настанува во почетокот на годината во која југословенски државјанин наполнива седумнаесет години возраст и трае до стапувањето на служење на воениот рок односно до определените години на возраст (чл. 27 и 28) или до настапувањето на случаите од членот 5 точка 2 или 3 од овој закон.

Член 16

Во текот на регрутната обврска регрутите-обврзници подлежат на:

- 1) систематски лекарски и други прегледи и психолошки испитувања, заради утврдување на способноста за воена служба;
- 2) регрутирање;
- 3) стапување на служење на воениот рок.

Член 17

Лекарските прегледи и испитувањата од членот 16 точка 1 од овој закон се вршат во воени и граѓански здравствени установи, што се должни, на барање од надлежниот општински орган на управата или военотериторијалниот орган, да ги вршат овие прегледи и испитувања.

Лекарските прегледи и испитувањата на регрутите-обврзници во граѓанските здравствени установи се вршат врз основа на планот на военотериторијалните органи или надлежниот општински орган на управата.

Со договор помеѓу здравствената установа и военотериторијалниот орган односно надлежниот општински орган на управата се регулираат заемните права и обврски во врска со вршењето на овие прегледи.

Член 18

Регрутирањето се врши во годината во која регрутот-обврзник наполнива осумнаесет години возраст.

Регрутот-обврзник може по свое барање да биде регрутиран и во годината во која наполнива седумнаесет години возраст.

Во случај на непосредна воена опасност и воена состојба врховниот командант може да нареди да се подложат на регрутирање и регрутите-обврзници со наполнети 16 години возраст.

Член 19

Регрутирањето го вршат регрутни комисији, што ги формираат надлежните военотериторијални органи. Регрутните комисији, по правило, се формираат при првостепените военотериторијални органи.

Регрутната комисија ја сочинуваат определени воени и граѓански лица. Претседател на регрутната комисија е воено лице.

Во регрутната комисија влегува и еден претставник на општинското собрание.

Административно-техничките и други подготовки како и потребните простории во врска со регрутирањето, ги обезбедува општинското собрание.

Член 20

На регрутирањето се утврдува способноста на регрутот-обврзник за служба во Југословенската народна армија и му се определува родот односно службата во која ќе го служи воениот рок.

На регрутите-обврзници на кои според одредбите на овој закон им се одлага служењето на воениот рок, родот односно службата се определува при стапувањето на служење на воениот рок.

Член 21

Регрутната комисија ја оценува способноста на секој регрут-обврзник за воена служба врз основа на наодите од претходно извршените лекарски прегледи и психолошки испитувања во воени или граѓански здравствени установи и лекарскиот преглед при регрутирањето.

Оцената на регрутната комисија може да биде:

- 1) способен за воена служба;
- 2) ограничено способен за воена служба;
- 3) привремено неспособен за воена служба;
- 4) неспособен за воена служба во мирновременска состојба;
- 5) постојано неспособен за воена служба.

Регрутната комисија ја запишува во воената книшка на регрутот-обврзник оцената за неговата способност за воена служба.

Член 22

На регрутот-обврзник може, по исклучок, да му се измени родот односно службата и траењето на воениот рок врзан за родот односно службата, што му го определила регрутната комисија, ако тоа е потребно поради пополнување на Југословенската народна армија, дополнително стечената стручна подготовка, промената на звањето или занимањето. Измените што се однесуваат на продолжувањето на воениот рок можат да се извршат најдоцна во рок од две години од денот кога на регрутот-обврзник му е определен родот односно службата.

Член 23

Регрутите-обврзници што ги оценила регрутната комисија дека се привремено неспособни за воена служба, подлежат на повторни регрутирања до крајот на годината во која наполнуваат дваесет и шест години возраст.

Привремена неспособност при секое регрутирање може да се определи во траење од една до четири години, со тоа што времетраењето на привремената неспособност да не може да ја премине календарската година во која регрутот-обврзник наполнува дваесет и шест години возраст.

Времетраењето на привремената неспособност и рокот за повторно регрутирање го определува регрутната комисија.

Регрут-обврзник може да биде само еднаш оценет за привремено неспособен поради иста хронична болест. За ваков регрут-обврзник, независно од

годините на возраста, регрутната комисија при вториот преглед донесува конечна оценка за неговата способност за воена служба.

Регрутот-обврзник не може да биде оценет за привремено неспособен за воена служба во годината во која наполнува дваесет и шест години возраст.

Член 24

Лице што е оценето дека е неспособно за воена служба во мирновремена состојба останува и понатаму воен обврзник и подлежи на повремени ревизиони прегледи, кога тоа ќе се нареди, до наполнети педесет и пет години возраст.

Ревизиони прегледи на воените обврзници од ставот 1 на овој член и на други воени обврзници од едно или повеќе годишта, може да нареди државниот секретар за народна одбрана, а за одделни воени обврзници — надлежниот првостепен или виш военотериторијален орган.

Глава III

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ НА ВОЕНИОТ РОК

Член 25

Регрутите-обврзници што се оценети за способни или ограничено способни за воена служба се упатуваат по правило, на служење на воениот рок во текот на годината во која наполнуваат деветнаесет години возраст.

Во случај на воена состојба или непосредна воена опасност врховниот командант може да нареди на служба во Југословенската народна армија да се упатат и регрутите-обврзници што во текот на таа година наполнуваат осумнаесет години возраст.

Член 26

Регрутите-обврзници што имаат соодветна школска подготовка и ги исполнуваат и другите услови за избор на питомци за училиштата за резервни офицери, можат да го служат воениот рок во училиштето за резервни офицери на родот, ако се способни за воена служба, а во училиштето за резервни офицери на службите — и кога се ограничено способни за воена служба.

Предлог за избор на регрутите-обврзници за питомци на училиштата за резервни офицери дава надлежниот општински орган, а одлука за изборот и упатување на регрутите-обврзници на служење на воениот рок во училиштето за резервни офицери донесува комисијата на првостепенити воено-територијален орган.

По исклучок, на предлог од командантот на полк, од рамен на него или повисок старешина, може и војник да биде упатен на понатамошно служење на воениот рок во училиште за резервни офицери ако ги исполнува условите за избор за питомец на училиште за резервни офицери.

Член 27

Обврската за стапување на служење на воениот рок трае до крајот на годината во која регрутот-обврзник наполнува дваесет и седум години возраст.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, обврската за стапување на служење на воениот рок му се продолжува:

1) на регрут-обврзник што поради акутна болест или повреда добиена во дваесет и седмата година на возраст ќе биде спречен до крајот на таа година да стапи на служење на воениот рок;

2) на регрут-обврзник во дваесет и седмата година на возраст на кого поради смрт или болест во семејството или поради елементарни непогоди семејството би му било доведено во тешка положба со неговото упатување на служење на воениот рок (член 36 став 1 точка 6);

3) на регрут-обврзник на кого во дваесет и седмата година на возраст му е одложено служењето на воениот рок според членот 37 од овој закон.

Регрутот-обврзник од точката 1 на ставот 2 на овој член се упатува на служење на воениот рок кога ќе биде огласен за способен или ограничено способен за воена служба, но најдоцна до крајот на годината во која наполнива дваесет и осум години возраст. Регрутите-обврзници од точката 2 или 3 на ставот 2 на овој член ќе се упатат на служење на воениот рок кога ќе престанат причините поради кои им е продолжено стапување на служење на воениот рок, но најдоцна до крајот на годината во која наполниваат дваесет и осум години возраст.

Член 28

Регрут-обврзник за кого се утврди дека поради неизвршување на обврските пропишани со овој закон не бил упатен на служење на воениот рок до крајот на календарската година во која наполнива дваесет и седум години возраст, ќе биде упатен на служење на воениот рок веднаш а најдоцна до крајот на годината во која наполнива триесет и пет години возраст. Решение за тоа донесува надлежниот општински орган на управата.

Член 29

Регрут-обврзник што е огласен за способен или ограничено способен за воена служба, може на свое барање, да биде упатен на служење на воениот рок, по исклучок од членот 25 став 1 на овој закон, во годината во која наполнива осумнаесет години возраст.

За примане на доброволно служење на воениот рок на југословенски државјанин што постојано живее во странство, решава државниот секретар за народна одбрана.

Во случај на непосредна воена опасност или воена состојба можат да се примат на служба во Југословенската народна армија и во територијалната одбрана како доброволци и лица помлади од осумнаесет години.

Член 30

На служење на воениот рок во мирновремена состојба не може да биде повикано лице правосилно осудено на казна затвор или строг затвор поради кривично дело — додека казната не ја издржи или не биде пуштено на условен отпуст, како и лице против кое е поведена кривична постапка поради кривично дело што се гони по службена должност — додека постапката не биде правосилно окончана.

Лицата што од причините наведени во ставот 1 на овој член ќе бидат спречени да го отслужат навреме воениот рок ќе се повикаат на служење односно дослужување на воениот рок по издржаната казна или по пуштањето на условен отпуст, односно по окончаната постапка, а најдоцна до крајот на годината во која наполниваат триесет и пет години возраст.

Лица осудени на казна затвор или строг затвор поради кривично дело, можат во воена состојба да бидат повикани на служба во Југословенската народна армија ако издржувањето на казната им е одложено.

Член 31

Со стапување на служење на воениот рок во воена единица односно установа на Југословенската народна армија регрутот-обврзник станува војник, од кој ден му се смета и служењето на воениот рок.

Член 32

Служењето на воениот рок во Југословенската народна армија трае осумнаесет месеци, освен во воената морнарица, во која служењето на воениот рок трае две години.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од овој член, служењето на воениот рок трае една година:

1) за лица со завршена виша или висока школа, факултет или уметничка академија и за лица што на факултет, висока школа или уметничка академија ги положили сите испити предвидени за пр-

вите две години и сите испити од предметите на обуката за одбрана и заштита, според програмата за настава на односната школа-факултет;

2) за лица што се единствени хранители на семејството, во смисла на членот 34 од овој закон.

Државниот секретар за народна одбрана може, по исклучок, да нареди одделни контингенти војници да се отпуштат од служењето на воениот рок и пред истекот на времето наведено во овој член, а најрано до триесет дена пред истекот на тоа време, ако тоа го дозволуваат интересите на борбената готовност на Југословенската народна армија. Овие лица се преведуваат во резервен состав со денот на отпуштањето од Југословенската народна армија.

Член 33

Ако од исто домаќинство има повеќе регрути-обврзници, двегодишен рок може да им се определи само на една половина односно на помалиот број од нив, ако нивниот број е непарен.

Член 34

За единствен хранител на семејството, во смисла на овој закон, се смета регрут-обврзник односно војник, ако во семејството чиј член е тој и со кое живеел во заедничко домаќинство до повикувањето на служење на воениот рок или го издржувал, нема ни еден друг член способен за стопанисување и ако доходот од земјоделство или друг приход на тоа семејство не го надминува износот што го утврдува Сојузниот извршен совет.

Како членови на семејството од ставот 1 на овој член се сметаат: брачниот другар, децата (брачни и вонбрачни, посвоени, пасиночиња), родителите (татко, мајка, очув, маштеа) и посвоителот, дедото и бабата, прадедото и прабабата, браќата и сестрите на регрутот-обврзник односно војникот.

Посвоителот и посвоените деца се сметаат за членови на семејството на регрутот-обврзник односно војникот ако е посвојувањето извршено најдоцна на една година пред повикувањето на регрутот-обврзник на служење на воениот рок.

Како неспособни за стопанисување се сметаат членовите на семејството на регрутот-обврзник односно војникот што во време на поднесувањето на барањето и донесувањето на решението по барањето за признавање својството на единствен хранител на семејството:

1) не наполниле осумнаесет години возраст, како и оние што наполниле осумнаесет години возраст но се наоѓаат на редовно школување, и тоа: до наполнетата дваесет и трета година возраст — ако се на редовно школување во гимназија или стручни училишта, а до наполнетата дваесет и седма година возраст — ако се на редовно школување на виша или висока школа, уметничка академија или факултет;

2) машките членови на семејството постари од шесет години а женските членови на семејството постари од педесет и пет години, а помладите — ако се од воената лекарска комисија огласени како неспособни за стопанисување постојано или над две години;

3) мајка, ако има едно или повеќе деца помлади од седум години.

Одредбата од точката 1 на ставот 4 од овој член не се однесува на брачниот другар на регрутот-обврзник односно војникот.

Промените во семејството настанати со раскинување на заедничкото домаќинство, или со спојување на домаќинствата, или со отуѓување на имотот со кои се стекнува условот за признавање на својството единствен хранител на семејството, се земаат предвид ако се извршени на една година пред повикување на регрутот-обврзник на служење на воениот рок.

По исклучок од ставот 6 на овој член, промените настанати во семејството со одене и раскинување на заедничкото домаќинство поради стапување во брак, се земаат предвид независно од времето кога настанале.

Член 35

Од обврската за служење на воениот рок во Југословенската народна армија се ослободуваат:

- 1) лица постојано неспособни за воена служба;
- 2) лица неспособни за воена служба во мирно-времена состојба;
- 3) лица што ќе се здобијат со југословенско државјанство со природување или врз основа на меѓународни договори, ако во земјата чии државјани биле го отслужиле воениот рок, односно ако наполниле дваесет и седум години возраст.

Член 36

Служењето на воениот рок им се одлага на барање на регрут-обврзник:

- 1) на ученици на гимназија и стручни училишта, на редовно школување — до завршувањето на школувањето, а најдоцна до крајот на годината во која наполнуваат дваесет и три години возраст;
- 2) на ученици што завршиле средно поморско училиште — до завршувањето на пловидбениот стаж на бродови, а најдоцна до крајот на годината во која наполнуваат дваесет и четири години возраст;

3) на студенти на виши и високи школи, уметнички академии и факултети, на редовно школување, ако и на студенти на факултети и на нив рамни училишта што се школуваат на трет степен на наставата (постдипломски студии) — до завршувањето на школувањето, а најдоцна до крајот на ноември на календарската година во која наполнуваат дваесет и седум години возраст;

4) на единствен хранител на семејство — за времето додека е единствен хранител, а најдоцна до крајот на ноември на календарската година во која наполнува дваесет и седум години возраст;

5) на половината односно поголемиот дел регрут-обврзници (ако нивниот број е непарен) што се членови на едно домаќинство, ако еден или повеќе членови од тоа домаќинство се упатуваат или веќе се наоѓаат на служење на воениот рок — за времето додека тој член односно другата половина на членовите од тоа домаќинство не го отслужат воениот рок или не бидат од други причини отпуштена од Југословенската народна армија, а најдоцна до крајот на ноември на календарската година во која наполнуваат дваесет и седум години возраст;

6) на регрут-обврзник поради смрт или тешка болест во семејството, или поради елементарна непогода, ако семејството со неговото упатување на служење на воениот рок би било доведено во тешка положба — за времето додека постојат тие причини, а најмногу за една година.

На регрутите-обврзници од точ. 1, 2 и 3 на ставот 1 од овој член им се одлага служењето на воениот рок за наредната година ако барањето за одлагање служењето на воениот рок го поднесат до надлежниот општински орган на управата до крајот на текуштата календарска година, а на регрутите-обврзници од точ. 4 и 5 став 1 на овој член ако ова барање му го поднесат на надлежниот општински орган на управата во рок од осум дена од денот на приемот на известувањето или позивот од тој орган за упатување на служење на воениот рок. Регрутите-обврзници од ставот 1 на овој член се должни кон ова барање да поднесат докази потребни за одлагање служењето на воениот рок.

Регрутите-обврзници што според одредбите на овој член го користат правото на одлагање служењето на воениот рок се должни во рок од осум дена по настанатата промена да го известат надлежниот општински орган на управата за настанатата промена поради која го губат тоа право.

Член 37

Служењето на воениот рок може, по исклучок, да се одложи најмногу за една година, на барање на регрутот-обврзник, од особено оправдани семејни

или други причини, според прописите што ги донесува државниот секретар за народна одбрана.

Член 38

Служењето на воениот рок може на војникот, на негово барање, да му се прекине поради смрт или тешка болест во семејството или поради елементарна непогода, поради што семејството би било доведено во тешка положба ако тој војник би бил задржан на служење на воениот рок — за времето додека постојат тие причини, а најдолго за една година.

Член 39

Служењето на воениот рок му се прекинува:

1) на војник што во текот на служењето на воениот рок ќе стане привремено неспособен за воена служба;

2) на војник што во текот на служењето на воениот рок ќе биде правосилно осуден од воениот суд на казна затвор или строг затвор, додека не ја издржи казната или додека не биде пуштен на условен отпуск;

3) на војник што во текот на служењето на воениот рок ќе биде правосилно осуден на казна затвор над шест месеци или на казна строг затвор, за кривично дело сторено пред стапувањето на служење на воениот рок, додека не ја издржи казната или не биде пуштен на условен отпуск.

По исклучок од одредбата на точката 3 од ставот 1 на овој член, служењето на воениот рок нема да му се прекинува на војник правосилно осуден на безусловна казна затвор до две години, или малолетнички затвор до две години, или строг затвор од една година, за кривично дело сторено пред стапувањето на служење на воениот рок, на кого до завршувањето на служењето на воениот рок не му преостанува повеќе од шест месеци.

Ако лицето од точката 1 на ставот 1 на овој член повторно стане способно за воена служба пред наполнетите дваесет и седум години возраст, а не ги исполнува условите од членот 41 на овој закон, ќе се упати на дослужување на воениот рок.

Лицата од точ. 2 и 3. на ставот 1 на овој член ќе го продолжат служењето на воениот рок по издржаната казна затвор односно по пуштањето на условен отпуск.

Член 40

Служењето на воениот рок може да се прекине поради привремена неспособност само еднаш. Војник на кого и вторпат би требало да му се прекине служењето на воениот рок поради привремена неспособност, се преведува во резервен состав, без оглед на тоа колку време поминал во служење на воениот рок. Вакво лице подлежи на повторен лекарски преглед кога тоа ќе се нареди, заради оценување на способноста за служба во резервен состав.

Член 41

Лицата на кои им е прекинато служењето на воениот рок според чл. 38 и 39 став 1 точка 1 од овој закон, нема да се упатуваат на дослужување на воениот рок и ќе се смета дека ја регулирале обврската за служење на воениот рок ако отслужиле, и тоа:

1) како војници што служат едногодишен воен рок — најмалку девет месеци;

2) како војници што служат осумнаесетмесечен воен рок — најмалку дванаесет месеци;

3) како војници што служат двегодишен воен рок — најмалку осумнаесет месеци.

Лицата од ставот 1 на овој член се преведуваат во резервниот состав со денот на прекинувањето на служењето на воениот рок во Југословенската народна армија.

Член 42

Лице на кое му е прекинато служењето на воениот рок од причините наведени во членот 38

или 39 на овој закон, а што не ја регулирало обврската за служење на воениот рок во смисла на членот 41 од овој закон, повторно станува регрут-обврзник и подлежи на обврските од членот 15 на овој закон.

Член 43

Војник што во текот на служењето на воениот рок ќе стане постојано неспособен за воена служба, се отпушта од Југословенската народна армија и му престанува воената обврска (член 5).

Војник што во текот на служењето на воениот рок ќе стане неспособен за воена служба во мирновремена состојба, се отпушта од Југословенската народна армија и се преведува во резервниот состав со денот на отпуштањето од служењето на воениот рок.

Член 44

Времето што питомец на воено училиште за активни подофицери, офицери или воени службеници ќе го помине во воениот училиште, се смета како служење на воениот рок.

На питомецот од ставот 1 на овој член на кого ќе му се прекине школувањето, не му се смета во служење на воениот рок првата година на школување во воениот училиште.

Член 45

Лицата што ќе завршат училиште за милиционери во траење од најмалку три години, се смета дека ја регулирале обврската за служење на воениот рок.

Член 46

Не се смета во служење на воениот рок времето што војникот ќе го помине:

- 1) на издржување казна затвор или строг затвор поради кривично дело;
- 2) на издржување една или повеќе дисциплински казни на затвор над триесет дена поради дисциплински грешки;
- 3) на лекување и боледување поради повреда или друго онеспособување предизвикано со намера да ја избегне воената служба или да биде распореден на полесна должност, ако таа намера е утврдена со правосилна пресуда на воениот суд;
- 4) во самоволно оддалечување или бегство од Југословенската народна армија што траело најмалку дваесет и четири часа.

Член 47

По отслужувањето на воениот рок војникот станува војник-обврзник, резервен подофицер или резервен офицер.

Глава IV

ОБВРСКА ЗА СЛУЖЕЊЕ ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ

Член 48

На обврската за служење во резервен состав во Југословенската народна армија и територијалната одбрана подлежат воените обврзници:

- 1) што го отслужиле воениот рок;
- 2) што ја регулирале обврската за служење на воениот рок на друг начин, а според одредбите на овој закон;
- 3) жените што според одредбите на овој закон подлежат на обврската за служење во резервен состав.

Член 49

Обврската за служење во резервен состав трае од завршувањето на служењето на воениот рок, односно од регулирањето на обврската за служење на воениот рок на друг начин, до крајот на годината во која војникот-обврзник или резервниот подофицер пополнува педесет и пет години возраст, а за резервен офицер или резервен воен службеник

— до крајот на годината во која тој пополнува шеесет години возраст.

Жените што според одредбите на овој закон подлежат на обврската за служење во резервен состав можат да бидат повикани на воена служба од почетокот на годината во која пополнуваат деветнаесет години возраст до крајот на годината во која пополнуваат четириесет години возраст, а жените-резервни офицери и жените-воени службеници — до крајот на годината во која пополнуваат педесет години возраст.

По исклучок од ставот 2 на овој член, на воена служба нема да се повикуваат: жена чиј брачен другар е повикан на воена служба; вдовици, разведени и немажени жени, ако имаат дете помладо од петнаесет години; жена чиј брачен другар не е повикан на воена служба, ако има дете помладо од десет години, и бремени жени.

Во случај на непосредна воена опасност и во воена состојба врховниот командант може да го продолжи траењето на обврската во резервен состав за мажи резервни офицери и резервни воени службеници, што се постари од шеесет години.

Член 50

Војници-обврзници и резервни подофицери можат да бидат повикани на воена вежба и на други форми военостручна обука (курсеви и сл.) до наполнети четириесет и пет години возраст, а резервни офицери и резервни воени службеници до наполнети педесет години возраст.

Воените вежби, како и курсевите што се сметаат како воена вежба, можат за време траењето на воената обврска вкупно да изнесуваат: за војниците-обврзници, резервните подофицери и резервните воени службеници до шест месеци, а за резервните офицери до дванаесет месеци. Една воена вежба или курс може да трае најдолго два месеца.

Врховниот командант може, по исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, да нареди да се повикаат на воена вежба:

- 1) војници-обврзници, резервни подофицери и резервни воени службеници, што се постари од четириесет и пет години;
- 2) резервни офицери што се постари од педесет години;
- 3) лица во резервен состав што веќе извршиле воени вежби во траење од шест односно дванаесет месеци.

Врховниот командант може да нареди да се задржат на воена вежба и лицата во резервен состав непосредно по отслужувањето на воениот рок.

Член 51

Воени вежби, курсеви и други форми на военостручна обука со лицата во резервен состав се организираат и се изведуваат во единиците и установите на Југословенската народна армија и во единиците и службите на територијалната одбрана, во здруженијата на резервните офицери и подофицери, како и во други стручни организации што ќе ги определи државниот секретар за народна одбрана.

Резервните офицери и подофицери се должни да се одзоват на позивот за посетување на военостручната обука што надлежните воени единици и установи на Југословенската народна армија ја спроведуваат преку здруженијата на резервните офицери и подофицери, според програмата за обука за резервни офицери и подофицери.

Времето што лицата во резервен состав ќе го поминат на военостручна обука во здруженијата на резервните офицери и подофицери и во други стручни организации, се признава како извршување на воена вежба. Како извршување на воена вежба се признава и времето што лицата во резервен состав ќе го поминат како наставници по обука за одбрана и заштита, ако за таа работа не примаат надоместок, како и времето што лицата во резервен

состав ќе го поминат на вежба во единиците на територијалната одбрана.

Шест часа поминати на обука наведена во ставот 2 на овој член се сметаат како еден ден воена вежба.

Член 52

Воените обврзници што отслужиле воен рок а имаат воен распоред во единица на милиција, можат да бидат повикани на воена вежба, курсеви и други форми на военостручна обука во единиците на милицијата.

Старешината на републичкиот односно покраинскиот орган на внатрешните работи ги повикува воените обврзници од ставот 1 на овој член на воена вежба, курсеви и други форми на военостручна обука во единиците на милицијата и решава за нивните барања за одлагање на воената вежба односно обука.

Воената вежба, курсеви и другите форми на военостручна обука извршени во единиците на милицијата се изедначуваат, во смисла на овој закон, со воената вежба во единиците на територијалната одбрана.

Член 53

На лицата во резервен состав, по потреба, им се определува и соопштува воениот распоред.

Податоците од воениот распоред се воена тајна.

Член 54

На лице во резервен состав што е во работен однос му припаѓа за време на воена служба надоместок во височина на просечниот месечен личен доход за последните три месеци пред повикувањето на воена служба, ако е тоа за него поповолно.

На лице во резервен состав што остварува право на пензија или прима паричен надоместок поради привремена незапосленост, му припаѓа пензија односно паричен надоместок и за времето на вршењето на воената служба.

Лицата во резервен состав, членовите на претставнички тела и на нивните органи на постојани должности и избраните лица на постојани должности во општествени и задружни организации, комори и сл., ако тоа им е единствено или главно занимање и ако примаат постојана месечна награда за својата работа, се изедначуваат со лицата во работен однос во поглед правата на припадност за време на воената служба во Југословенската народна армија.

На лице во резервен состав што не е во работен однос му припаѓа за време на воената служба паричен надоместок во износ што ќе го пропише Сојузниот извршен совет.

На лице во резервен состав за време на воената служба во Југословенската народна армија му припаѓа плата според чинот односно класата што ја има. Ако на тоа лице личниот доход, пензијата и сл. му е поголема од платата според чинот односно класата, му припаѓа разликата помеѓу височината на платата што ја прима и височината на личниот доход, пензијата и сл.

Надоместоците предвидени со одредбите на овој член им се исплатуваат на товар на претсметката на Државниот секретаријат за народна одбрана на сите лица повикани за вршење воена служба во Југословенската народна армија, а на лицата повикани за вршење воена служба во територијалната одбрана — на товар на средствата на органот што ги повикал.

На лицата во резервен состав повикани на воена вежба, курс или друга военостручна обука, не им припаѓа надоместокот предвиден со одредбите на овој член ако воената вежба, курсот или друга военостручна обука се изведува во местото на живеење односно престојување и во деновите односно времето кога не се работи.

Член 55

Вршењето на воена вежба му се одлага на лице во резервен состав, на негово барање, од следните причини:

1) ако е болно;

2) ако од неговото домаќинство во исто време се повикуваат на воена вежба два или повеќе члена, или некој од нив веќе се наоѓа на воена служба;

3) ако во времето на повикувањето на воена вежба се наоѓа на школување и ако со одењето на вежба би било спречено да ја заврши учебната година;

4) ако поради смрт или тешка болест во домаќинството, или поради елементарна непогода, домаќинството на повиканото лице би било доведено во тешка положба со неговото оддење на воена вежба;

5) ако непосредно пред одењето или во времето на одењето на воена вежба настапила смрт во домаќинството или во семејството на повиканото лице.

Ако во местото на живеење или престојување на повиканото лице што е во резервен состав владее заразна болест, вршењето на воена вежба на тоа лице му се одлага сè додека трае заразната болест.

По исклучок, може да се одложи вршењето на воена вежба поради неодоливи потреби на службата ако тоа го побара надлежниот орган на општествено-политичката заедница или работната или друга организација кај кои е запослено повиканото лице во резервен состав.

Кога одлагање на воена вежба се бара поради причините од ставот 1 на овој член, вршењето на воена вежба ќе се одложи, и тоа: во случајот од точката 1 на ставот 1 — до следното повикување по оздравување на повиканото лице; во случајот од точката 2 на ставот 1 — додека еден член односно другата половина членови на домаќинството на повиканото лице не се вратат од воена вежба односно воена служба; во случајот од точката 3 на ставот 1 — до почнувањето на училишниот распуст; во случајот од точката 4 на ставот 1 — додека повиканото лице не ги среди приликите во семејството, а најдолго за време до една година; во случајот од точката 5 на ставот 1 — до следното повикување на воена вежба.

Ако одлагање на воена вежба се бара поради причините од ставот 2 на овој член, вршењето на воена вежба може да се одложи за време до една година.

Барањето за одлагање на воена вежба му се поднесува на надлежниот општински орган на управата во рок од осум дена од денот на приемот на позивот за воена вежба, а ако одлагањето се бара поради причините од точ. 1, 4 и 5 на ставот 1 на овој член, барањето може да се поднесе кога ќе настане причината поради која се бара одлагање на воената вежба.

Член 56

Лице во резервен состав кај кое во здравствената состојба дошло до промена од влијание врз неговата способност за воена служба може, по свое барање или по позив од надлежниот општински орган на управата односно военотериторијалниот или воениот орган, да биде упатено на лекарски преглед и оценување на способноста за служење во резервен состав.

Оцена за способноста односно неспособноста за служење во резервен состав за лицата од ставот 1 на овој член дава военолкарската комисија.

Неспособноста за воена служба на жена-воен обврзник ја утврдува, на нејзино барање, лекарската комисија чии членови ќе ги определи надлежниот општински орган на управата.

Глава V ПОСТАПКА

Член 57

Решенија во врска со извршувањето на воената обврска донесуваат, под условите предвидени со овој закон, надлежните општински органи на управата, овластените старешини на воените единици и установи и регрутната комисија.

Регрутната комисија одлучува за способноста на регрутот-обврзник за воена служба.

Старешината на положба командант на самостоен баталјон, командант на полк или на него рамна или повисока положба, донесува решенија во врска со регулирањето на воената обврска на војниците од воената единица односно установа со која командувача односно раководи.

Надлежниот општински орган на управата донесува решенија за признавање својството на единствен хранител, за измена на траењето на воениот рок на војниците, како и други решенија во врска со извршувањето на воена обврска на регрутите-обврзници и лицата во резервен состав, освен решенијата од ст. 2 и 3 на овој член.

Член 58

Воениот обврзник има право да изјави жалба против првостепеното решение во рок од петнаесет дена, и тоа против решението на регрутната комисија — од денот на соопштувањето на решението, а против решението на старешината на воената единица односно установа и надлежниот општински орган на управата — од денот на доставувањето на решението. Жалбата му се предава на органот што го донел решението односно на органот што ја формирал регрутната комисија.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Решение по жалба донесува, и тоа: по жалба на решение на регрутна комисија — во военотериторијалниот орган што ја формирал таа комисија, по жалба на решение на старешина на воена единица односно установа — непосредно повисокиот воен старешина, а по жалба на решение на надлежниот општински орган на управата — надлежниот републички односно покраински орган на управата.

Член 59

За поднесоци и прилози, како и за решенија и жалби, во врска со воената обврска, не можат да се воведуваат ниту наплатуваат такси.

Глава VI

ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА НА ВОЕНИТЕ ОБВРЗНИЦИ ЗА ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

Член 60

Одобрение на воен обврзник за патување во странство на привремен или постојан престој му издава надлежниот општински орган на управата.

Како привремен престој во странство, во смисла на овој закон, се смета престој до десет години, а како постојан престој во странство — иселување од земјата или престој подолг од десет години.

Ако тоа го бараат интересите за одбрана на земјата, Сојузниот извршен совет може да им го забрани патувањето во странство на воените обврзници од определени годишта.

Член 61

Одобрение за патување во странство на привремен престој нема да му се издаде на регрут-обврзник:

1) ако му е доставен позив за служење на воениот рок;

2) ако е против него поведена кривична постапка поради кривично дело неодзовање на позив и избегнување на воена служба, или поради кривично дело избегнување на воена служба со онеспособување или измама;

3) ако му е доставен поединечен позив или е објавен општ позив за регрутирање или за систематски лекарски преглед пред регрутирање, или позив пред упатување на служење на воениот рок;

4) ако му е доставено писмено известување дека во рок од два месеца ќе му биде упатен позив за служење на воениот рок.

Одобрение за патување во странство на постојан престој нема да му се издаде на регрут-обврзник

во случаите предвидени во точ. 1 и 2 на ставот 1 на овој член.

Член 62

На војник не може да му се издаде одобрение за патување во странство на постојан престој.

На резервен офицер, подофицер и воен службеник им се забранува стапување во служба на странски оружени сили или засновање на каков и да е работен однос со тие сили, без претходно одобрение од државниот секретар за народна одбрана или воениот старешина кого тој ќе го овласти.

Член 63

На лице во резервен состав нема да му се издаде одобрение за патување во странство на привремен или постојан престој:

1) ако му е доставен позив за воена вежба;

2) ако против него се води кривична постапка поради кривично дело неодзовање на позив и избегнување на воена служба, или поради кривично дело избегнување на воена служба со онеспособување или измама.

Член 64

На регрут-обврзник или лице во резервен состав што со семејството се иселува од Југославија или сака да се исели од Југославија и отпатува кај родителите што постојано живеат во странство, ќе му се одобри патување на постојан престој во странство и кога му е доставен позив за служење на воениот рок или за воена вежба.

Член 65

Регрут-обврзник или лице во резервен состав што престојува постојано или привремено подолго од една година во странство, должно е да му се пријави на надлежното југословенско дипломатско односно конзуларно претставништво заради воведување во воената евиденција.

Регрут-обврзник или лице во резервен состав што отпатувало во странство на постојан престој должно е да му се пријави на надлежното југословенско дипломатско односно конзуларно претставништво во рок од три месеци од денот на доаѓањето, а регрут-обврзник или лице во резервен состав што ќе отпатува во странство на привремен престој подолг од една година — во рок од триесет дена од денот на доаѓањето во земјата за која му е одобрен привремен престој.

Кога југословенски државјанин што постојано престојува во странство, ќе наполни седумнаесет години возраст должен е во рок од една година по наполнувањето из седумнаесет години возраст да му се пријави на надлежното југословенско дипломатско односно конзуларно претставништво заради воведување во воената евиденција.

Член 66

Регрут-обврзник кој од одобрен постојан престој во странство ќе се врати во земјата на постојан престој или ќе дојде на привремен престој подолг од една година пред истекот на годината во која наполнува дваесет и седум години возраст, се упатува на служење на воениот рок, ако е способен за воена служба.

Регрут-обврзник на кого му е одобрен постојан престој во странство не се упатува на служење на воениот рок кога ќе дојде во земјата на привремен престој пократок од една година, како ниту регрут-обврзник што ќе се врати во земјата по наполнети дваесет и седум години возраст, освен ако ја избегнувал воената обврска.

Член 67

Воен обврзник што не ќе постапи според одредбите на членот 65 од овој закон или што по истекот на привремениот престој во странство не ќе се вра-

ти во земјата, ќе се смета во смисла на овој закон дека је избегнува воената обврска.

Глава VII

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Со парична казна до 500 динари или со казна затвор до триесет дена ќе се казни за прекршок воен обврзник (регрут-обврзник или лице во резервен состав), ако без оправдана причина не се одзове на позив од надлежниот општински орган на управата во времето и во местото што се означени во поединечниот односно општиот позив — за регрутирање, систематски лекарски преглед и други прегледи и испитувања што ќе ги пропише државниот секретар за народна одбрана, како и за отслужување на воениот рок, воена вежба, или военостручна обука која се спроведува преку здружението на резервните офицери и подофицери и стручните организации и која се признава како извршување на воена вежба во смисла на членот 51 од овој закон, или за друга воена служба.

Член 69

Со парична казна до 400 динари или со казна затвор до петнаесет дена ќе се казни за прекршок регрут-обврзник или лице во резервен состав:

1) ако во пропишаниот рок не му ги пријави на надлежниот општински орган на управата кај кого се води во воената евиденција настанатите промени од членот 12 ст. 1 и 2 и членот 36 став 3 на овој закон;

2) ако во рокот пропишан во членот 65 став 2 или 3 на овој закон, по доаѓање во странство на постојан престој или привремен престој подолг од една година не му се пријави на надлежното југословенско дипломатско односно конзуларно претставништво;

3) ако ја изнесе воената книшка од Југославија (чл. 11 став 4) или не му ја предаде воената книшка на надлежниот општински орган на управата пред одење во странство на постојан престој (член 11 став 5).

Член 70

Со парична казна до 5 000 динари ќе се казни за прекршок работна или друга организација:

1) ако не го известат надлежниот општински орган на управата дека работник што го избегнува регрутирањето, служењето на воениот рок или вршењето на некоја друга воена служба се наоѓа запослен во таа организација — штом ќе дознае за тоа избегнување;

2) ако во пропишаниот рок не му го пријави на надлежниот општински орган на управата исчезнувањето на воен обврзник што се наоѓал запослен во таа организација (член 13 став 2).

За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во работната или во друга организација со парична казна до 500 динари.

Член 71

Приватен работодавец што ќе стори прекршок од членот 70 став 1 на овој закон ќе се казни со парична казна до 3.000 динари.

Член 72

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок член на семејството на воениот обврзник со кој овој живее во заедничко домаќинство, ако во пропишаниот рок не му го пријави на надлежниот општински орган на управата исчезнувањето на воениот обврзник (член 13 став 2).

Глава VIII

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 73

Времето поминато во Народноослободителната војска и Партизанските одреди на Југославија и на организирана работа во Народноослободителната борба, како и времето поминато во текот на Втората светска војна во сојузничките армии или странските тружени формации на ослободителните движења, а кое според досегашните прописи е признавано како служење на воен рок, се признава и според овој закон во време на служење на воениот рок.

Член 74

Времето поминато на служба во Народната милиција, а кое според порано важечките прописи е признавано како служење на воен рок, се признава и според овој закон во време на служење на воениот рок.

Член 75

Војници што се наоѓаат на служење на воениот рок во Југословенската народна армија и регрути-обврзници на кои им е прекинато служењето на воениот рок, го служат воениот рок во траење определено со прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Регрути-обврзници на кои им е определено траењето на воениот рок според одредбата од ставот 1 на овој член, а кои до денот на влегувањето во сила на овој закон не се упатени на служење на воениот рок во Југословенската народна армија, го служат воениот рок во траење определено со овој закон.

Одредбите на членот 41 од овој закон се однесуваат и на лицата на кои им е прекинато служењето на воениот рок до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 76

Регрути-обврзници на кои според порано важечките прописи им е одложено служењето на воениот рок до пополнување на дваесет и осум години возраст како на редовни студенти на факултети и други школи рамни на факултетите, на кои редовното школување трае десет семестри или повеќе, ќе се упатат на служење на воениот рок во годината во која пополнуваат дваесет и осум години возраст.

Член 77

Се овластува државниот секретар за народна одбрана да донесе поблиски прописи: за повикување на воените обврзници за вршење и во врска со вршењето на воената обврска; за правото на превоз со јавните сообраќајни средства и за надоместокот на патните трошоци во врска со патувањето заради вршење на воената обврска; за начинот на водење воена евиденција на воените обврзници; за воената книшка и нејзиното издавање на воените обврзници; за лекарските и други прегледи и испитувања на воените обврзници заради утврдување способноста за воена служба; за условите за определување на регрутите-обврзници во родовите и службите и за избор за питомци на училиштата за резервни офицери на Југословенската народна армија; за начинот на регрутирање и формирање и работата на регрутни комисии во мир и во војна; за издавање одобренија за патувања во странство на привремен или постојан престој на регрути-обврзници; за времето и начинот на упатувањето на служење на воениот рок; за начинот на определувањето на воениот рок на единствен хранител; за одлагање служењето на воениот рок; за прекинување служењето на воениот рок; за повикување на воена вежба и одлагање на воената вежба; за единиците и установите надлежни за организирање стручна обука преку здруженијата на резервните офицери и подофицери, како и за условите за признавање на военостручната настава што ја организираат и изведуваат здруже-

нијата на резервните офицери и подофицери и другите организации — како извршување воена вежба на лицата во резервен состав, и за начинот на вршење исплати на надоместокот на лицата во резервен состав за време на воена служба во Југословенската народна армија.

Член 78

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) Правилникот за извршување на воената обврска („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/57 и 1/62);

2) Правилникот за воената евиденција и за начинот на регулирање на воената обврска на југословенските државјани што живеат во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/60);

3) Наредбата за пречките во поглед на воената обврска за патувања во странство на обврзниците-регрути заради постојан престој и за издавање одобренија за тие патувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/65);

4) Наредбата за ограничувањата за издавање одобренија заради патување и привремен престој во странство на обврзниците-регрути („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67);

5) одредбите на другите прописи што се во спротивност со овој закон.

Член 79

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

85.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за изборните единици за избор на пратеници за Сојузната скупштина, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 12 февруари 1969 година.

ПР бр. 777

13 февруари 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Член 1

Во Законот за изборните единици за избор на пратеници за Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63, 5/65 и 7/67) членот 1 се менува и гласи:

„Изборот на пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници на

Сојузната скупштина се врши во изборните единици утврдени со овој закон.“

Член 2

Во членот 2 се вршат следните измени и дополненија:

1) уводната реченица се менува и гласи:

„За изборот на пратеници за Општествено-политичкиот собор и за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина се утврдуваат следните изборни единици:“;

2) во точката 40 по зборот: „Метковиќ“ се додаваат записка и зборот: „Цлоч“;

3) во точката 47 по зборот: „Забок“ се додаваат записка и зборовите: „Клањец, Запрешик“;

4) точ. 48 до 51 се менуваат и гласат:

„48) Изборна единица Загреб I, која опфаќа дел од територијата на град Загреб, и тоа градските подрачја Чрномерец и Трешњевка;

49) Изборна единица Загреб II, која опфаќа дел од територијата на град Загреб, и тоа градските подрачја Центар, Реметинец и Трње;

50) Изборна единица Загреб III, која опфаќа дел од територијата на град Загреб, и тоа градските подрачја Максимири, Медвешчак и Пешченица;

51) Изборна единица Велика Горица, која ги опфаќа териториите на општините Дуго Село, Јастребарско, Самобор, Сесвете, Велика Горица и Зелина.“;

5) точ. 55 и 56 се менуваат и гласат:

„55) Изборна единица Скопје I, која опфаќа дел од територијата на Општината на град Скопје, и тоа од десната страна на реката Лепенец, почнувајќи од границата со Општината Качаник до нејзината утока во реката Вардар, а оттаму по десната страна на реката Вардар до границата со Општината Титов Велес и до населените места на таа страна;

56) Изборна единица Скопје II, која опфаќа дел од територијата на Општината на град Скопје, и тоа од левата страна на реката Лепенец, почнувајќи од границата со Општината Качаник до нејзината утока во реката Вардар, а оттаму по левата страна на реката Вардар до границата со Општината Титов Велес и до населените места на таа страна.“;

6) точ. 61 до 70 се менуваат и гласат:

„61) Изборна единица Мурска Собота, која ги опфаќа териториите на општините Горња Радгона, Лендава, Љутомер и Мурска Собота;

62) Изборна единица Марибор, која ги опфаќа териториите на општините Дравоград, Марибор, Радље об Драви, Равне на Коршечем и Словењ Градец;

63) Изборна единица Птуј, која ги опфаќа териториите на општините Ленарт, Ормож, Птуј, Словенска Бистрица и Словенске Коњице;

64) Изборна единица Цеље, која ги опфаќа териториите на општините Цеље, Мозирје, Велење и Жалец;

65) Изборна единица Кршко, која ги опфаќа териториите на општините Брежице, Кршко, Лашко, Севница, Шентјур при Цеље и Шмарје при Јелшах;

66) Изборна единица Љубљана I, која ги опфаќа териториите на општините Храстник, Литија, Љубљана Бежиград, Љубљана Центар, Љубљана Мосте-Поље, Трбовље и Загорје об Сави;

67) Изборна единица Љубљана II, која ги опфаќа териториите на општините Церкница, Идрија, Љубљана Шишка, Љубљана Вич-Рудник, Логатец и Врхника;

68) Изборна единица Ново Место, која ги опфаќа териториите на општините Чрномел, Гросупље, Кочевје, Метлика, Ново Место, Рибница и Требње;

69) Изборна единица Крањ, која ги опфаќа териториите на општините Домжале, Јесенице, Камник, Крањ, Радовљица, Шкофја Лока и Тржич;

70) Изборна единица Копер, која ги опфаќа териториите на општините Ајдовščина, Илirsка Бис-

трица, Изоло, Нова Горица, Копер, Пиран, Постојна, Сежана и Толмин“;

7) во точката 77 зборот: „Книќ“ и записката се бришат;

8) во точката 78 по зборот: „Рековац“ се додаваат записка и зборот: „Книќ“;

9) во точката 80 по зборовите: „Горњи Милановац“ се додаваат записка и зборот: „Ивањица“;

10) во точката 82 по зборот: „Крушевац“ наместо зборот: „и“ се става записка, а по зборот: „Варварин“ се брише точката и се додаваат зборовите: „и Ражањ“;

11) во точката 88 зборот: „Ражањ“ се брише;

12) во точката 105 зборот: „Ивањица“ се брише;

13) во точката 109 по зборот: „Богатиќ“ наместо зборот: „и“ се става записка, а по зборот: „Шабац“ се брише точката и се додаваат зборовите: „и Владимирци“;

14) во точката 110 по зборот: „Осечина“ наместо записката се става зборот: „и“, а зборовите: „и Владимирци“ се бришат;

15) насловите над точ. 25, 28, 30, 35, 36, 38, 40, 45 и 47 се бришат.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

86.

Врз основа на членот 217 стар 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за избирачките списоци, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 12 февруари 1969 година.

ПР бр 776

13 февруари 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ

Член 1

Во Законот за избирачките списоци („Службен лист на СФРЈ“, бр 5/65) во членот 5 по ставот 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„За евидентирање на избирачкото право на студентите на факултетите, уметнички академии, високи и виши школи, односно на учениците на средни училишта, за избор на членови на соборите на работните заедници на општинските собранија, кога тоа право им е признаено со републички закон, се составува избирачки список на студентите односно избирачки список на учениците на средните училишта.

Кога е со републички закон определено пратениците за соборите на работните заедници на репуб-

личкото собрание непосредно да ги избираат работните луѓе од соодветната област на трудот и други граѓани определени со републичкиот закон, избирачкото право на работните луѓе и на другите граѓани што ќе ги определи законот, за избор на пратеници на тие собори се евидентира во избирачките списоци согласно со републичките прописи.“

Член 2

Во членот 39 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Во случај на распишување избори за членови на соборите на работните заедници на општинското собрание, се составува избирачки список на студентите и избирачки список на учениците на средните училишта.“

Во досегашниот став 4, кој станува нов став 5, зборовите: „според одредбите од ст. 1 до 3“ се заменуваат со зборовите: „според одредбите од ст. 1 до 4“.

Член 3

Во членот 40 став 2 по зборовите: „или од други работни заедници“ се додаваат записка и зборовите: „избирачкиот список на студентите односно избирачкиот список на учениците на средните училишта“.

Член 4

По членот 50 се додаваат нов оддел и два нови члена, кои гласат:

„4. Избирачки список на студентите и избирачки список на учениците на средни училишта

Член 50а

Во избирачкиот список на студентите за избор на членови на соборите на работните заедници на општинското собрание се запишуваат редовните студенти на факултети, уметнички академии, високи и виши школи.

Во избирачкиот список на учениците на средни училишта за избор на членови на соборите на работните заедници на општинското собрание се запишуваат редовните ученици на гимназии, учителски школи, школи за воспитувачи, школи за квалификувани работници во стопанството, уметнички школи и други средни училишта.

Студентите и учениците од ст. 1 и 2 на овој член се запишуваат во избирачкиот список на студентите односно во избирачкиот список на учениците на средните училишта само ако имаат општо избирачко право.

Член 50б

Избирачки список на студентите односно избирачки список на учениците на средните училишта се составува за секој факултет, уметничка академија, висока или виша школа, како и за секое средно училиште, и тоа според седиштето на факултетот, академијата односно школата.

Ако седиштето на организацијата на здружен труд во состав на школата се наоѓа надвор од подрачјето на изборната единица која го опфаќа местото во кое е седиштето на школата, се составува посебен избирачки список на студентите односно посебен избирачки список на учениците на средните училишта за таа организација на здружен труд.

Комисијата за изработка на избирачкиот список на студентите односно на избирачкиот список на учениците на средните училишта ја формира и претседателот и членовите на таа комисија ги именува советот на школата од редот на студентите односно учениците на средните училишта.“

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

87.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ**

Се прогласува Законот за измена на Основниот закон за судските такси, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 12 февруари 1969 година.

ПР бр. 771
13 февруари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката.

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ****Член 1**

Во Основниот закон за судските такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) чл. 7в и 7г се бришат.

Член 2

Додека општествено-политичките задници, во смисла на членот 7б од Основниот закон за судските такси, не донесат прописи и тарифа за судските такси, ќе се применува тарифата што важела до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

88.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО**

Се прогласува Законот за дополние на Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 30 јануари 1969 година.

ПР бр. 769
12 февруари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ СТОПИ НА ФОНДОВИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО****Член 1**

Во Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 56/65, 4/66, 11/66, 28/66, 52/66, 17/67, 26/68, 30/68, 50/68 и 5/69) во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Интересот уплатен за 1968 година на средствата на деловниот фонд што служат за вршење на дејноста на земјоделството и дејноста на рибарството (одредба под 4 став 1) им се отстапува на стопанските организации што ги вршат тие дејности, со тоа што износот на останениот уплатен интерес да го внесат во својот деловен фонд.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

89.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Се прогласува Законот за измена на Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 30 јануари 1969 година.

ПР бр. 768
12 февруари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ****Член 1**

Во Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66, 40/68 и 50/68) во членот 3 став 1 во редниот број 15 под а) во одредбите под (2) и (3) зборовите: „за 1967 и 1968“ се заменуваат со зборовите: „за 1967, 1968, 1969 и 1970“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

90.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 12 февруари 1969 година.

ПР бр. 770

13 февруари 1969 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

За финансирање на набавките и работите според Програмата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба во периодот од 1969 до 1978 година, се обезбедуваат средства во вкупен износ од 128,750.000 динари. Од овој износ ќе се обезбедат 52,250.000 динари во девизи за набавка на опрема и 76,500.000 динари за градежни работи, монтажа и царински давачки.

Од вкупниот износ на средствата од ставот 1 на овој член федерацијата во сојузниот буџет обезбедува износ од 105,250.000 динари, од што во девизи 28,750.000 динари, без обврска за враќање.

Износот од 23,500.000 динари во девизи го обезбедува Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба од надоместоците што се наплатуваат за водење на воздухоплови.

Член 2

Програмата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба, според која финансирањето на набавките и работите се врши според одредбите на овој закон, опфаќа:

- 1) набавка на телекомуникациона опрема за аеродроми;
- 2) набавка на навигациона опрема за аеродроми и воздушни патишта;
- 3) набавка на радарски уреди за аеродроми и воздушни патишта;
- 4) обезбедување на напојување на сите клучни уреди со електрична енергија;
- 5) изградба на градежни објекти за сместување на опрема и стручни екипи;
- 6) стручно оспособување на нови работници за работа во службата за водење на воздухоплови.

Член 3

Модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба, според членот 2 на овој закон, се врши врз основа на инвестиционата програма изработена во согласност со Програмата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба од 1969 до 1974 година, што е објавена кон овој закон и сочинува нејзин составен дел.

Член 4

За набавка на опремата од членот 2 точ. 1 до 4 на овој закон може да се склучи договор за кредит во странство — до износ од 52,250.000 динари, со рок за враќање до 10 години.

Договорот за кредит од ставот 1 на овој член го склучува од името на федерацијата директорот на Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба во границите на овластувањата добиени од Сојузниот извршен совет.

Член 5

Средствата од членот 1 став 2 на овој закон ќе ги обезбеди федерацијата во сојузните буџети за одделни години, и тоа:

- 1) за 1969 година 6,000.000 динари, од што во девизи 2,875.000 динари;
- 2) за 1970 година 21,000.000 динари, од што во девизи 2,875.000 динари;
- 3) за 1971 година 25,000.000 динари, од што во девизи 2,875.000 динари;
- 4) за 1972 година 26,000.000 динари, од што во девизи 2,875.000 динари;
- 5) за 1973 година 7,791.500 динари, од што во девизи 2,875.000 динари;
- 6) за 1974 година 7,958.500 динари, од што во девизи 2,875.000 динари;
- 7) за 1975 година 2,875.000 динари, во девизи;
- 8) за 1976 година 2,875.000 динари, во девизи;
- 9) за 1977 година 2,875.000 динари, во девизи;
- 10) за 1978 година 2,875.000 динари, во девизи.

Член 6

Ако средствата обезбедени во сојузниот буџет за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба во одделна година не бидат во целост потрошени во таа година, се пренесуваат за истите намени во наредната година.

Член 7

Правата и должностите на инвеститор за извршување на работите на модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба утврдени со овој закон ќе ги врши Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба.

Член 8

За извршувањето на работите и потрошокот на средствата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба Сојузната управа за цивилна воздушна пловидба е должна секоја година, до крајот на февруари, да поднесе извештај до Сојузната скупштина.

Член 9

Работите на модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба што се финансираат според одредбите од овој закон, ќе почнат по влегувањето во сила на овој закон, а ќе завршат до 31 декември 1974 година.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА ОД 1969 ДО 1974 ГОДИНА

А. Модернизација на техничката база

1. Модернизацијата на Службата за безбедност на воздушната пловидба ќе се изврши во годишни етапи, и тоа почнувајќи од 1969 година па до 1974 година.

2. Работите и акциите од оваа програма ќе се извршат по години и тоа:

- 1969 година: 1) Изработка на проекти за воведување нова опрема;
2) Склучување на странски заем за набавка на опрема;
3) Монтажа на NON-Break агрегати на меѓународните аеродроми;
4) Почетокот на монтажните работи за поставување телекомуникациона и радио-навигациона опрема на воздушните патишта и на новите односно модернизираните аеродроми Сараево, Задар, Пула, Риека, Охрид, Приштина, Тиват и Жабљак (VHF примопредаватели, NDB, VOR, DME, ILS, инсталации во технички трактови);
5) Градежни работи за сместување на опремата и службите на аеродромите и воздушните патишта.

- 1970 година: 1) Продолжение на монтажните работи за поставување на телекомуникациона и радио-навигациона опрема на воздушните патишта и новите односно модернизираните аеродроми Сараево, Задар, Пула, Риека, Охрид, Приштина, Тиват и Жабљак (VHF примопредаватели, NDB, VOR, DME, ILS, инсталации во технички трактови);
2) Градежни работи за сместување на уредите и службите;
3) Почеток на реконструкцијата на мрежата за напојување на аеродромите како и на мрежата на аеродромите за постојните меѓународни аеродроми;
4) Почеток на монтажните работи за поставување надзорни радары во Белград и Загреб.

- 1971 година: 1) Монтажни работи за поставување телекомуникациони и радио-навигациони средства на воздушните патишта и аеродромите Риека, Охрид, Тиват, Приштина;
2) Монтажа на надзорни радары во Белград и Загреб;
3) Подготвителни работи за монтажа на автоматски телепринтерски центар во Белград;
4) Реконструкција на мрежата за напојување на меѓународните аеродроми;
5) Градежни работи за сместување на уредите и службите.

- 1972 година: 1) Монтажа на автоматски телепринтерски центар во Белград;
2) Монтажа на секундарни радары и пренос на радарска слика помеѓу центрите.

- 1973 година: 1) Адаптација на техничките трактови и инсталации во истите во согласност со барањата на зголемиот сообраќај на постојните аеродроми.

1974 година: 1) Завршување на сите работи. Прием и контрола на функционирањето на изградените објекти и уреди.

1975 до 1978 година: 1) Отплатување на странските кредити.

Б. Програма на обуката и стручното усовршување на новите работници

Се предвидува обука на нови стручни кадри, според следната динамика:

	За Контролата на летањето	За Техничката служба
1969 година	27	25
1970	24	21
1971 "	18	17
1972 "	11	9
1973 "	10	8
1974 "	15	7
1975 "	10	8
1976 "	11	10
1977 "	17	6
1978 "	12	4

91.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ЈУЖНА РОДЕЗИЈА

Се прогласува Законот за забрана на одржување и воспоставување економски односи со Јужна Родезија, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Стопанскиот собор од 30 јануари 1969 година.

ПР бр. 772
12 февруари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентие Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАБРАНА НА ОДРЖУВАЊЕ И ВОСПОСТАВУВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО ЈУЖНА РОДЕЗИЈА

Член 1

На домашни правни и физички лица им се забранува промет на сите видови стоки (нескладирани или складирани) и услуги, како и одржување и воспоставување други економски односи со правни и физички лица од Јужна Родезија.

Исто така на домашни правни и физички лица им се забранува застапување или какво и да е посредување за стоки по потекло од Јужна Родезија со правни и физички лица на која и да е друга земја.

Член 2

Се забранува превозните средства од Јужна Родезија да користат југословенски луки, пристаништа, аеродроми и друмови, како и југословенските превозни средства да користат луки, пристаништа, аеродроми и друмови на Јужна Родезија. Физички лица со патна исправа од Јужна Родезија не можат ниту да влезат во Југославија ниту транзитно да поминат низ неа, освен ако таквото патување е во тесна врска со хуманитарни разлоси предвидени во членот 3 од овој закон.

На бродови и авиони од југословенска регистрација (па и на оние чартирани), како и на сувоzemни превозни средства им се забранува и превоз на стоки за луки и аеродроми на други земји, ако од придружните документи се гледа дека таквите стоки ќе бидат реекспортирани за Јужна Родезија.

Југословенските воздухопловни и бродски компании не можат да им вршат резервации ниту да им продаваат комбинирани превозни исправи ниту на странски државјани кои од југословенски превозни средства ќе го продолжат патот за Јужна Родезија со некое странско превозно средство.

Член 3

Одредбите на чл 1 и 2 од овој закон нема да се применуваат ако се во прашање: исклучително медицински материјали, опрема за училишта и други воспитни установи, како и прехранбени продукти наменети за хуманитарни цели.

Член 4

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап работна организација или друго правно лице ако стори некое од забранетите дејствија од членот 1 или 2 на овој закон.

За кое и да е дејствие од ставот 1 на овој член ќе се казни за стопански престап со парична казна од 800 до 2.000 динари и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице.

Член 5

Со парична казна од 800 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако стори некое од забранетите дејствија од членот 1 или 2 на овој закон.

Член 6

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за работите на промет на стоки и услуги и за други економски односи на кои се однесува забраната според одредбите на овој закон.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

92.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставните амандмани I точка 3 и II точка 2 став 1, во врска со членот 36 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, Сојузната скупштина, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 11 февруари 1969 година и на седницата на Соборот на народите од 11 февруари 1969 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

1. Во Сојузната изборна комисија се именуваат:

1) за претседател Тихомир Јаниќ, судија на Врховниот суд на Југославија,

за заменик претседател Јосип Студин, судија на Врховниот суд на Југославија,

2) за секретар Бошко Кеџман, советник во Службата на Сојузната скупштина, за заменик секретар Божко Чеќлиќ, советник во Службата на Сојузната скупштина,

3) за член Борислав Личеноски, заменик на сојузниот јавен обвинител,

за заменик Золтан Биро, судија на Врховниот стопански суд,

4) за член д-р Ана Јурин-Жилиќ, д-цент на Правниот факултет во Белград,

за заменик Љупчо Миrowsки, судија на Врховниот суд на Југославија,

5) за член Слобода Селиќ, општествено-политички работник во Сојузната конференција на ССРНЈ, за заменик Трајко Трајковски, општествено-политички работник во Сојузната конференција на ССРНЈ,

6) за член Михаило Лековиќ, општествено-политички работник во Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,

за заменик Мато Хорватиќ, секретар на Сојузниот одбор на СЗБНОВ,

7) за член Душан Гламочак, член на Претседателството на ЦК на Сојузот на младината на Југославија,

за заменик Виктор Мусар, секретар на Организационата комисија на ЦК на Сојузот на младината на Југославија.

2. Досегашните членови на Сојузната изборна комисија и нивните заменици, што не се именувани со оваа одлука, се разрешаваат од должноста во Сојузната изборна комисија.

Сојузна скупштина

АС бр. 1175

12 февруари 1969 година

Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миленти Поповиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на народите,
Вида Томшич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Видое Смилевски, с. р.

93.

Врз основа на членот 18 од Законот за сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1969 ГОДИНА

1. На работните организации и самостојните организации — правни лица во составот на работните организации, што се занимаваат со производство на волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители им се исплатува премија за количините на мерино или полумерино волна од домашно производство продадени и испорачани од 1 јануари до 31 декември 1969 година на работни организации или самостојни организации — правни лица во составот на работните организации, како и за количините на мерино или полумерино волна што во тој период самите ги преработиле.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 kg испрана волна изнесува:

	Динари
1) за волна мерино I класа	7,60
2) за волна полумерино Ia класа	7,00
3) за волна полумерино Ib класа	6,50

3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1969 година за интервенции во стопанството.

4. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата од оваа одлука и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја поднесат кон барањето за премија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 20

13 февруари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

94.

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), Сојузниот извршен совет донесува

О П Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА СУРОВ ПАМУК ВО 1969 ГОДИНА

1. На работните организации што се занимаваат со производство на суров памук или вршат откуп на суров памук од индивидуални производители, им се исплатува премија за количините на суров памук продадени и испорачани од 1 јануари до 31 декември 1969 година на работните организации што се занимаваат со преработка на памук, како и за количините на суров памук што во тој период ги преработиле во своите погони.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука за 1 кг суров памук изнесува:

	Динари
1) за памук I класа	0,60
2) за памук II класа	0,55
3) за памук III класа	0,50

3. Премијата од точката 2 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата распоредени на Сојузниот секретаријат за стопанство во сојузниот буџет за 1969 година за интервенции во стопанството.

4. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да донесе, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, поблиски прописи за начинот и постапката за остварување на премијата од оваа одлука и да ја утврди документацијата што корисниците на премијата треба да ја поднесат кон барањето за премија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 21

13 февруари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

95.

Врз основа на чл. 5 и 18 став 2 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О П Л У К А

ЗА ОБВРСКИТЕ НА ОБЛАСТЕНИТЕ БАНКИ КОГА КОРИСТАТ ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ИЛИ ДАВААТ ГАРАНЦИИ ЗА ТАКВИ КРЕДИТИ ЗА ПОНАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА ПРЕКУ ПРОГРАМАТА ОД 3,2 МИЛИОНИ ТОНИ СУРОВ ЧЕЛИК

1. Странските кредити од земјите со кои Југославија има клириншки начин на плаќање и гаранциите за таквите кредити за понатамошен развој на црната металургија во Југославија преку програмата од 3,2 милиони тони суров челик, не ја товарат височината на износот определен со посебни сојузни прописи до кој овластените банки можат да користат кредити во странство и да даваат гаранции по кредитни работи со странство.

2. Овластената банка што користи странски кредит или дава гаранции за странски кредит од точката 1 на оваа одлука должна е за сето време на траењето на обврските по тие работи да држи неангажиран дел девизи од соодветен квалитет од својот кредитен фонд и девизи депонирани кај неа со отказан рок подолг од една година, и тоа во височина од 1% од износот на обврската односно остатокот на обврската по кредитот што самата го користи или за кој дала гаранција.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 22

13 февруари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

96.

Врз основа на членот 5 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

О П Л У К А

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ДАВАЊЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА ГАРАНЦИЈА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ОДНОСНО ПОДДРШКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ

1. За користење странски кредити по основ на меѓудржавни спогодби по кои е неопходна гаранција на федерацијата или поддршка на определени програми, Сојузниот извршен совет ѝ поднесува предлози на Сојузната скупштина за давање гаранција или им дава поддршка на барања, што се во согласност со развојната политика утврдена со Општествениот план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 година, според одредбите на оваа одлука.

2. Сојузниот извршен совет ќе поднесува предлози за давање гаранција на федерацијата или ќе им дава поддршка на определени програми, кога:

1) постојат комплексни развојни програми усогласени врз основа на договори помеѓу сродни производителски организации и други заинтересирани групации на работни организации во поглед на развојната политика и поделбата на трудот, чија реализација претставува крупен зафат не само во размерите на определена дејност туку и на стопанството во целост, со кои се постига оптималност на капацитетите и остварување на девизи потребни за отплатување на странски кредит и за кои дале под-

дршка Сојузната стопанска комора и Сојузниот завод за стопанско планирање;

2) постои усогласена конструкција на финансирањето на програмите од одредбата под 1 на оваа точка.

3. По странските кредити од точката 1 на оваа одлука Сојузниот извршен совет поднесува предлози за давање гаранција на Федерацијата односно им дава поддршка на определени развојни програми за инвестирање во: електростопанството; индустријата на нафта; металургијата; базната хемија; крупните објекти во областа на сообраќајот (првентивно во изградбата на магистрални сообраќајници), водостопанството и мелиорационите системи; определените гранки и групации на индустријата за преработка на метали (електронската индустрија, бродоградбата, индустријата за производство на процесна опрема и индустријата на возила); земјоделството и туризмот, ако се исполнети условите од точката 2 на оваа одлука.

Сојузниот извршен совет може да поднесе предлог за давање гаранција на Федерацијата односно да им даде поддршка на определени програми и за намените што не се наведени во ставот 1 на оваа точка и да одлучи кои услови од точката 2 на оваа одлука мораат да бидат исполнети односно да определи други услови.

4. Согласно со Резолуцијата за економската политика и мерките за натамошна реализација на Општествениот план на развојот на Југославија од 1966 до 1970 година Сојузниот извршен совет ќе им даде определен приоритет на барањата за давање гаранција на Федерацијата односно поддршка на програмите за инвестирање во стопански недоволно развиените републики и краишта.

5. При поднесување предлог за давање гаранција Сојузниот извршен совет ќе ѝ предложи на Сојузната скупштина давањето на гаранцијата да го услови со обврска на корисникот на странскиот кредит дека во потполност ќе ги намири обврските по добиениот странски кредит, како и со обврска на овластената деловна банка односно општествено-политичката заедница дека таа, ако корисникот не ја намири својата обврска по кредитот, самата во договорените рокови ќе ја намири таа обврска од сопствените средства.

6. Отплатувањето на странските кредити од точката 3 на оваа одлука што се користат за инвестиции во сообраќајници, водостопанство и мелиорационите системи, се врши на начинот определен во Одлуката за условите за склучување заеми кај Меѓународната банка за обнова и развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/68), а отплатувањето на странските кредити за другите намени од точката 3 на оваа одлука се врши според важечките прописи.

7. Барањата за давање гаранција на Федерацијата по странски кредити односно за давање поддршка на определени програми, му се поднесуваат на Сојузниот секретаријат за стопанство.

Сојузниот секретаријат за стопанство, во спогодба со Сојузниот завод за стопанско планирање и Сојузниот секретаријат за финансии, а по прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, ќе утврди кои барања ги исполнуваат условите пропишани со оваа одлука и тие барања ќе му ги поднесува на Сојузниот извршен совет.

8. Сојузниот извршен совет ги определува роковите до кои можат да се поднесуваат барања за давање гаранција односно поддршка според оваа одлука.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 23

29 јануари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

97.

Врз основа на членот 22, во врска со членот 38 од Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67 и 40/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ ОД УВОЗ

1. Ако е мерката на непосредна општествена контрола на цените во поглед на формирањето на цените во прометот на големо и на мало (определени цени, маржи, разлика во цените, ценовници и сл.) пропишана за стоки произведени во Југославија, истата мерка се применува и врз цените во прометот на такви стоки од увоз, како кај работната организација што увезува такви стоки, така и во понатамошниот промет на тие стоки.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за маржите во прометот на стоки од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 24

13 февруари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

98.

Врз основа на членот 69 од Законот за измени и дополненија на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА

1. Во Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68, 25/68, 26/68, 31/68, 41/68, 49/68 и 54/68) во точката 2 одредбата под 13 се менува и гласи:

„13) Здружено претпријатие ФАП Фамос, Белград.“

Во одредбата под 50 точката се заменува со записка и по тоа се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„51) „Уљаник“, Пула,

52) „Хеминд“, Белград,

53) „Братство“, Нови Травник.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 9002

13 февруари 1969 година

Белград

Сојузен секретар за

надворешна трговија,

др Васил Гривчев, с. р.

99.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), Сојузната изборна комисија пропишува

УПАТСТВО

ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ

1. Одделни дејствија според Законот за избор на сојузни пратеници ќе се вршат според обрасците бр. 1 до 45, кои се отпечатени кон ова упатство и се негов составен дел.

2. Обрасците од точката 1 на ова упатство задолжително се употребуваат при вршење на дејствијата за кои се пропишани.

3. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/63, 9/65 и 8/67).

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7

5 февруари 1969 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Бошко Кеџман, с. р.

Претседател,

Тихомир Јаниќ, с. р.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР И ЗА СОБОРОТ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 1

Записник за работата на кандидатационата конференција за изборната единица, одржана заради предлагање и утврдување на кандидатите за избор на пратеници на Општествено-политичкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор (член 51 од Законот за избор на сојузни пратеници)*)

Работено на _____ 19____ година
во _____.

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____, ОДРЖАНА ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР, СТОПАНСКИОТ СОБОР, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА¹⁾

1. Кандидационата конференција ја започна работата во _____ часот.

2. Кандидационата конференција се одржува за Изборната единица _____ (да се означи редниот број и

називот на изборната единица)

3. Седницата на Кандидационата конференција ја свика претседателот на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во _____

(да се означи седиштето на општината)

4. Седницата на Кандидационата конференција ја отвори _____, претседател на

(име и презиме)

Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во _____.

5. По отворањето на седницата на Кандидационата конференција се премина кон избор на претседателство на Кандидационата конференција. Конференцијата едногласно — со мнозинство гласови — ги избра за членови на претседателството:

1) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

3) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

Кандидационата конференција потоа го избра за записничар _____

(име и презиме, занимање и место на

живеење)

6. Претседавачот утврдува дека на седницата присуствуваат _____ (со букви: _____) членови на Кандидационата конференција, а дека се избрани вкупно _____ (со букви: _____) членови на Кандидационата конференција.

7. Претседавачот утврдува дека е присутно мнозинството од членовите на Кандидационата конференција и дека Конференцијата може полноважно да решава, па објавува дека седницата е свикана заради предлагање и утврдување на кандидатите за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор, Стопанскиот собор, Просветно-културниот собор и Социјално-здравствениот собор на Сојузната скупштина.¹⁾

(Бидејќи не е присутно мнозинството од членовите на Кандидационата конференција, седницата е одложена и закажана за _____ 19____ година во _____ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Кандидационата конференција.

8. На предлог од претседавачот, Кандидационата конференција го утврди следниот

Дневен ред

1) Запознавање со предлозите за кандидати за сојузни пратеници што се истакнати во преткандидационата постапка за:¹⁾

- Општествено-политичкиот собор,
- Стопанскиот собор,
- Просветно-културниот собор, и
- Социјално-здравствениот собор;

2) Предлагање кандидати за избор на пратеници за:¹⁾

- Општествено-политичкиот собор,
- Стопанскиот собор,
- Просветно-културниот собор, и
- Социјално-здравствениот собор;

3) Утврдување на листата на кандидатите за пратеници за кои се гласа за:¹⁾

- Општествено-политичкиот собор,
- Стопанскиот собор,
- Просветно-културниот собор, и
- Социјално-здравствениот собор;

4) Гласање за кандидатите;

5) Заклучок.

9. По ова се мина кон запознавање со предлозите за кандидати за пратеници што се истакнати

во преткандидационата постапка (член 48 став 1 од Закон за избор на сојузни пратеници).

За кандидати за пратеници е предложено вкупно, и тоа:¹⁾ за Општествено-политичкиот собор _____; за Стопанскиот собор _____; за Просветно-културниот собор _____; и за Социјално-здравствениот собор _____.

10. По запознавањето со предлозите за кандидатите што се истакнати во преткандидационата постапка, се мина кон предлагање кандидати од страна на членовите на Кандидационата конференција.

Од страна на членовите на Кандидационата конференција вкупно е предложено кандидати за пратеници, и тоа:¹⁾ за Општествено-политичкиот собор _____; за Стопанскиот собор _____; за Просветно-културниот собор _____ и за Социјално-здравствениот собор _____.

11. По завршеното предлагање на кандидатите составена е листа на кандидатите за кои Кандидационата конференција гласа.

Во листата на кандидатите внесени се кандидатите што ги предложија одделни членови на Кандидационата конференција, а чиј предлог го поддржаа најмалку една десетина од сите членови на Кандидационата конференција, и тоа:¹⁾

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР

- 1) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)
2) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР

- 1) _____,
(име и презиме, занимање, место на живеење и област на трудот во која е запослен односно на која ѝ припаѓа)
2) _____, итн.
(име и презиме, занимање, место на живеење и област на трудот во која е запослен односно на која ѝ припаѓа)

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

- 1) _____, итн.
(име и презиме, занимање, место на живеење и област на трудот во која е запослен односно на која ѝ припаѓа)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

- 1) _____,
(име и презиме, занимање, место на живеење и област на трудот во која е запослен односно на која ѝ припаѓа)
2) _____, итн.
(име и презиме, занимање, место на живеење и област на трудот во која е запослен односно на која ѝ припаѓа)

12. По составувањето на листата на кандидатите претседавачот соопштува дека е потребно да се избераат два члена на Кандидационата конференција со чија помош ќе раководи со гласањето за кандидатите.

По овој предлог избрани се:

- 1) _____
(име и презиме)
2) _____
(име и презиме)

Потоа претседавачот соопшти дека ја прекинува работата на Кандидационата конференција заради подготвување за гласање за кандидатите, па продолжетокот на работата на Кандидационата конференција го закажа за _____ часот.

13. Кандидационата конференција ја продолжи работата во _____ часот.

Претседавачот го објаснува начинот на гласањето, а потоа со прозивка по списокот му предава на секој член на Кандидационата конференција гласачко ливче (листа на кандидатите) и ги повикува да пристапат кон гласање.

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ членови на Кандидационата конференција, па и тие гласаа.

Вкупно гласаа _____ членови.

Гласањето е завршено во _____ часот.

14. Откако гласањето е завршено, претседавачот со двајцата членови на Кандидационата конференција пристапува кон утврдување на резултатите на гласањето. За таа цел најпрвин ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња и утврдува дека ги има _____ (со букви: _____), па ги става во посебна обвивка што ја затвора.

15. По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по гласачките ливчиња за секој собор посебно, и тоа за секој кандидат за одделен собор поодделно.

(По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по гласачките ливчиња, и тоа за секој кандидат поодделно²⁾).

По завршеното пребројување утврдено е, и тоа:¹⁾

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР

- 1) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови;
2) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови.
_____, итн.

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР

- 1) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови;
2) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови.
_____, итн.

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

- 1) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови;
2) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови.
_____, итн.

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

- 1) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови;
2) кандидатот _____
(име и презиме)
доба _____ (со букви: _____),
гласови;
_____, итн.

Во текот на утврдувањето на резултатите на гласањето не се случи никаква неправилност.³⁾

16. Претседавачот јавно го соопшти резултатот на гласањето и објави дека во смисла на членот 50 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници за пратеничките кандидати на Кандидационата

конференција за Изборната единица _____
се прифатени следните од предложените кандида-
ти, и тоа:

ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР

- 1) кандидатот _____, итн.
(име и презиме)

ЗА СТОПАНСКИОТ СОВОР

- 1) кандидатот _____, итн.
(име и презиме)

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОВОР

- 1) кандидатот _____, итн.
(име и презиме)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОВОР

- 1) кандидатот _____, итн.
(име и презиме)

17. Кандидационата конференција заклучи да состави предлог на кандидатурата, во смисла на членот 52 од Законот за избор на сојузни пратеници, и тоа за секој собор посебно⁴⁾, а за потписници на кандидатурата се овластени следните членови на Кандидационата конференција, и тоа:

- 1) _____
(име и презиме, место на живеење, адреса на станот)
2) _____
(име и презиме, место на живеење, адреса на станот)
3) _____
(име и презиме, место на живеење, адреса на станот)

18. Видејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека работата на кандидационата конференција е завршена.

Работата на седницата е завршена во _____ часот.

Записничар _____

Претседавач, _____

Членови на Конференцијата:
(што му помагаа на претседавачот)

- 1) _____
2) _____

^{*)} Овој записник се води во 5 примероци.

⁴⁾ Ако во смисла на членот 18 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници се одржува посебна кандидациона конференција за одделен од овие собори, да се прецртаат називите на соборите за кои не се врши кандидирање на пратеници.

⁵⁾ Ако се одржува посебна кандидациона конференција за некој од соборите на Сојузната скупштина, овој текст во загради останува а треба да се прецрта претходниот став.

⁶⁾ Ако се случила некаква неправилност, или ако има некакви приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот.

⁷⁾ Ако се одржува посебна кандидациона конференција за некој од соборите на Сојузната скупштина, да се прецртаат зборовите: „и тоа за секој собор посебно“.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР И СОВОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 2

Предлог на кандидатурата на кандидационата конференција за изборната единица за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор и соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 53 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____

Во смисла на членот 53 од Законот за избор на сојузни пратеници поднесуваме ПРЕДЛОГ НА КАН-

ДИДАТУРАТА на Кандидационата конференција за избор на пратеници за _____

(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на _____
19 _____ година за Изборната единица _____

Предлогот на кандидатурата е утврден на седницата на Кандидационата конференција за Изборната единица _____, што е одржана на _____ 19 _____ година во местото _____.

Кандидационата конференција ги утврди за кандидати:

- 1) _____
(име и презиме и место на живеење)
2) _____, итн.
(име и презиме и место на живеење)

Кон овој предлог го приложуваме записникот за работата на Кандидационата конференција за Изборната единица _____, како и изјави на кандидатите за согласување за кандидирање.¹⁾

Овластени членови на Кандидационата конференција:

- 1) _____
(име и презиме, занимање, место на живеење, адреса на станот)
2) _____
(име и презиме, занимање, место на живеење, адреса на станот)
3) _____
(име и презиме, занимање, место на живеење, адреса на станот)

¹⁾ Записникот за работата на Кандидационата конференција и изјавите на кандидатите за согласување на кандидирање се приложуваат само кон предлогот на кандидатурата што и се поднесува на надлежната општинска изборна комисија, а по еден примерок од предлогот на кандидатурата им се доставува веднаш и на претседателите на општинските собранија на подрачјето на изборната единица, заради разгледување на собирите на избирачите односно собирите на работните луѓе од соодветната област на трудот.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 3

Записник за работата на собирот на избирачите одржан заради разгледување на предлогот на кандидати на Кандидационата конференција за изборната единица, како и заради предлагање кандидати за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина (член 66 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19 _____ година
во _____

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ ОДРЖАН ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА КАНДИДАТИТЕ НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____, КАКО И ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Собирот ја започна работата во _____ часот.
2. Собирот се одржува за подрачјето _____

(да се означи селото, населбата, а во градовите блокот, улицата итн. за која се одржува собирот)

3. Собирот го свика претседателот на Собранието на општината _____, а поканата на собирот е објавена со оглас од _____ 19 _____ година.

(Собирот го свика Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, а поканата на собирот е објавена со огласот од _____ 19____ година¹⁾).

4. Собирот го отвори _____, претседател — одборник — на Собранието на општината _____²⁾.

5. По отворањето на собирот се премина кон избор на претседателство на собирот, на собирот едногласно — со мнозинство гласови — ги избира за членови на претседателството:

- 1) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
 - 2) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
 - 3) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
- Собирот потоа го избира за записничар _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

За заверувачи на записникот собирот ги избира: _____ и _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
_____ и _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

Претседавачот утврдува дека на собирот се присутни _____ (со букви: _____) избирачи, а дека според потврдата _____ (да се наведе ор-

ганот на општинското собрание што ја издаде потврдата) од _____ бр. _____ на подрачјето за кое се одржува собирот има _____ избирачи запишани во избирачкиот список.

Претседавачот потоа ја објасни целта на свикнувањето на собирот и начинот на неговата работа, па за таа цел ги прочита чл. 57 до 65 од Законот за избор на сојузни пратеници.

7. На предлог од претседавачот собирот потоа го утврди следниот

Дневен ред

1) Извештај на претставникот на Кандидационата конференција за Изборната единица _____ за кандидатите за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина;

2) Разгледување на предлозите на кандидатите за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина што ги утврди Кандидационата конференција за Изборната единица _____.

8. Потоа претставникот на Кандидационата конференција _____ (име и презиме) поднесе извештај и

ги запозна избирачите дека Кандидационата конференција за Изборната единица _____ ги утврдила следните кандидати за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина, и тоа:

- 1) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
- 2) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
- 3) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

9. Бидејќи на собирот е присутен потребниот број избирачи во смисла на членот 61 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, претседавачот објавува дека собирот може полноважно да решава.

По завршеното разгледување на предлогот на кандидатите утврден од Кандидационата конференција, претседавачот објави дека немало предлози да не се прифати кандидатурата на поодделни кандидати.

(Од страна на избирачите е предложено, со поддршка од најмалку девет избирачи, да не се прифати кандидатурата на _____ (име и презиме и место на живеење) кандидат утврден од Кандидационата конференција.³⁾

Потоа се премина кон гласање. Гласањето е вршено со дигање на рака.

Со пребројување на гласовите е утврдено дека против кандидатурата на кандидатот _____ (име и презиме и место на живеење) _____ гласа вкупно _____ избирачи.

По гласањето претседавачот објави дека мнозинството од избирачите присутни на собирот се изјаснија да се прифати — да не се прифати кандидатурата на _____ (име и презиме и место на живеење) кандидат утврден од Кандидационата конференција.⁴⁾

10. Претседавачот потоа ги повика избирачите со гласање да се изјаснат дали собирот на избирачите ќе предлага нови кандидати.

По гласањето претседавачот објави дека собирот на избирачите со мнозинство гласови се изјасни да не се предлагаат нови кандидати, па го заклучи собирот⁵⁾.

(По гласањето претседавачот објави дека собирот на избирачите со мнозинство гласови се изјаснил да се предлагаат и нови кандидати⁶⁾).

Собирот на избирачите потоа продолжи со работата со следниот дневен ред:

1) Предлагање на кандидати за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина за Изборната единица _____;

2) Утврдување на кандидатите.

11. По ова се премина на предлагање кандидати од страна на избирачите.

Од страна на избирачите се предложени за пратенички кандидати, со поддршка од најмалку четири други избирачи, следните лица за кои собирот гласа⁷⁾.

- 1) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
- 2) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)
- 3) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

По завршеното предлагање на пратеничките кандидати се премина кон претрес на предлогот на кандидатите што влегуваат во листата за која собирот гласа, и тоа по редот по кој се предложени.

12. Откако претресот е завршен се премина на гласање за секој предложен кандидат посебно, и тоа по редот по кој се предложени кандидатите. Гласањето е вршено со дигање на рака.

По завршеното пребројување на гласовите за секој од предложените кандидати, е утврдено, и тоа:

- 1) кандидатот _____ доби _____ (име и презиме) _____ (со букви: _____) гласови,
- 2) кандидатот _____ доби _____ (име и презиме) _____ (со букви: _____) гласови,
- 3) кандидатот _____ доби _____ (име и презиме) _____ (со букви: _____) гласови,

13. Претседавачот јавно го соопшти резултатот на гласањето и објави дека во смисла на членот 65 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници

за кандидати на собирот на избирачите се прифатени следните од предложените кандидати, и тоа:

- 1) кандидатот _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)
- 2) кандидатот _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

Во текот на работата на собирот на избирачите не се случи никаква неправилност^{а)}.

14. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека е собирот завршен.

(Бидејќи на собирот на избирачите не е присутен бројот на избирачите потребен во смисла на членот 61 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, собирот е одржан со присутниот број избирачи и го разгледуваше предлогот на кандидатите утврден од Кандидационата конференција за Изборната единица _____.)^{в)}

Работата на собирот е завршена во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Заверувачи на записникот:

- 1) _____
- 2) _____

(име и презиме, занимање и место на живеење)

^{а)} Ако собирот го свикала општинска изборна комисија, да се прецрта претходниот став.

^{в)} Ако собирот го свикала општинска изборна комисија, собирот го отвора лицето што го определила оваа комисија.

^{г)} Ако за предлогот да не се прифати кандидатурата на одделен кандидат утврден од кандидационата конференција не дала поддршка најмалку девет други избирачи, предлогот нема да се внесе во записникот.

^{д)} Ако има предлози да не се прифати кандидатурата на одделен кандидат утврден од кандидационата конференција, да се прецрта претходниот став. Ако нема такви предлози, да се прецрта овој текст во заградата.

^{е)} Во овој случај да се прецрта наредниот текст заклучно со точката 13 став 1.

^{ж)} Ако собирот на избирачите со мнозинство гласови се изјасни да се предлагаат и нови кандидати, да се прецрта претходниот став.

^{з)} Ако за предлогот за кандидат не дала поддршка најмалку четири други избирачи, предложеното лице нема да се внесе во записникот.

^{и)} Ако се случила некаква неправилност, или ако има некакви приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот.

^{л)} Ако собирот на избирачите е одржан во смисла на членот 56 од Законот за избор на сојузни пратеници, овој текст во заградата останува, а треба да се прецрта претходниот текст под точ. 9 до 14.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 4

Предлог на кандидатурата на собирот на избирачите за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина (член 68 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____

Во смисла на членот 68 од Законот за избор на сојузни пратеници воднесуваме ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРАТА на собирот на избирачите за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на _____ 19____ година за Изборната единица _____.

Предлогот на кандидатурата е утврден на собирот на избирачите кој е одржан на _____ 19____ година во местото _____, за подрачјето _____

Собирот за избирачите ги утврди за кандидати:

- 1) _____,
(име и презиме и место на живеење)
- 2) _____, итн.
(име и презиме и место на живеење)

Кон овој предлог го прилагаме записникот за работата на собирот на избирачите.¹⁾

Членови на претседателството на Собирот на избирачите:

- 1) _____
(име и презиме, занимање, место на живеење и адреса на станот)
- 2) _____
(име и презиме, занимање, место на живеење и адреса на станот)
- 3) _____
(име и презиме, занимање, место на живеење и адреса на станот)

¹⁾ Предлогот на кандидатурата на собирот на избирачите и се поднесува на потврда на надлежната изборна комисија во еден примерок, најдоцна на 15 дена пред денот на изборите.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 5

Записник за работата на собирот на работните луѓе одржан заради разгледување на предлогот на кандидатите на Кандидационата конференција за изборната единица, како и заради предлагање кандидати за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 80 во врска со членот 66 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19____ година во _____

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ОДРЖАН ЗАРАДИ РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА КАНДИДАТИТЕ НА КАНДИДАЦИОНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____, КАКО И ЗАРАДИ ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА _____¹⁾ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Собирот ја започна работата во _____ часот.
2. Собирот се одржува за _____
(да се означат називите

на работните организации односно на работните заедници)

3. Собирот го свика _____
(име и презиме и својство на

_____ а поканата на собирот е об-
свикувачот на собирот)

јавена на _____ 19____ година.

(Собирот го свика Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, а поканата на собирот е објавена _____ 19____ година.)²⁾

4. Собирот го отвори³⁾ _____
(име и презиме на претставни-

кот на работната организација односно на раководителот

_____ шго го свикал)

5. По отворањето на собирот се премина кон избор на претседателство на собирот, па собирот едногласно — со мнозинство на гласови — ги избира за членови на претседателството:

1) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

3) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

За заверувачи на записникот собирот ги избира

_____ (име и презиме, занимање и место на живеење)

За заверувачи на записникот собирот ги избира

_____ и _____ (име и презиме, занимање и место на живеење)

_____ (име и презиме, занимање и место на живеење)

6. Претседавачот утврдува дека на собирот се присутни _____ (со букви: _____) работни луѓе, а дека вкупниот број на работните луѓе што имаат право на учество на собирот изнесува _____

Претседавачот потоа ја објасни целта на свикнувањето на собирот и начинот на неговата работа, па за таа цел ги прочита чл. 59 до 65 и 75 до 78 од Законот за избор на сојузни пратеници.

7. На предлог на претседавачот собирот потоа го утврди следниот

Дневен ред

1) Извештај на претставникот на Кандидационата конференција за Изборната единица _____ за кандидатите за избор на пратеници за _____ на _____ (да се означи соборот)

Сојузната скупштина;

2) Разгледување на предлогот на кандидатите за избор на пратеници за _____ на _____ (да се означи соборот)

Сојузната скупштина што го утврди Кандидационата конференција за Изборната единица _____

8. Потоа претставникот на Кандидационата конференција _____ (име и презиме)

ги запозна работните луѓе дека Кандидационата конференција за Изборната единица _____ ги утврди следните кандидати за избор на пратеници за _____ на Сојузната скуп-

(да се означи соборот)

штина, и тоа:

1) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

3) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

9. Бидејќи на собирот се присутни потребниот број работни луѓе во смисла на членот 80, во врска со членот 61 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, претседавачот објавува дека собирот може полноважно да решава.

По завршеното разгледување на предлогот на кандидатите утврден од Кандидационата конференција, претседавачот објави дека немало предлози да не се прифати кандидатурата на одделни кандидати.

(Од страна на работните луѓе предложено е, со поддршка на најмалку девет работни луѓе, да не се прифати кандидатурата на _____ (име и презиме и место на живеење),

_____ на живеење), кандидат утврден од Кандидационата конференција.⁴⁾

_____, итн.

Потоа се премина кон гласање. Гласањето е вршено со дигање рака.

Со пребројување на гласовите е утврдено дека против кандидатурата на кандидатот _____ (име и презиме)

_____, гласале вкупно _____ и место на живеење) работни луѓе.

_____, итн.

По гласањето претседавачот објави дека мнозинството од работните луѓе присутни на собирот се изјаснија да се прифати — не се прифати кандидатурата на _____ (име и презиме и место на живеење)

кандидат утврден од Кандидационата конференција⁵⁾.

10. Претседавачот потоа ги повика работните луѓе да се изјаснат со гласање дали собирот ќе предлага нови кандидати.

По гласањето претседавачот објави дека собирот на работните луѓе со мнозинство гласови се изјаснил да не се предлагаат нови кандидати, па то заклучи собирот⁶⁾.

(По гласањето претседавачот објави дека собирот на работните луѓе со мнозинство гласови се изјаснил да се предлагаат и нови кандидати.⁷⁾)

Собирот на работните луѓе потоа ја продолжи работата со следниот дневен ред:

1) Предлагање кандидати за избор на пратеници за _____ на Сојузната скупштина- (да се означи соборот)

на за Изборната единица _____;

2) Утврдување на кандидатите.

11. По ова се премина кон предлагање кандидати од страна на работните луѓе.

Од страна на работните луѓе за пратенички кандидати, со поддршка од најмалку четири други работни луѓе, предложени се следните лица за кои собирот гласа:⁸⁾

1) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

3) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

По завршеното предлагање на пратеничките кандидати се премина кон претрес на предлогот на кандидатите што влегуваат во листата за која собирот гласа, и тоа по редот по кој се предложени.

12. Откако претресот заврши, се премина кон гласање за секој предложен кандидат посебно, и тоа по редот по кој се предложени кандидатите. Гласањето е вршено со дигање рака.

По завршеното пребројување на гласовите за секој од предложените кандидати, утврдено е, и тоа:

1) кандидатот _____ доби _____ (име и презиме)

_____ (со букви: _____) гласови;

2) кандидатот _____ доби _____ (име и презиме)

_____ (со букви: _____) гласови;

3) кандидатот _____ доби _____ (име и презиме)

_____ (со букви: _____) гласови;

_____, итн.

13. Претседавачот јавно го соопшти резултатот на гласањето и објави дека во смисла на членот 80, во врска со членот 65 од Законот за избор на сојузни пратеници, за кандидати на собирот на работните луѓе се прифатени следните од предложените кандидати, и тоа:

1) кандидатот _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) кандидатот _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

Во текот на работата на соборот на избирачите не се случи никаква неправилност⁹⁾.

14. Откако дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека соборот е завршен.

(Бидејќи на соборот на работните луѓе не се присутни потребниот број избирачи во смисла на членот 80, во врска со членот 61 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, соборот е одржан со присутниот број избирачи и го разгледуваше предлогот на кандидатите утврден од Кандидационата конференција за Изборната единица¹⁰⁾.

Работата на соборот е завршена во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Заверувачи на записникот:

- 1) _____
- 2) _____

¹⁾ Да се означи соборот на работните заедници на Сојузната скупштина за кој се одржува соборот.

²⁾ Ако соборот го свикала општинска изборна комисија, да се прецрта претходниот став

³⁾ Ако соборот го свикала општинска изборна комисија, соборот го отвора лицето што го определила оваа комисија.

⁴⁾ Ако на предлогот да не се прифати кандидатурата на одделен кандидат утврден од кандидационата конференција не дала поддршка најмалку девет други избирачи, предлогот нема да се внесе во записникот.

⁵⁾ Ако би имало предлози да не се прифати кандидатурата на поодделен кандидат утврден од кандидационата конференција, останува овој текст во загради, а треба да се прецрта претходниот став. Ако не би имало такви предлози, треба да се прецрта текстот во загради.

⁶⁾ Во овој случај треба да се прецрта наредниот текст, заклучно со точката 13 став 1.

⁷⁾ Ако соборот на работните луѓе со мнозинство гласови се изјасни да се предлагаат и нови кандидати, треба да се прецрта претходниот став.

⁸⁾ Ако на предлогот за кандидатот не дала поддршка најмалку четири други избирачи, предложеното лице нема да се внесе во записникот.

⁹⁾ Ако се случила некоја неправилност, или ако има некои приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот.

¹⁰⁾ Ако е соборот на работните луѓе одржан во смисла на членот 56 од Законот за избор на сојузни пратеници овој текст во загради останува, а треба да се прецрта претходниот текст под точ. 9 до 14.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 6

Предлог на кандидатурата на соборот на работните луѓе во работната организација (работната заедница) за избор на пратеници за Сојузната скупштина (член 80, во врска со членот 68 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____

Во смисла на членот 80, во врска со членот 68 од Законот за избор на сојузни пратеници, поднесуваме на потврда ПРЕДЛОГ НА КАНДИДАТУРАТА на соборот на работните луѓе за избор на пратеници за¹⁾ _____ на Сојузната скупштина, за Изборната единица _____, за изборите што ќе се одржат на _____ 19____ година.

Предлогот на кандидатурата е утврден на соборот на работните луѓе што е одржан на _____ 19____ година во _____

(назив на работната организација од _____²⁾ во _____

носно на работната заедница) (да се означи местото)

Соборот на работните луѓе ги утврди за кандидатите:

- 1) _____, (име и презиме и место на живеење),
- 2) _____, ИТН. (име и презиме и место на живеење)

Кон овој предлог го прилагаме записникот за работата на соборот на работните луѓе³⁾.

Членови на претседателството на соборот на работните луѓе:

- 1) _____ (име и презиме, занимање и место на живеење)
- 2) _____ (име и презиме, занимање и место на живеење)
- 3) _____ (име и презиме, занимање и место на живеење)

¹⁾ Треба да се означи соборот за кој се поднесува предлогот на кандидатурата.

²⁾ Ако е соборот одржан и за работните луѓе од други работни организации односно работни заедници, треба да се означи за кои организации односно заедници е одржан соборот.

³⁾ Предлогот на кандидатурата се поднесува на потврда до надлежната општинска изборна комисија, во еден примерок, најдоцна на 15 дена пред денот на изборите.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 7

Предлог на листата на кандидатите на републичката односно покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ за избор на пратеници за Соборот на народите (член 82 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ДО ОПШТИНСКАТА КАНДИДАЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА РАБОТНИОТ НАРОД НА _____

Во смисла на членот 82 од Законот за избор на сојузни пратеници доставуваме ПРЕДЛОГ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на _____ за изборите на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина.

Предлогот на листата на кандидатите е составен на седницата на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на _____, што е одржана на _____ 19____ година во _____.

Кандидати на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на _____ се:

- 1) _____, (име и презиме и место на живеење),
- 2) _____, (име и презиме и место на живеење),
- 3) _____, ИТН.¹⁾ (име и презиме и место на живеење)

Бр. _____ на _____ 19____ година во _____

Република — Покраинска конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на _____

Секретар,

Претседавач,

(М. П.)

¹⁾ Предлогот на листата на кандидатите на покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз мора да содржи најмалку 10 кандидати, а предлогот на листата на кандидатите на републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз мора да содржи најмалку 20 кандидати.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Сбразец бр. 8

Записник за работата на општинската кандидациона конференција одржана заради утврдување на листата на кандидатите за избор на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина (член 89 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19 _____ година во _____

ЗАПИСНИК ЗА РАБОТАТА НА ОПШТИНСКАТА КАНДИДАЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОПШТИНА _____, ОДРЖАНА ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

1. Општинската кандидациона конференција почна со работа во _____ часот.

2. Општинската кандидациона конференција се одржува за општина _____.

3. Седницата на општинската кандидациона конференција ја свика претседателот на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во _____.

4. Седницата на Општинската кандидациона конференција ја отвори _____, претседател на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во _____.

5. По отворањето на седницата на Општинската кандидациона конференција се мина на избор на претседателство на Конференцијата, па Конференцијата едногласно — со мнозинство гласови — ги избра за членови на претседателството:

1) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

3) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

Општинската кандидациона конференција потоа го избра за записничар _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

6. Претседавачот утврдува дека на седницата присуствуваат _____ (со букви: _____) членови на Општинската кандидациона конференција, а дека се избрани вкупно _____ (со букви: _____) членови на Општинската кандидациона конференција.

7. Претседавачот утврдува дека е присутно мнозинството на членовите на Општинската кандидациона конференција и дека Конференцијата може полноважно да решава, па објавува дека седницата е свикана заради разгледување предлог-листата на кандидатите на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____ и утврдување на кандидатите за избор на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина.

(Бидејќи не е присутно мнозинство членови на Општинската кандидациона конференција, седницата е одложена и закажана за _____ 19— година во _____ часот).

Претседавачот потоа го објасни начинот на работата на Општинската кандидациона конференција.

8. На предлог од претседавачот Општинската кандидациона конференција го утврди следниот

Дневен ред

1) Разгледување на предлог-листата на кандидатите на Републиката — Покраинската конференција

на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____ за избор на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина;

2) Предлагање други кандидати за избор на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина;

3) Утврдување на листата на кандидатите за пратеници за Соборот на народите, за кои се гласа;

4) Гласање за кандидатите.

9. По ова се мина на разгледување на предлог-листата на кандидатите на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ.

Од страна на Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____ предложени се:

1) _____,
(име и презиме и место на живеење)

2) _____,
(име и презиме и место на живеење)

3) _____, итн.
(име и презиме и место на живеење)

10. По разгледувањето на наведениот предлог на листата на кандидатите, се мина на предлагање кандидати од страна на членовите на Општинската кандидациона конференција.

Од страна на одделни членови на Општинската кандидациона конференција вкупно се предложени _____ кандидати за пратеници за Соборот на народите.

Покрај кандидатите предложени од Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____, во листата на кандидатите внесени се и оние кандидати што ги предложија одделни членови на Конференцијата, а чиј предлог го поддржаа најмалку една десетина членови на Кандидационата конференција, и тоа:

1) _____,
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____, итн.
(име и презиме, занимање и место на живеење)

(Бидејќи од страна на членовите на Општинската конференција не е предложен ниеден кандидат, односно предложени се вкупно _____ кандидати но ниеден предлог не е поддржан од најмалку една десетина членови на Конференцијата, заклучено е да се пристапи кон гласање за кандидатите што ги предложи Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____.)

11. Претседавачот потоа соопштува дека е потребно да се избераат два члена на Општинската кандидациона конференција со чија помош ќе го раководи гласањето за кандидатите.

По овој предлог избрани се:

1) _____
(име и презиме)

2) _____
(име и презиме)

Потоа претседавачот соопшти дека ја прекинува работата на Општинската кандидациона конференција заради подготвување за гласање за кандидатите, па продолжувањето на Конференцијата го закажа за _____ часот.

12. Конференцијата ја продолжи работата во _____ часот.

Претседавачот го објаснува начинот на гласањето, а потоа со прозивка по списокот му предава на секој член на Конференцијата гласачко ливче (листа на кандидатите) и ги повикува да пристапат кон гласање.

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ членови на Општинската кандидациона конференција, па и тие гласаа.

Вкупно гласаа _____ членови.

Гласањето е завршено во _____ часот.

13. Откако гласањето заврши, претседавачот со двајца членови на Конференцијата пристапува кон утврдување на резултатот од гласањето. За таа цел најпрво ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња и утврдува дека ги има _____ (со букви: _____), па ги става во посебна обвивка, што ја затвора.

14. По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по гласачки ливчиња, и тоа за секој кандидат одделно.

По завршеното пребројување утврдено е, и тоа:

- 1) кандидатот _____ (име и презиме)
доби _____ (со букви: _____) гласови;
2) кандидатот _____ (име и презиме)
доби _____ (со букви: _____) гласови;
3) кандидатот _____ (име и презиме)
доби _____ (со букви: _____) гласови.
_____, итн.

Во текот на утврдувањето на резултатот од гласањето не се случила никаква неправилност²⁾.

15. Претседавачот јавно соопшти дека во смисла на членот 86 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, врз основа на резултатот од гласањето, за пратенички кандидати на Општинската кандидатациона конференција за општина _____ се прифатени следните од предложените кандидати, и тоа:

- 1) кандидатот _____ (име и презиме)
2) кандидатот _____ (име и презиме)
3) кандидатот _____, итн.
_____, (име и презиме)

16. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека работата на Општинската кандидатациона конференција е завршена.

Работата е завршена во _____ часот.

Записничар,

Претседавач,

Членови на конференцијата
(што му помагаа на претседавачот):

- 1) _____
2) _____

¹⁾ Ако кандидатационата конференција не предложи други кандидати, останува овој текст во загради, а треба да се прецрта претходниот текст под точката 10.

²⁾ Ако се случила некоја неправилност, или ако има некои приговори, тоа овде ќе се внесе во записникот.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 9

Предлог-листа на кандидати за пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина (член 86 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ДО РЕПУБЛИКАТА — ПОКРАИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА — СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА _____

Во смисла на членот 86 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници поднесуваме на потврда ПРЕДЛОГ-ЛИСТА НА КАНДИДАТИТЕ за избор на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина (член 86 став 1) утврдена е следната предлог-листа на кандидатите, и тоа¹⁾:

бор на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на _____ 19— година на заедничка седница на сите собори на Собранието на Социјалистичка Република — Социјалистичка Автономна Покраина _____.

Предлог-листата на кандидатите е утврдена на седниците на општинските кандидатациони конференции на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____, што се одржани во _____ општини.

(да се означи бројот на општини)

Од страна на потребниот број општински кандидатациони конференции (член 86 став 1) утврдена е следната предлог-листа на кандидатите, и тоа¹⁾:

- 1) _____ (име и презиме и место на живеење),
2) _____ (име и презиме и место на живеење),
3) _____, итн.
(име и презиме и место на живеење)

Кон овој предлог ги прилагаме:

1) записниците за работата на сите општински кандидатациони конференции, и

2) писмените изјави на наведените кандидати за согласување да бидат кандидирани.

Бр. _____

19— година

во _____

Република — Покраинска конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ

Секретар,

Претседател,

(М.П.)

¹⁾ Редоследот на кандидатите се утврдува според членот 86 став 3 од Законот за избор на сојузни пратеници.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 10

Изјава за согласување за кандидирање за пратеник (член 52 став 4, член 86 став 2 и член 90 став 3 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ИЗЈАВА

Изјавувам дека сум согласен да бидам кандидиран за пратеник за _____ (да се означи соборот)

на Сојузната скупштина во Изборната единица _____ (во Социјалистичка Република — Социјалистичка Автономна Покраина¹⁾)

_____ на изборите што ќе се одржат на _____ 19— година.

Во _____, на _____ 19— година.

(потпис)

¹⁾ Ако изјавата ја дава кандидатот за пратеник за Соборот на народите, треба да се прецртаат зборовите: „во Изборната единица“.

²⁾ Под потписот треба да се означат во загради името и презимето и местото на живеење.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО- ЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 11

Потврда за приемот на предлог-кандидатурата (чл. 53, 68 и 80 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ПОТВРДА

Се потврдува дека _____

на _____ 19— година во _____ часот и _____ поднесоа на оваа Комисија предлог-кандидатура на Кандидационата конференција за Изборната единица — на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе во _____

за кандидати:

1) _____

(име и презиме)

2) _____, итн.

(име и презиме)

Предлог-кандидатурата е поднесена за избор на пратеници за _____

(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина, за изборите што ќе се одржат на _____ 19— година.

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____ во _____, на _____ 19— година, бр. _____.

Претседател (секретар),

(М.П.)

¹⁾ Ако предлогот на кандидатурата го поднесува кандидациона конференција, треба да се наведат имињата и презимињата на овластените членови на кандидационата конференција. Ако е предлогот на кандидатурата поднесен од страна на собирот на избирачите односно собирот на работните луѓе, треба да се наведат имињата и презимињата на членовите на претседателството на собирот.

²⁾ Да се означи местото во кое е одржана кандидационата конференција, односно местото или подрачјето, работната организација односно работната заедница за која е одржан собирот.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО- ЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 12

Решение за потврдување на кандидатурата на кандидационата конференција — собирачите на избирачите односно собирачите на работните луѓе за избор на пратеници за Сојузната скупштина (чл. 91 и 102 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Врз основа на разгледувањето на примените предлози на кандидатури на Кандидационата конференција за изборната единица _____, на собирачите на избирачите — собирачите на работните луѓе — за кандидатот

(име и презиме и место на живеење)

за избор на пратеник за _____

(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина во Изборната единица _____, откако утврди дека за оваа кандидатура гласало мнозинството на присутните членови на Кандидационата конференција — дека оваа кандидатура ја предложило _____ собирачи на избирачите — собирачи на работните луѓе со вкупно _____ избирачи — работни луѓе —, што опфаќаат најмалку една десетина од вкупниот број на избирачите запишани во избирачкиот список на подрачјето на изборната единица — кои опфаќаат најмалку една петтина на сите работни луѓе во работните организации односно работните

заедници во областа _____, кои претставуваат најмалку една третина од собирачите на избирачите — собирачите на работните луѓе, како и дека таа во сè им одговара на законските услови, Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, врз основа на членот 91 односно членот 102 во врска со членот 91 од Законот за избор на сојузни пратеници

РЕШАВА

Се потврдува кандидатурата на Кандидационата конференција за Изборната единица _____, на собирачите на избирачите — собирачите на работните луѓе — за кандидатот:

(име и презиме и место на живеење)

за избор на пратеници за _____

(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина за Изборната единица _____

Редоследот на кандидатите во предлогот на кандидатура утврден е од страна на Кандидационата конференција во смисла на членот 52 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, та оваа кандидатура е _____

(прва, втора итн.)

по ред — од кандидатурите на Кандидационата конференција.

(Последниот предлог на кандидатура од собир на избирачи — собир на работните луѓе, потребен во смисла на членот 93 став 3 од Законот за избор на сојузни пратеници за утврдување на кандидатурите, примен е на потврда на _____ 19— година во _____ часот, та оваа кандидатура е _____ по ред — од кандидатурите

(прва, втора итн.)

на собирачите на избирачите — собирачите на работните луѓе.)¹⁾

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____ Во _____, на _____ 19— година, бр. _____.

Секретар,

Претседател,

Член,

¹⁾ Ако е кандидатурата предложена од страна на собирачи на избирачи односно собирачи на работните луѓе, треба да се прецрта претходниот став.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО- ЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 13

Решение на општинската изборна комисија со кое се одбива предлог-кандидатурата од формални причини (член 90 став 4 и член 80 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Врз основа на разгледувањето на примените предлози на кандидатури од Кандидационата конференција за Изборната единица _____ на собирачите на избирачите — собирачите на работните луѓе — за кандидатот _____

(име и презиме и место на живеење)

за избор на пратеници за _____

(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина за Изборната единица _____, откако утврди дека оваа кандидатура не е поднесена во со закон пропишаниот рок — дека подносителите на предлог-кандидатурата по покана од оваа Комисија не ги отстраниле формалните недостатоци во предлог-кандидатурата — дека во за-

конскиот рок не е доставена изјава од кандидатот дека се согласува да биде кандидиран, Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, врз основа на одредбата на членот 90 став 4 од Законот за избор на сојузни пратеници

РЕШАВА

Се одбива предлог-кандидатурата на Кандидационата конференција за Изборната единица _____ — на собираите на избирачите — собираите на работните луѓе — за кандидатот _____ за избор на пратеник за _____ (име и презиме и место на живеење) _____ (да се означи соборот) на Сојузната скупштина.

Образложение

(Според одредбите на членот 68 став 1 односно членот 80, во врска со членот 68 од Законот за избор на сојузни пратеници, предлог-кандидатурата ѝ се поднесува на надлежната општинска изборна комисија најдоцна на 15 дена пред денот определен за избор на пратеници, што значи дека предлогот на кандидатурата мораше да биде поднесен најдоцна на _____ 19____ година. Бидејќи овој предлог на кандидатура ѝ е поднесен на оваа Комисија на _____ 19____ година во _____ часот, т. е. по рокот определен со законот, та од таа причина предлогот требаше да се одбие.)

(При разгледувањето на овој предлог на кандидатура Општинската изборна комисија утврди дека тој содржи недостатоци кои се состојат во тоа што _____.)

(да се наведат недостатоците)

(Во смисла на членот 90 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, оваа Комисија ги повика подносителите на предлог-кандидатурата да ги отстранат споменатите недостатоци во рок од три дена, што на подносителите им е соопштено на _____ 19____ година. Бидејќи подносителите во оставениот им рок не ги отстранија недостатоците во предлогот на кандидатурата, од таа причина предлогот требаше да се одбие.)

(Во смисла на членот 90 став 3 од Законот за избор на сојузни пратеници, оваа Комисија го повика кандидатот да достави писмена изјава до истокот на рокот за потврдување на кандидатурата дека се согласува да биде кандидиран, што на кандидатот му е соопштено на _____ 19____ година. Бидејќи кандидатот не достави писмена изјава за согласување да биде кандидиран до _____ 19____ година, кога истече рокот за доставување на изјавата, од таа причина предлогот требаше да се одбие.)

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____ Во _____, на _____ 19____ година

Бр. _____

Секретар,

Претседател,

Член,

Поука за правен лек: — Против ова решение подносителите на кандидатурата можат да се жалат до Врховниот суд на _____ (да се означи републиката односно покраината) во рок од 48 часа од часот на _____

приемот на решението. Жалбата ѝ се предава на оваа Комисија.

Ова решение им се доставува на подносителите на предлогот на кандидатурата.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 14

Решение на општинската изборна комисија со кое се утврдува дека не се исполнети условите за готврда на кандидатура (член 92 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Врз основа на разгледувањето на примените предлози на кандидатури од Кандидационата конференција за Изборната единица _____ — собираите на избирачите — собираите на работните луѓе — за кандидатот _____

(име и презиме и место на живеење) _____ за избор на пратеник за _____ (да се означи соборот) на Сојузната скупштина за Изборната единица _____, откако утврди дека не е исполнет условот од членот 50 став 1 (член 69 став 3), (член 78 став 3) — зашто се стекнаа условите од членот 69 став 2 (член 78 став 2) од Законот за избор на сојузни пратеници, Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, врз основа на членот 92 од тој закон

РЕШАВА

Се утврдува дека не се исполнети законските услови за потврдување на кандидатурата на Кандидационата конференција за Изборната единица _____ — собираите на избирачите — собираите на работните луѓе — за кандидатот _____

(име и презиме и место на живеење)

Образложение

Според членот 50 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници кандидат на кандидационата конференција за изборната единица станува кандидатот за кого гласало мнозинството од присутните членови на конференцијата. Бидејќи на седницата на Кандидационата конференција за Изборната единица _____ учествуваа _____ членови, а за кандидатот _____ гласааа _____ членови, не се исполнети условите за потврдување на кандидатурата.

(Според членот 69 став 3 (член 78 став 3) од Законот за избор на сојузни пратеници кандидат на собираите на избирачите — собираите на работните луѓе — станува кандидатот чија кандидатура е прифатена на собираите на избирачите — собираите на работните луѓе — што опфаќаат најмалку една десетина од вкупниот број на избирачите што се запишани во избирачките списоци на подрачјето на изборната единица — кои опфаќаат најмалку една петтина од сите работни луѓе во работните организации односно работните заедници — кои претставуваат најмалку една третина од собираите на избирачите — собираите на работните луѓе.

Кандидатот _____ предложен е од страна на _____ собираи на избирачите — собираи на работните луѓе — кои опфаќаат _____ запишани избирачи — работни луѓе во работните организации односно работните заедници во областа _____.

Бидејќи вкупниот број на собираите на избирачите — собираите на работните луѓе — на Изборната единица _____ изнесува _____ со _____ избирачи — работни луѓе, а неговата кандидатура не е прифатена на собираите на избирачите кои опфаќаат најмалку една десетина од вкупниот број на избирачите запишани во избирачките списоци на подрачјето на односната изборна единица — кои опфаќаат најмалку една петтина од сите работни луѓе во работните организации

односно работните заедници во областа _____
 — кои претставуваат најмалку една
 третина од собирачите на избирачите — собирачите на
 работните луѓе, не се исполнети условите за потвр-
 дување на оваа кандидатура.)

(Според членот 69 став 2 (член 78 став 2) од За-
 конот за избор на сојузни пратеници кандидатот за
 пратеник за Општествено-политичкиот собор (некој
 од соборите на работните заедници) кого го утврди-
 ла кандидатската конференција за изборната е-
 диница престанува да биде кандидат ако против
 неговата кандидатура се изјаснило мнозинството на
 собирачите на избирачите — собирачите на работните
 луѓе — кои опфаќаат повеќе од една половина на
 вкупниот број на избирачите запишани во изби-
 рачките списоци на подрачјето на односната из-
 борна единица — кои опфаќаат повеќе од една по-
 ловина од вкупниот број на работните луѓе запи-
 шани во избирачките списоци.)

Бидејќи вкупниот број на запишаните избира-
 чи — работните луѓе — изнесува _____, а
 против кандидатурата на именуваниот се изјаснило
 мнозинството на _____ собирачи на избирачите —
 собирачи на работните луѓе, кои опфаќаат _____
 избирачи запишани во избирачките списоци — ра-
 ботни луѓе запишани во избирачките списоци —
 на подрачјето на односната изборна единица, не се
 исполнети условите за потврдување на оваа канди-
 датура.)

Општинска изборна комисија за избор на сојуз-
 ни пратеници, за Изборната единица _____
 Во _____, 19____ година, бр. _____
 Секретар, _____ Претседател, _____

Член,

Поука за правен лек: — Против ова решение
 подносителите на предлог-кандидатурата можат да
 се жалат до Врховниот суд на _____

(да се означи

_____ во рок од 48 часа
 републиката односно покраината)
 од часот на приемот на ова решение. Жалбата ѝ
 се предава на оваа Комисија.

Ова решение им се доставува на подносителите
 на предлог-кандидатурата.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СО- ЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 15

Решение на општинската изборна
 комисија со кое се одбива пред-
 лог-кандидатурата поради тоа што
 кандидатот не може според зако-
 нот да биде избран за пратеник
 (член 90 став 1 односно член 102
 во врска со членот 90 став 1 од
 Законот за избор на сојузни пра-
 теници)

Врз основа на разгледувањето на примените
 предлози на кандидатури од Кандидационата кон-
 ференција за Изборната единица _____
 — собирачите на избирачите — собирачите на работните
 луѓе _____

(да се означат собирачите на избирачите — собирачите

_____ за кан-
 да турата на работните луѓе што го предложиле кандидатот)
 дидатот _____

(име и презиме и место на живеење)

за избор на пратеник за _____
 _____ (да се означи соборот)

на Сојузната скупштина за Изборната единица _____
 кандидат не може според законот да биде избран
 за пратеник, Општинската изборна комисија за из-
 бор на сојузни пратеници за Изборната единица _____
 _____, врз основа на членот 90 став
 1 (член 102, во врска со членот 90 став 1) од За-
 конот за избор на сојузни пратеници

РЕШАВА

Се одбива предлог-кандидатурата на Кандида-
 ционата конференција за Изборната единица _____
 — собирачите на избирачите — со-
 бирот на работните луѓе _____

(да се означат собирачите на

избирачите — собирачите на работните луѓе што го предло-
 жиле кандидатот) _____ за кандидатот _____

(име и презиме

_____ за избор на пратеник за
 _____ и место на живеење)

_____ на Сојузната скупштина

(да се означи соборот)

за Изборната единица _____.

Образложение

Бидејќи предложениот кандидат _____
 не може според законот да биде избран за пра-
 теник за _____ поради тоа што

(да се означи соборот)

не ги исполнува условите предвидени во членот
 _____¹⁾ од Законот за избор на сојузни пра-
 теници за избор за тој Собор, затоа што _____
 _____²⁾, па поради тоа предлог-кандиду-
 рата требаше да се одбие.

Општинска изборна комисија за избор на сојуз-
 ни пратеници за Изборната единица _____
 Во _____, 19____ година, бр. _____

Секретар, _____

Претседател, _____

Член,

Поука за правен лек: — Против ова решение
 подносителите на кандидатурата можат да се жалат
 до Врховниот суд на _____

(да се означи републиката од-

_____ во рок од 48 часа од часот на
 носно покраината)

приемот на решението. Жалбата ѝ се предава на
 оваа Комисија.

¹⁾ Да се внесе соодветниот член.

²⁾ Да се внесат фактите поради што не се исполнети
 условите за кандидатура.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОП- ШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 16

Оглас на потврдена кандидатура
 за избор на пратеник за Опште-
 ствено-политичкиот собор на Со-
 јузната скупштина (член 94 став
 1 од Законот за избор на сојузни
 пратеници)

ОГЛАС

Општинската изборна комисија за избор на со-
 јузни пратеници за Изборната единица _____,
 врз основа на членот 94 став 1 од Законот за избор
 на сојузни пратеници, ја потврди кандидатурата на
 кандидатот _____

(име и презиме и место на живеење)

за Изборната единица _____ за избор
 на пратеник за Општествено-политичкиот собор на
 Сојузната скупштина што ќе се одржи на _____
 19____ година.

Кандидатурата е предложена од Кандидацио-
 на конференција за Изборната единица _____
 — (од собирачите на избирачите)¹⁾.

Кандидатурата е _____ по ред од страна на Кандидационата конференција (собирите на избирачите).

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____
Во _____, _____ 19____ година, бр. _____

Секретар,

Претседател,

Член,

¹⁾ Ако е предлогот на кандидатурата поднесен од Кандидационата конференција — да се прецрта текстот во загради, а ако предлозите на кандидатура се поднесени од собирите на избирачите — да се прецртаат зборовите: „Кандидационата конференција за Изборната единица“.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 17

Оглас на потврдена кандидатура за избор на пратеник за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 102 во врска со членот 94 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници)

О Г Л А С

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, врз основа на членот 102, во врска со членот 94 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, ја потврди кандидатурата на кандидатот _____ за Изборната единица _____ за избор на пратеник за _____¹⁾ на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на _____ 19____ година.

Кандидатурата е предложена од Кандидационата конференција за Изборната единица _____ (собирите на работните луѓе во работните организации и работните заедници)²⁾.

Кандидатурата е _____ по ред од страна на Кандидационата конференција (собирите на работните луѓе).

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____
Во _____, _____ 19____ година, бр. _____

Секретар,

Претседател,

Член,

¹⁾ Треба да се означи соборот за кој се дава огласот.

²⁾ Ако е предлогот на кандидатурата поднесен од кандидациона конференција — да се прецрта текстот во загради, а ако предлозите на кандидатурите се поднесени од собирите на работните луѓе — да се прецртаат зборовите: „Кандидационата конференција за Изборната единица“.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 18

Оглас на листата на потврдени кандидатури за избор на пратеник за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина (член 100 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници)

О Г Л А С

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, врз основа на членот 100 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, објавува дека за Изборната единица _____ се потврдени кандидатурите за избор на пратеник за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина, за изборот кој ќе се одржи на _____ 19____ година, и тоа:

- 1) за кандидатот _____, (име и презиме и место на живеење)
- 2) за кандидатот _____, итн. (име и презиме и место на живеење)

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____
Во _____, _____ 19____ година, бр. _____

Секретар,

Претседател,

Член,

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 19

Оглас на листата на потврдени кандидатури за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 102 во врска со членот 100 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници)

О Г Л А С

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____, врз основа на членот 102, во врска со членот 100 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, објавува дека за Изборната единица _____ се потврдени кандидатурите за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина, за изборот кој ќе се одржи на _____ 19____ година, и тоа:

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР

- 1) за кандидатот _____, (име и презиме и место на живеење)
- 2) за кандидатот _____, итн. (име и презиме и место на живеење)

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

- 1) за кандидатот _____, (име и презиме и место на живеење)
- 2) за кандидатот _____, итн. (име и презиме и место на живеење)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

- 1) за кандидатот _____,
(име и презиме и место на живеење)
- 2) за кандидатот _____, итн.
(име и презиме и место на живеење)

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____

Во _____ на _____ 19____ година, бр. _____

Секретар, _____ Претседател, _____
Член, _____

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 20

Потврда за прием на предлог-листата на кандидати за избор на пратеници за Соборот на народите (член 86 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ПОТВРДА

Се потврдува дека Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____ ѝ го поднесе на оваа Комисија на _____ 19____ година во _____ часот следниот предлог на листата на кандидати, и тоа:

- 1) _____
(име и презиме)
- 2) _____
(име и презиме)
- 3) _____, итн.
(име и презиме)

Предлогот на листата на кандидати поднесен е за изборот на пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина, кој ќе се одржи на _____ 19____ година.

Предлогот на листата на кандидати поднесен е под бр. _____ од _____ 19____ година.

Република — Покраинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР — САП _____

Во _____ на _____ 19____ година, бр. _____
Претседател (секретар), _____
(М. П.) _____

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ НА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 21

Решение за потврдување на предлогот на листата на кандидати за пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина (член 103 став 2, во врска со членот 88 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Врз основа на разгледувањето на примениот предлог на листата на кандидати за пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина, што го поднесе Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____ под бр. _____ од _____ 19____ година, а откако утврди дека оваа листа на кандидати ја предложија потребниот број општински кандидациони конференции на територијата на СР — САП _____, како и дека предлогот во сè им одговара на законските услови, Ре-

публиката — Покраинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР — САП _____, врз основа на членот 103 став 2, во врска со членот 88 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници

РЕШАВА

Се потврдува следната листа на кандидатите за пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина, и тоа:

- 1) _____
(име и презиме и место на живеење)
- 2) _____
(име и презиме и место на живеење)
- 3) _____, итн.
(име и презиме и место на живеење)

Предлогот на наведената листа на кандидатите примен е на потврдување на _____ 19____ година во _____ часот.

Република — Покраинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР — САП _____

Во _____ на _____ 19____ година, бр. _____

Секретар, _____ Претседател, _____

Членови: _____

(М. П.)

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА НАРОДИТЕ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 22

Решение на републиката — покраинската изборна комисија за одбивање на кандидатурата на одделни или сите кандидати за пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина (член 105 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Врз основа на разгледувањето на примениот предлог на листата на кандидатите за пратеници за Соборот на народите на Сојузната скупштина, што го поднесе Републиката — Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ _____ под бр. _____ од _____ 19____ година, а откако утврди дека не се исполнети законските услови за потврдување на кандидатурата на _____,
(име и презиме и место на живеење)

Републиката — Покраинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР — САП _____, врз основа на членот 105 од Законот за избор на сојузни пратеници

РЕШАВА

Се одбива предлогот на кандидатурата за кандидатот _____

(име и презиме и место на живеење)

Образложение

Според членот 86 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници кандидат за пратеник за Соборот на народите станува оној кандидат што ќе добие мнозинство гласови на присутните членови на општинските кандидациони конференции, и тоа

најмалку во една третина општини на територијата на односната република или покраина.

Кандидатот _____ доби мнозинство гласови на присутните членови на _____ општински кандидациони конференции.

Видејќи на територијата на СР — САП _____ има _____ општини, не се исполнети условите за потврдување на оваа кандидатура, на предлогот требаше да се одбие.

Републичка — Покраинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР — САП _____

Во _____, _____ 19 _____ година, бр. _____.

Секретар,

Претседател,

Членови:

(М. П.)

Ова решение им се доставува на подносителите на предлогот на кандидатурата.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 23

Гласачко ливче за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина (член 111 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина

одржан на _____ 19 _____ година.

Изборна единица _____

1. Кандидат _____ (име и презиме)
2. Кандидат _____ (име и презиме)
3. Кандидат _____, итн. (име и презиме)

(М.П.)

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 24

Записник за работата на избирачкиот одбор спроти денот на изборите (член 112 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19 _____ година во _____

ЗАПИСНИК

за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото место бр. _____ во _____, Изборна единица _____ за избор на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина,

Избирачкиот одбор се состана во _____ часот во зградата — просторијата — определена за гласање, и тоа: претседателот — заменикот на претседателот — на Избирачкиот одбор _____; членот на одборот _____ и членот — заменикот на членот — на Избирачкиот одбор _____, — сите назначени со решение на Општинската изборна комисија во _____ бр. _____.

Од претставниците на кандидатите на состанокот присуствуваат: _____, како претставници на кандидатите _____, според уверението на Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____ од _____ 19 _____ година, бр. _____.

Записникот го води _____ (да се означи името на членот на Избирачкиот одбор што го води записникот)

Избирачкиот одбор се увери дека просторијата во која ќе се врши гласање е доволно пространа и дека може добро да се затвори, како и дека во неа има _____ (еден, два итн) заградени простори

каде што избирачите ќе ги пополнуваат гласачките ливчиња.

Од општинскиот орган надлежен за работите на општата управа во _____ примени се на реверс:

- 1) кутија за гласање;
- 2) _____ гласачки ливчиња;
- 3) заверен извод од постојаниот избирачки список за избирачкото место бр. _____, потврден од Општинската комисија за избирачки списоци во _____ под бр. _____;
- 4) заверен оглас за потврдување на кандидатурата бр. _____ за кандидатот _____; заверен оглас за потврдување на кандидатура бр. _____ за кандидатот _____;
- 5) од други изборни материјали _____

Откако Избирачкиот одбор ја прегледа кутијата за гласање и се увери дека е исправна, кутијата е поставена на местото на кое ќе се врши гласање. Пред кутијата за гласање се поставети огласи на кандидатурите така што да се добро видливи, и тоа по оној ред по кој се наведени кандидатите во гласачкото ливче.

Пред излегувањето од просторијата за гласање Избирачкиот одбор ги затвори сите нејзини прозорци и внатрешни пристапи.

Евентуални забелешки:

Избирачкиот одбор ја заврши работата во _____ часот.

Член на Избирачкиот одбор — записничар,

Претседател на Избирачкиот одбор,

Член на Избирачкиот одбор,

Претставници на кандидатите:

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 25

Записник за работата на Избирачкиот одбор на денот на изборите (член 122 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19____
година во _____

ЗАПИСНИК

за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото место бр. _____, во _____, Изборна единица _____, за избор на пратеник на Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина.

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор:
претседател — заменик на претседател _____
_____ член — заменик на член _____
_____ и член — заменик на член _____

Од претставниците на кандидатите се присутни: _____, како претставници на кандидатите _____.
Записникот го води _____
(да се означи името и презимето _____)

на членот на Избирачкиот одбор што го води записникот)

I. Пред почетокот на гласањето

Точно во 7 часот пред просторијата за гласање се состанаа горе именуваните членови на Избирачкиот одбор и претставници на кандидатите.

Избирачкиот одбор утврди дека просториите за гласање се неповредени, ја прегледа кутијата за гласање, гласачките ливчиња, како и сите материјали примени на реверс, па најде сè во иста состојба како што беше оставено вчера. Потоа Избирачкиот одбор се увери дека кутијата за гласање е празна, па објави дека се пристапува кон гласање.¹⁾

II. Гласање

Избирачите се пуштени во просторијата во која се гласа.

За сето време на гласањето членовите на Избирачкиот одбор му објаснуваа на секој избирач како се гласа, а на неписмените избирачи што го бараа тоа им се прочитани имињата на сите кандидати. Гласањето е вршено за сето време во потполн ред.

Во смисла на членот 120 од Законот за избор на сојузни пратеници гласаа следните избирачи што не се воведени во изводот од избирачкиот список за ова избирачко место:

- 1) _____, со потврда од органот надлежен за работите на општата управа на Собранието на општината во _____, бр. _____;
- 2) _____, со потврда од органот надлежен за работите на општата управа на Собранието на општината во _____, бр. _____;

За време на гласањето _____²⁾.

Гласањето траеше до _____ часот и тогаш Избирачкиот одбор нареди да се затвори избиралиштето. Избирачите што се затекнаа во зградата — дворот — пуштени се да гласаат, така што гласањето заврши во _____ часот.

III. Утврдување на резултатот на гласањето

Откако гласањето заврши, Избирачкиот одбор најпрвин ги преброи неупотребените гласачки ливчиња и утврди дека ги има _____, па ги стави во посебна обвивка, која ја затвори и запечати.

По ова Избирачкиот одбор утврди: дека во изводот од избирачкиот список за ова избирачко место се воведени _____ (со букви: _____) избирачи; дека

според овој извод гласале вкупно _____ (со букви: _____) избирачи, за колку избирачи е тоа обележено и во изводот од избирачкиот список; дека врз основа на потврди гласале вкупно _____ (со букви: _____) избирачи што не се воведени во изводот од избирачкиот список за ова избирачко место. Според тоа, на ова избирачко место гласале вкупно _____ (со букви: _____) избирачи,

По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и кон пребројување на дадените гласови според гласачките ливчиња за секој кандидат посебно, на следниот начин: претседателот на Избирачкиот одбор ги вади од кутијата за гласање едно по едно гласачките ливчиња и од секое ливче го чита името на кандидатот за кого избирачот гласал и ги издвојува ливчињата што се неважечки. Членот на Избирачкиот одбор _____ бележи за секој кандидат посебно колку гласови добил, како и колку имало ливчиња што се прогласени за неважечки. Секое прочитано ливче претседателот му го предаде на членот на Избирачкиот одбор _____.

По завршеното пребројување Избирачкиот одбор утврди, и тоа:

- 1) кандидатот _____ доби _____ (со букви: _____) гласови;
- 2) кандидатот _____ доби _____ (со букви: _____) гласови;

_____, итн.

3) неважечки гласачки ливчиња имаше _____. При утврдувањето на резултатот на гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени по изводот од избирачкиот список и врз основа на потврди, од една страна, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, од друга страна.

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласови дадени според изводот од избирачкиот список и врз основа на потврди, од една страна, и бројот на гласовите според гласачките ливчиња, од друга страна, Избирачкиот одбор, во смисла на членот 123 став 5 од Законот за избор на сојузни пратеници, резултатот на гласањето го утврди според гласачките ливчиња.³⁾)

На барање на _____, претставник на кандидатот _____, им е издадена потврда за резултатот на гласањето⁴⁾.

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не се случи никаква неправилност.

Претседателот на Избирачкиот одбор го објави јавно резултатот на гласањето пред зградата во која се гласало.

Работата на Избирачкиот одбор е заклучена во _____ часот.

Записничар — член на Избирачкиот одбор,	Претседател на Избирачкиот одбор,
---	---

Член на Избирачкиот одбор,

Претставници на кандидатите:

¹⁾ Ако Избирачкиот одбор утврди некои промени, ќе го прецрта текстот што не одговара и ќе ја констатира надената состојба.

²⁾ Овде треба да се внесат сите настани во текот на гласањето и односните одлуки на Избирачкиот одбор, согласно чл. 114 до 116 и 118 до 122 од наведениот закон.

³⁾ Ако настане ваков случај, текстот на претходниот став ќе се прецрта.

⁴⁾ Ако некој од претставниците на кандидатите барал издавање на наведената потврда, ќе се забележи неговото име, во противно текстот ќе се прецрта.

⁵⁾ Ако се случила некоја неправилност, или ако има некои приговори од членовите на Избирачкиот одбор или од претставниците на кандидатите во поглед правилноста на гласањето, тоа ќе се внесе овде во записникот.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР НА СОЈУЗНАТА СКУП- ШТИНА

Образец бр. 26

Записник за работата на Избирачкиот одбор на денот на гласањето во воени единици односно воени установи и на речни и поморски бродови на трговската морнарица (чл. 132 и 135, во врска со членот 122 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19____
година во _____

ЗАПИСНИК

за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото место бр. _____ во Воена пошта бр. _____ на поморски, речен брод на трговската морнарица _____ за избор на пратеници (назив на бродот)

за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина.

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: претседател — заменик претседател _____, член — заменик на член _____, член — заменик на член _____.

Записникот го води _____ (презиме и име на членот на

Избирачкиот одбор што го води записникот)

I. Пред почетокот на гласањето

Точно во 7 часот пред просториите за гласање се состанаа горе именуваните членови на Избирачкиот одбор. Откако Избирачкиот одбор утврди дека просториите за гласање, гласачките ливчиња и другите материјали се во исправна состојба, објави дека се пристапува кон гласање.

II. Гласање

Избирачите се пуштени во просторијата во која се гласа.

За сето време на гласањето членовите на Избирачкиот одбор му објаснуваа на секој избирач како се гласа, а на неписмените избирачи што тоа го бараа им се прочитани имињата на кандидатите во нивната изборна единица. Гласањето е вршено за сето време во потполн ред.

Гласањето траеше до _____ часот и тогаш Избирачкиот одбор нареди да се затвори избиралиштето.

III. Доставување на гласачките ливчиња до општинските изборни комисии

Откако гласањето заврши, Избирачкиот одбор пристапи кон отворање на кутијата за гласање.

По тоа Избирачкиот одбор утврди:

1) дека во избирачкиот список за воената единица односно воената установа се запишани _____ избирачи, а дека од нив гласале _____ избирачи;

2) дека во изводот од избирачкиот список за избирачкото место на _____ имало _____ (назив на бродот) воведено _____ избирачи, а дека од тоа гласале _____ избирачи.

Обвивките со гласачките ливчиња, што се адресирани на иста општинска изборна комисија, ставени се во една поголема обвивка и доставени до надлежната општинска изборна комисија.

Избирачкиот одбор го определи _____ (презиме и име)

претседател на Избирачкиот одбор (член на Избирачкиот одбор) лично да ѝ ги предаде на поштата сите обвивки со гласачките ливчиња, и тоа како препорачани пратки.

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не се случи никаква неправилност _____ (ако се случила некоја

неправилност тоа ќе се внесе овде во записникот)

Работата на Избирачкиот одбор е заклучена во _____ часот.

Записничар —
член на Избирачкиот
одбор,

Претседател
на Избирачкиот
одбор,

Член на Избирачкиот одбор,

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОВОР НА СОЈУЗНАТА СКУП- ШТИНА

Образец бр. 27

Записник за примопредавањето на изборните акти

Работено на _____ 19____ година
во _____

ЗАПИСНИК

ЗА ПРИМОПРЕДАВАЊЕТО НА ИЗБОРНИТЕ АКТИ

Избирачкиот одбор за избирачкото место бр. _____ на Изборната единица _____, преку својот претседател — член _____ (да се означи името и презимето и својството на лицето што ги предава актите)

ги предаде изборните акти _____ (да се означи името и прези-

_____, кој е мето и својството на лицето што ги прима актите)

овластен од Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____ да ги прима за Комисијата изборните акти од избирачките одбори.

Изборните акти се состојат од:

Предал за Избирачкиот одбор — претседател (член) на Избирачкиот одбор,

Примил за Општинската изборна комисија — претседател на Општинската изборна комисија, (По овластување од Општинската изборна комисија),

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП- ШТИНА

Образец бр. 28

Записник на Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за утврдување на резултатот на изборите на пратеници за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина (член 142 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19— година
во _____

З А П И С Н И К

НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА
ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОР-
НАТА ЕДИНИЦА _____
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРОТ
НА ПРАТЕНИК ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ-
КИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
ОДРЖАН НА _____ 19— ГОДИНА

Присутни на состанокот од страна на Комисија-
та: претседателот _____, секретарот
_____ и членот _____.

Од претставниците на кандидатите присуству-
ваат: _____ како претставници
на кандидатите _____.

1. Во Изборната единица _____,
за избор на пратеник за Општествено-политичкиот
собор на Сојузната скупштина кој е одржан на
_____ 19— година, оваа Ко-
мисија ги потврди кандидатурите, и тоа на:

- 1) кандидатот _____
(име и презиме и место на живеење)
- 2) кандидатот _____ итн.
(име и презиме и место на живеење)

2. Комисијата ги прими изборните акти од изби-
рачките одбори на:
избирачкото место бр. _____ во _____,
избирачкото место бр. _____ во _____,
_____ итн.

3. Според изводите од избирачките списоци, во
Изборната единица _____ има
вкупно _____ (со букви: _____)
запишани избирачи.

По прегледот на изборните акти и по преброју-
вањето на гласачките ливчиња Комисијата утврди
дека резултатот на изборите на одделни избирачки
места бил, и тоа:

Ред. број	Избирачко место	Вкупно запишани избирачи	Гласале од запишаните избирачи	Гласале со потпис	Неважечки гласачки ливчиња	Гласале за кандидатот		
						I	II	III

4. Комисијата ги прими гласачките ливчиња на
лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот
рок односно на воена вежба и гласачките ливчиња
на членовите на посада на поморски и речни бро-
дови на трговската морнарица, па по пребројува-
ето утврди дека има вкупно _____ гласачки
ливчиња, а од тоа дека гласале за:

- I кандидат _____,
- II кандидат _____,
- III кандидат _____.

5. Според резултатите од сите избирачки места,
во целата Изборна единица за одделни кандидати
дадени се гласови, и тоа:

за кандидатот _____ гласови _____
(со букви: _____),
за кандидатот _____ гласови _____
(со букви: _____),
неважечки ливчиња имаше _____
(со букви: _____).
Вкупно гласале во целата Изборна единица _____
(со букви: _____).

6. Според наведениот резултат Општинската из-
борна комисија утврдува дека со апсолутно мно-
зинство, во смисла на членот 139 став 1 — дека
со мнозинство гласови во смисла на членот 139 став
3 од Законот за избор на сојузни пратеници за пра-
теник за Општествено-политичкиот собор на Со-
јузната скупштина во Изборната единица _____
е избран _____,
(име и презиме)

_____ 1).
(место на живеење)

Секретар, _____ Претседател, _____
Член, _____

Претставници на кандидатите:

1) Ако во изборот учествувал само еден кандидат што
добил апсолутно мнозинство, ќе се остават соодветните
места, а другите ќе се прецртаат.

Ако во изборот учествувал само еден кандидат, па
Комисијата утврди дека не го добил мнозинството во
смисла на членот 139 од наведениот закон односно дека
два или повеќе кандидати со најголем број гласови до-
биле ист број гласови, ќе се забележи во записникот дека
ниеден кандидат не е избран за пратеник, а текстот на
точката 5 ќе се прецрта.

Ако во изборот учествувале два или повеќе канди-
дати, ќе се прецрта првата алтернатива во точката 5 и
ќе се остави текстот во загради.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 29

Уверение за изборот на пратеник
за Сојузната скупштина (член 143
став 2 и член 173 став 1 од Зако-
нот за избор на сојузни пратеници)

Општинската изборна комисија за избор на со-
јузни пратеници за Изборната единица _____
_____, врз основа на резултатот на
изборите одржани на _____ 19—
година, издава

У В Е Р Е Н И Е

(име и презиме и место на живеење)
е избран за пратеник _____ на
(да сезначи соборот)
Сојузната скупштина во Изборната единица _____

Ова уверение му се издава на именуваниот-ната
_____ врз основа на членот 143 став 2 — членот 173 став
1 од Законот за избор на сојузни пратеници.
Во _____, _____ 19— година, Бр. _____

Секретар, _____ Претседател, _____
Член, _____

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОВОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕД- НИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП- ШТИНА

Образец бр. 30

Гласачко ливче за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина на седницата на изборното тело (член 161 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина одржан на _____

_____ 19 _____ година

Изборна единица _____

I. ЗА СТОПАНСКИОТ СОВОР

- 1) кандидат _____, (име и презиме)
- 2) кандидат _____, (име и презиме)
- 3) кандидат _____, итн. (име и презиме)

II. ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОВОР

- 1) кандидат _____, (име и презиме)
- 2) кандидат _____, (име и презиме)
- 3) кандидат _____, итн. (име и презиме)

III. ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОВОР

- 1) кандидат _____, (име и презиме)
- 2) кандидат _____, (име и презиме)
- 3) кандидат _____, итн. (име и презиме)

(М. П.)

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОВОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 31

Гласачко ливче за избор на пратеници за некој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина на седницата на посебното изборно тело (член 161 став 3 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Избор на пратеници за _____ на _____
(да се означи соборот)
Сојузната скупштина одржан на _____ 19 _____ година

Изборна единица _____

- 1) кандидат _____, (име и презиме)
 - 2) кандидат _____, (име и презиме)
 - 3) кандидат _____, итн. (име и презиме)
- (М. П.)

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОВОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП- ШТИНА

Образец бр. 32

Записник за работата на седницата на изборното тело за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 166 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19 _____ година во _____

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА НА ИЗБОРНОТО ТЕЛО ВО ОПШТИНАТА _____, ОДРЖАНА ЗАРАДИ ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА _____¹⁾ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____

1. Седницата на изборното тело ја свика претседателот на Собранието на општината _____, во рокот определен во членот 156 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници.

(Седницата ја свика Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____).

2. Седницата ја отвори _____, претседател на Собранието на општината во _____ во _____ часот²⁾.

3. По отворањето на седницата се пристапи кон избор на претседателство, па изборното тело едногласно — со мнозинство гласови — ги избра за членови на претседателството:

- 1) _____ (име и презиме, занимање и место на живеење)
- 2) _____ (име и презиме, занимање и место на живеење)
- 3) _____ (име и презиме, занимање и место на живеење)

Изборното тело потоа го избра за записничар _____

(име и презиме, занимање и место на живеење)

4. Претседавачот утврдува, врз основа на списокот на одборниците на Општинското собрание и списокот на избраните делегати, дека на седницата присуствуваат _____ (со букви: _____) одборници и _____ (со букви: _____) делегати. Според списокот има одборници на Општинското собрание _____ (со букви: _____), а избрани делегати _____ (со букви: _____).

Од претставниците на кандидатите присуствава: _____ како претставник на кандидатот _____, итн.

5. Претседателот утврдува дека е присутно мнозинството на одборниците на Општинското собрание и мнозинството од избраните делегати, та седницата на изборното тело може полноважно да решава, па објавува дека оваа седница е свикана заради избор на пратеници за _____¹⁾ на Сојузната скупштина за Изборната единица _____

6. Претседавачот објавува дека се примени:

- 1) кутии за гласање _____ (со букви: _____);
- 2) гласачки ливчиња _____ (со букви: _____);
- 3) заверени огласи за потврдување на кандидатурите, и тоа:³⁾

ЗА СТОПАНСКИОТ СОВОР

- 1) за кандидатот _____ број _____ (име и презиме) на кандидатурата _____,
- 2) за кандидатот _____ број _____ (име и презиме) на кандидатурата _____, итн.

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

- 1) за кандидатот _____ број _____
(име и презиме)
на кандидатурата _____.
- 2) за кандидатот _____ број _____
(име и презиме)
на кандидатурата _____, итн.

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

- 1) за кандидатот _____ број _____
(име и презиме)
на кандидатурата _____.
- 2) за кандидатот _____ број _____
(име и презиме)
на кандидатурата _____, итн.

Претседавачот известува дека за пратеници можат да бидат избирани само наведените кандидати, чии кандидатури се потврдени од Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица _____.

7. Претседавачот со прозивка по списокот им предава на одделни членови на изборното тело гласачко ливче и ги повикува да пристапат кон гласање.

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ членови на изборното тело, па и тие гласаа.

Вкупно гласаа _____ членови на изборното тело.

Гласањето заврши во _____ часот.

_____ ⁴⁾

Откако гласањето заврши, претседавачот со двајца членови на претседателството пристапува кон утврдување на резултатот на гласањето. За таа цел најпрвин ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња и утврдува дека ги има _____ (со букви: _____), па ги става во посебна обвивка, која ја затвора.

8. Потоа претседавачот утврдува дека во списокот на членовите на изборното тело се введени вкупно _____ (со букви: _____), а дека гласале вкупно _____ (со букви: _____) членови.

9. По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и кон пребројување на гласовите по гласачките ливчиња за секој собор посебно, и тоа за секој кандидат за одделен собор поединечно.

По завршеното пребројување е утврдено, и тоа:

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР

- 1) кандидатот _____ доби _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови.
- 2) кандидатот _____ доби _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови.
_____, итн.

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

- 1) кандидатот _____ доби _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови.
- 2) кандидатот _____ доби _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови.
_____, итн.

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

- 1) кандидатот _____ доби _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови.
- 2) кандидатот _____ доби _____
(име и презиме)
(со букви: _____) гласови.
_____, итн.

Во смисла на членот 123 став 4 од Законот за избор на сојузни пратеници прогласени се за неважечки _____ (со букви: _____) гласачки ливчиња.

При утврдувањето на резултатот на гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број гласови дадени по списокот на членовите на изборното тело, од една страна, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, од друга страна.

(Бидејќи се појави разлика помеѓу вкупниот број гласови дадени по списокот на членовите на изборното тело, од една страна, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, од друга страна, претседавачот, во смисла на членот 123 став 5 од Законот за избор на сојузни пратеници, резултатот на гласањето го утврди по гласачките ливчиња.)⁵⁾

Во текот на утврдувањето на резултатот на гласањето не се случи никаква неправилност⁶⁾.

10. Претседавачот го соопшти јавно резултатот на гласањето, па ја заклучи седницата.

Работата на седницата заврши во _____ часот.

Записничар,

Членови на претседателството,

- 1) _____
2) _____
3) _____

⁴⁾ Да се означат соборите — собор за кој се избираат — се избира пратеникот.

⁵⁾ Ако седницата ја свикала општинска изборна комисија, седницата ја отвора лицето што го определила оваа комисија.

⁶⁾ Ако се одржува седница на посебно изборно тело за избор на пратеници за некој од соборите на работните заедници на Сојузната скупштина, во понатамошниот текст непотребното да се прецрта.

⁷⁾ Овде се внесуваат сите евентуални настани во текот на гласањето и соодветните одлуки на претседателството.

⁸⁾ Ако настане ваков случај, текстот на претходниот став ќе се прецрта.

⁹⁾ Ако се случила некоја неправилност, или ако има некои приговори, тоа ќе се внесе овде во записникот.

ИЗБОР НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 33

Записник на општинската изборна комисија за утврдувањето на резултатот на изборот на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 171 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19____ година
во _____

ЗАПИСНИК

НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНТА ЕДИНИЦА _____ ЗА УТВРДУВАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТОТ НА ИЗБОРИТЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ОДРЖАНИ ВО ИЗБОРНИТЕ ТЕЛА ВО ОПШТИНИТЕ НА _____ 19____ ГОДИНА

На состанокот од страна на Комисијата се присутни: претседателот _____, секретарот _____, членот _____.

Од претставниците на кандидатите присустваат: _____ како претставници на кандидатите _____

1. Во Изборната единица _____ за избор на пратеници за соборите на работните заедници на Сојузната скупштина, што е одржан во изборните тела во општините _____ на _____ 19_____ година, оваа комисија ги потврди кандидатурите, и тоа:

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР

- 1) на кандидатот _____, (име и презиме и место на живеење)
 2) на кандидатот _____, итн. (име и презиме и место на живеење)

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

- 1) на кандидатот _____, (име и презиме и место на живеење)
 2) на кандидатот _____, итн. (име и презиме и место на живеење)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

- 1) на кандидатот _____, (име и презиме и место на живеење)
 2) на кандидатот _____, итн. (име и презиме и место на живеење)

2. Комисијата ги прими изборните акти од изборните тела од општините, и тоа: _____ (да се наведат сите општини од подрачјето на изборната единица)

По прегледот на изборните акти и пребројувањето на гласачките ливчиња Комисијата утврди дека резултатот на изборите во одделни изборни тела во општините е следниот:

ЗА СТОПАНСКИОТ СОБОР

1) Во изборното тело во општината _____ беа вкупно _____ (со букви: _____) членови, а на седницата присуствуваа _____.
 Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборното тело, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

2) Во изборното тело во општината _____ беа вкупно _____ (со букви: _____) членови, а на седницата присуствуваа _____.
 Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборното тело, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

Во изборните тела во општините _____ (да се наведат сите општини од подрачјето на изборната единица) вкупно _____ (со букви: _____) членови.

Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборните тела, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР

1) Во изборното тело во општината _____ беа вкупно _____ (со букви: _____) членови, а на седницата присуствуваа _____.

Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборното тело, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

2) Во изборното тело во општината _____ беа вкупно _____ (со букви: _____) членови, а на седницата присуствуваа _____.

Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборното тело, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

Во изборните тела во општините _____ (да се наведат сите општини од подрачјето на изборната единица) вкупно _____ (со букви: _____) членови.

Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборните тела, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР

1) Во изборното тело во општината _____ беа вкупно _____ (со букви: _____) членови, а на седницата присуствуваа _____.

Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборното тело, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

2) Во изборното тело во општината _____ беа вкупно _____ (со букви: _____) членови, а на седницата присуствуваа _____.

Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборното тело, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

Во изборните тела во општините _____ (да се наведат сите општини од подрачјето на изборната единица) вкупно: _____ (со букви: _____) членови.

Гласаа _____ (со букви: _____) членови на изборните тела, а од тоа: _____ за кандидатот _____ гласови _____, за кандидатот _____ гласови _____, итн. неважечки гласачки ливчиња имаше _____.

3. Според наведените резултати, а врз основа на членот 170 од Законот за избор на сојузни пратеници, Комисијата утврдува дека во изборните тела во општините се избрани за пратеници во Изборната единица _____, и тоа:

ЗА СТОПАНСКИОТ СОВОР

(име и презиме и место на живеење)

ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОВОР

(име и презиме и место на живеење)

ЗА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОВОР

(име и презиме и место на живеење)

Секретар,

Претседател,

Член,

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

Образец бр. 34

Предлог на избирачите — работните луѓе — за свикнување собир на избирачите — собир на работните луѓе, заради поднесување предлог за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, заради поведување постапка за отповик на сојузен пратеник (член 191 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА _____

(До претседателот на работничкиот совет на работната организација _____¹⁾ _____²⁾)

Во смисла на членот 191 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници предлагаме да се свика собир на избирачите за подрачјето _____ (да се означи се-

лото, населбата, а во градовите подрачјето на градот, _____ собир на работните луѓе за улицата итн.)

(да се означи работната организација односно работната _____¹⁾, заедница за која се одржува собирот на работните луѓе) заради поднесување предлог за свикнување собири на избирачите (собири на работните луѓе)²⁾ заради поведување постапка за отповик на пратеникот на _____ на Сојузната скупштина (да се означи соборот)

_____, избран во Изборната единица _____ на

_____ 19 _____ година.

Во _____ 19 _____ година

Предлагачи:

(Следуваат потписи најмалку од 50 избирачи настанети на подрачјето за кое се предлага одржување на собир или потписи на 50 работни луѓе од работните организации односно работните заед-

ници за кои се предлага одржување на собир. Покрај секој потпис мора да биде означено во загради името и презимето, местото на живеењето и адресата на станот на потписникот, а ако предлогот го поднесуваат работните луѓе, се става уште и називот на работната организација односно на работната заедница во која е предлагачот запослен или зачленет.)

¹⁾ Да се означи соодветниот орган на управувањето на работната организација односно соодветниот функционер.

²⁾ Овој текст во загради ќе се препрета ако е во прашање отповик на пратеник на Општествено-политичкиот собор, а ако е во прашање отповик на пратеник на соборите на работните заедници ќе се препрета претходниот текст што се однесува на собирот на избирачите.

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

Образец бр. 35

Записник за работата на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе, одржан заради поднесување предлог за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, заради поведување постапка за отповик на сојузен пратеник (член 191 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19 _____ година во _____

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ — СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ, ОДРЖАН ЗАРАДИ ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА СВИКУВАЊЕ СОБИРИ НА ИЗБИРАЧИТЕ — СОБИРИ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ, ЗАРАДИ ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА _____ НА СОЈУЗНАТА СКУП-

(да се означи соборот)

ШТИНА

1. Собирот почна со работа во _____ часот.

2. Собирот се одржува за подрачјето на _____ (да се

означи селото, населбата, а во градовите подрачјето на _____ — за градот, улицата итн. за кое се одржува собирот)

(да се означи работната организација односно работната _____¹⁾, заедница за која се одржува собирот на работните луѓе) заради поднесување предлог за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, заради поведување постапка за отповик на пратеникот _____, избран за

(име и презиме и место на живеење)

_____ на Сојузната скупштина, (да се означи соборот) на изборите одржани на _____ 19 _____ година во Изборната единица _____.

3. Собирот е свикан врз основа на предлог од избирачите — работните луѓе, а го свика претседателот на општинското собрание — претставникот на работната организација — раководителот на работната заедница — за која се одржува собирот односно општинската изборна комисија²⁾.

4. Собирот го отвори _____ (име и презиме)

претседател — одборник на општинското собрание во _____ — овластениот претставник на работната организација односно раководителот на работната заедница³⁾.

5. По отворањето на собирот се преминува на избор на претседателство на собирот, па собирот едногласно — со мнозинство гласови — ги избира за членови на претседателството:

1) _____,
(име и презиме и место на живеење)

2) _____,
(име и презиме и место на живеење)

3) _____,
(име и презиме и место на живеење)

Собирот потоа го избира за Записничар _____
(име и

презиме и место на живеење)

За заверувачи на записникот собирот ги избира

(име и презиме и место на живеење) и _____ (име и презиме

и место на живеење)

6. Претседавачот утврдува дека на собирот се присутни _____ (со букви: _____) избирачи — работни луѓе — а дека спрема потврдата

(да се наведе органот на општинското собрание што ја издал потврдата) бр. _____ од _____

на подрачјето за кое се одржува собирот има _____ избирачи запишани во избирачкиот список — а дека вкупниот број на работните луѓе што имаат право на учество на собирот изнесува _____²⁾.

Бидејќи на собирот е присутен бројот на избирачите — работните луѓе потребен, во смисла на членот 191 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, за неговото одржување, претседавачот објавува дека собирот може да се одржи.

Претседавачот потоа објасни зошто е свикан собирот, па предложи и собирот усвои како единствена точка од дневниот ред поднесување предлог за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, на подрачјето на изборната единица заради поведување постапка за отповик на пратеникот _____ избран за _____

(име и презиме) (да се значи соборот)
на Сојузната скупштина.

Потоа _____ од името на избирачите — работните луѓе што го поднеле предлогот за одржување на собирот ги изложи причините поради кои е поднесен предлогот, па е отворена дискусија во која учествуваа _____ избирачи — работни луѓе.

По завршената дискусија претседавачот го стави предлогот на гласање, па предлогот е усвоен — одбиен — со мнозинство гласови — едногласно. Гласањето е вршено со дигање рака и со пребројување на гласовите.

По гласањето претседавачот соопшти дека предлогот за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе — заради поведување постапка за отповик е усвоен, и дека предлогот се поднесува поради тоа што именуваниот пратеник³⁾ _____

— дека предлогот за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе — заради поведување постапка за отповик е одбиен.

Предлогот за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, заради поведување постапка за отповик ќе го состави претседателството на соборот⁴⁾.

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека собирот е завршен.

Собирот ја заврши работата во _____ часот.

Записничар, _____ Претседавач,

Заверувачи на записникот:

¹⁾ Овој текст ќе се прецрта ако е во прашање отповик на пратеник на Општествено-политичкиот собор, а ако е во прашање отповик на пратеник на соборите на работните засадници ќе се прецрта претходниот текст што се однесува на собирот на избирачите.

²⁾ Треба да се прецрта текот што не одговара.

³⁾ Ако собирот го свикала општинска изборна комисија, во записникот ќе се внесе името и презимето и местото на живеење на претставникот на општинската изборна комисија што го отворил собирот.

⁴⁾ Да се наведат причините поради кои се предлага отповикот.

⁵⁾ Предлогот се поднесува писмено до надлежната општинска изборна комисија.

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

Образец бр. 36

Предлог на членовите на општинското собрание — собирот на избирачите — собирот на работните луѓе за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, заради поведување постапка за отповик на сојузен пратеник (член 192 став 1 односно член 193 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ, ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____

Во смисла на членот 192 став 1 — членот 193 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, поднесуваме предлог за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе на подрачјето на изборната единица, заради поведување постапка за отповик на пратеникот _____

(име и презиме и место на живеење)
избран за _____ на Сојузната скупштина
(да се значи соборот)

штинува во Изборната единица _____

Предлог поднесуваме поради тоа што _____
_____).

_____ 19 _____ година

во _____

Предлагачи:

(Следуваат потписи на мнозинството членови од кое и да е општинско собрание од подрачјето на изборната единица во која е избран пратеникот чиј отповик се предлага. Покрај секој потпис мора да биде означено во загради неговото име и презиме и место на живеење).

(Следуваат потписи на членовите на претседателството на собирот.)

(Кон предлогот на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе — мора да се приложи записникот за работата на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе — кој решил да се поднесе предлог за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, заради поведување постапка за отповик.)

¹⁾ На ова место треба да се наведат конкретните причини поради кои се поднесува предлогот за свикнување собири на избирачите — собири на работните луѓе, заради поведување постапка за отповик.

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

Образец бр. 37

Записник за работата на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе, одржан за поведување постапка за отповик на сојузен пратеник (член 197 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19 _____ година во _____

ЗАПИСНИК

ЗА РАБОТАТА НА СОБИРОТ НА ИЗБИРАЧИТЕ
— СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ — ОДРЖАН
ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ОТПОВИК НА
ПРАТЕНИК _____ НА СОЈУЗНАТА
(да се означи соборот)
СКУПШТИНА

1. Собирот почна со работа во _____ часот.

2. Собирот се одржува за подрачјето _____
(да се

означи селото, населбата, а во градовите подрачјето на _____ — за
грамот, улицата итн. за кое се одржува собирот)

(да се означи работната организација односно работната _____),
заедница за која се одржува собирот на работните луѓе) за
поведување постапка за отповик на пратеникот _____ избран за
(име и презиме и место на живеење)

_____ на Сојузната скупштина, на
(да се означи соборот)
изборите одржани на _____ 19 _____ година
во Изборната единица _____.

3. Собирот е свикан врз основа на предлогот од
_____ одборници на Собранието на
(да се наведе број)

општина _____ врз основа на предлогот од
собирите на избирачите — собирите на работните луѓе _____

(да се наведат собирите што го поднеле _____, а го свика претседателот на Општин-
предлогот)

ското собрание — претставникот на работната орга-
низација — раководителот на работната заедница за која се одржува собирот односно општинската из-
борна комисија³⁾.

4. Собирот го отвори _____
(име и презиме)

претседател — одборник на Собранието на општина _____ — овластен претставник на ра-
ботната организација односно раководител на ра-
ботната заедница³⁾.

5. По отворањето на собирот се мина на избор на претседателство на собирот, па собирот едногласно — со мнозинство гласови — ги избра за членови на претседателството:

1) _____
(име и презиме и место на живеење)

2) _____
(име и презиме и место на живеење)

3) _____
(име и презиме и место на живеење)

Собирот потоа го избра за записничар _____
(име и презиме и место на живеење)

За заверувачи на записникот собирот ги избра _____ и _____
(име и презиме и место на живеење) (име и презиме и место на живеење)

6. Претседавачот утврдува дека на собирот се присутни _____ (со букви: _____) избирачи — работни луѓе,²⁾ дека според потврдата _____ (да се наведе органот на општинското собрание што ја _____ бр. _____ од _____ издал потврдата)

на подрачјето за кое се одржува собирот има _____ избирачи запишани во избирачкиот список, а дека вкупниот број на работните луѓе што имаат право да учествуваат на собирот изнесува _____³⁾.

Бидејќи на собирот е присутен бројот на избирачите — работните луѓе — потребен, во смисла на членот 191 став 2 од Законот за избор на сојузни

пратеници, за неговото одржување, претседавачот објавува дека може да се одржи собирот.

Претседавачот потоа објасни поради што е свикан собирот, па предложи и собирот усвои како единствена точка на дневниот ред претресување на прашањето за поведување постапка за отповик на пратеникот _____ избран за

(име и презиме)

_____ на Сојузната скупштина,
(да се означи соборот)

Потоа _____

(да се означи името и презимето и во кое свој-

ство тоа лице ги излага причините за отповик)

жи причините поради кои е поднесен предлог за поведување постапка за отповик, за што е отворена дискусија во која учествуваа _____ избирачи — работни луѓе.

По завршената дискусија претседавачот го стави предлогот на гласање, па е предлогот усвоен — одбиен — со мнозинството гласови — едногласно. Гласањето е вршено со дигање рака и пребројување на гласовите.

По гласањето претседавачот соопшти дека е предлогот за поведување постапка за отповик усвоен, а дека се предлага отповик поради тоа што именуваниот пратеник⁴⁾ _____ — дека е предлогот за поведување постапка за отповик одбиен.

Предлогот за отповик ќе го состави претседателството на собирот.⁵⁾

7. Бидејќи дневниот ред е исцрпен, претседавачот објави дека е собирот завршен.

Собирот ја заврши работата во _____ часот.
Записничар, _____ Претседавач,

Заверувачи на записникот,

¹⁾ Овој текст ќе се прецрта ако е во прашање отповик на пратеник на Општествено-политичкиот собор, а ако е во прашање отповик на пратеник на собор на работните заедници ќе се прецрта претходниот текст кој се однесува на собирот на избирачите.

²⁾ треба да се прецрта текстот кој не одговара.

³⁾ Ако собирот го свикала општинската изборна комисија, во записникот ќе се внесат името и презимето и местото на живеењето на претставникот на општинската изборна комисија кој го отворил собирот.

⁴⁾ Да се наведат причините поради кои се предлага отповикот.

⁵⁾ Предлогот се поднесува писмено преку надлежната општинска изборна комисија до Сојузната изборна комисија.

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

Образец бр. 38

Предлог на собирот на избирачите — собирот на работните луѓе, за отповик на сојузен пратеник (чл. 99 и 188 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19 _____ година во _____

ДО ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА СОЈУЗНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____ ЗА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА.

Белград

Во смисла на членот 198 од Законот за избор на сојузни пратеници поднесуваме предлог од собирот на избирачите — собирот на работните луѓе, за отповик на пратеникот во _____

(да се означи соборот)

на Сојузната скупштина _____ (име и презиме и место на живеење) избран во Изборната единица _____ на изборите одржани на _____.

Собирот на избирачите — собирот на работните луѓе — кој го предлага отповикот одржан е за подрачјето на _____

(да се означи селото, населбата, а во градо-

вите подрачјето на градот, улицата итн. за кој е одржан собирот) _____ за _____

(да се означи работната организација односно работната заедница за која се одржува собирот на работните луѓе)

Отповикот на именуваниот пратеник се предлага поради тоа што _____²⁾.

Кон предлогот го прилагаме записникот за работата на собирот.

Членови на претседателството:³⁾ _____ Претседавач на собирот на избирачите — работните луѓе³⁾, _____

¹⁾ Овој текст ќе се прецрта ако е во прашање отповик на пратеник на Општествено-политичкиот собор, а ако е во прашање отповик на пратеник на соборот на работните заедници ќе се прецрта претходниот текст кој се однесува на собирот на избирачите.

²⁾ На ова место да се наведат конкретните причини поради кои се предлага отповикот.

³⁾ Покрај потписот мора со печатни букви да се ипише името и презимето, занимањето и местото на живеењето на секој потписник на предлогот (членови на претседателството на собирот).

ОТПОВИК НА СОЈУЗЕН ПРАТЕНИК

Образец бр. 39

Оглас за определување на гласање за отповик на сојузен пратеник (член 205 односно член 214 од Законот за избор на сојузни пратеници)

О Г Л А С

Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници, за Изборната единица _____, врз основа на членот 205 — членот 214 од Законот за избор на сојузни пратеници објавува дека Сојузната изборна комисија со решение бр. _____ од _____ 19____ година распиша

ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИК

на пратеникот _____ од _____ (име и презиме) _____ (место на живеење) избран за _____ (да се означи соборот)

на Сојузната скупштина, во Изборната единица _____ на изборите одржани на _____ 19____ година.

Според наведеното решение, гласањето за отповикот ќе се изврши на определените избирачки места во Изборната единица на седниците на телата кои се формираат во смисла на членот 213 од Законот за избор на сојузни пратеници, во општините

(да се означат општините на подрачјето на изборната единица)

на _____ 19____ година.

Општинска изборна комисија за избор на сојузни пратеници, за Изборната единица _____

Во _____ 19____ година, бр. _____

Секретар,

Претседател,

Член,

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 40

Гласачко ливче за гласање за отповик на пратеник во Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина (член 207 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Изборна единица _____

За гласање за отповик на пратеникот _____ од _____ (име и презиме) _____ (место на живеење), избран за Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина на изборите одржани на _____ 19____ година.

Г л а с а м:
ЗА ОТПОВИК
ПРОТИВ ОТПОВИК
(М. П.)

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 41

Записник за работата на избирачкиот одбор на денот на гласањето за отповик на пратеник во Општествено-политичкиот собор на Сојузната скупштина (член 208 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ЗА П И С Н И К

за работата на Избирачкиот одбор за избирачкото место бр. _____ во _____ на Изборната единица _____ за гласањето за отповик на пратеникот _____ (име и презиме)

од _____ (место на живеење), избран за Општествено-

-политичкиот собор на Сојузната скупштина на изборите одржани на _____ 19____ година.

Присутни се членовите на Избирачкиот одбор: претседателот — заменик претседател _____, член — заменик на член _____, член — заменик на член _____.

Во работата на Избирачкиот одбор присуствува: _____ како преставник на пратеникот за чиј отповик се гласа.

Записникот го води _____ (да се означи името и презимето на членот на избирачкиот одбор што го води записникот)

1. Пред почетокот на гласањето

Точно во _____ часот пред пладне пред просторијата за гласање за отповик се состанаа горе именуваните членови на Избирачкиот одбор и претставникот на пратеникот за чиј отповик се гласа.

Избирачкиот одбор утврди дека просториите за гласање се неповредени, ја прегледа кутијата за гласање, гласачките ливчиња и сиот материјал примен на реверс, па најде сè во иста состојба како што е вчера оставено. Потоа Избирачкиот одбор се увери дека кутијата за гласање е празна, па објави дека се пристапува кон гласање.

(Евентуални забелешки. Ако Избирачкиот одбор утврди некои промени. Ќе го прецрта соодветниот текст и ќе ја констатира најдената состојба.)

2. Гласање

Избирачите-гласачите — се пуштени во престо-ријата во која се гласа.

За време на гласањето членовите на Избирач-киот одбор му објаснуваа на секој избирач како се гласа, а на неписмените избирачи кои тоа го бараа им е прочитано името на пратеникот за чиј отповик се гласа. Гласањето е вршено за сето време во пот-полн ред.

Во смисла на членот 212, а во врска со членот 120 од Законот за избор на сојузни пратеници, гла-саа следните избирачи кои не се воведени во изводот од избирачкиот список за ова избирачко место а се запишани во избирачкиот список на подрачјето на Изборната единица _____ за која се врши отповик:

1) _____ по потврда на Собранието на општината _____ бр. _____ од _____ 19 _____ година;

2) _____ по потврда на Собранието на општината _____ бр. _____ од _____ 19 _____ година.

За време на гласањето _____)

Гласањето траеше до _____ часот и тогаш Из-бирачкиот одбор нареди зградата да се затвори. Избирачите што се затекнале во зградата — дворот — пуштени се да гласаат, така што гласањето е завршено во _____ часот.

3. Утврдување на резултатот на гласањето

По завршеното гласање, Избирачкиот одбор најпрвин ги преброи неупотребените гласачки лив-чиња и утврди дека ги има _____, па ги стави во посебна обвивка, ја затвори и запечати.

По тоа Избирачкиот одбор утврди дека во из-водот од избирачкиот список за ова избирачко место се воведени _____ (со букви: _____) избирачи, дека на ова избирачко место гласале _____ (со букви: _____) избирачи, за колку избирачи е тоа обележено и на изводот од избирачкиот список, а дека по потврди гласале _____ (со букви: _____) избирачи.

По ова се пристапи кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласачките ливчиња со кои се гласало за отповик и гласачките ливчиња со кои се гласало против отповик, и тоа на след-ниот начин: претседателот на Избирачкиот одбор вади од кутијата за гласање едно по едно гласачко ливче и од секое ливче чита дали избирачот гласал за отповик или против отповик и ги одвојува ливчи-њата што се неважечки. Членот на Избирачкиот одбор _____ бележи посебно колку гласо-ви имало за отповик а колку против отповик, како и колку имало ливчиња што се прогласени за не-важечки. Секое прочитано ливче претседателот му го предаде на членот на Избирачкиот одбор _____

По завршеното пребројување Избирачкиот одбор утврди:

1) за отповик гласале _____ (со букви: _____);

2) против отповик гласале _____ (со букви: _____).

Во смисла на членот 207 став 4 од наведениот закон за неважечки се прогласени _____ (со букви: _____) гласачки ливчиња.

На барање од претставникот на пратеникот за чиј отповик се гласа, издадена му е потврда за ре-зултатот на гласањето³⁾.

Во текот на работата на Избирачкиот одбор не се случи никаква неправилност _____³⁾.

Претседателот на Избирачкиот одбор јавно го објави резултатот на гласањето за отповикот пред зградата во која е вршено гласањето.

Со ова работата на Избирачкиот одбор е заклу-чена во _____ часот.

Член — записничар, _____ Претседател на Избирачкиот одбор, _____

Член, _____

Претставник на пратеникот за чиј отповик се гласа, _____

¹⁾ Овде да се внесат сите настани во текот на гласа-њето, како и одлуките на Избирачкиот одбор донесени во смисла на одредбите од чл. 114, 115, 118, 119, 121 и 122, во врска со членот 212 од Законот за избор на сојузни пра-теници.

²⁾ Ако претставникот на пратеникот за чиј отповик се гласа не барал да му се издаде наведената потврда или тој не присуствува на состанокот, овој текст да се прецрта.

³⁾ Ако се случила некоја неправилност, или ако има некои приговори од членовите на Избирачкиот одбор или од претставникот на кандидатот во поглед на правилноста на гласањето, тоа ќе се внесе овде во записникот.

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК ВО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУП-ШТИНА

Образец бр. 42

Записник на општинската изборна комисија за утврдувањето на ре-зултатот на гласањето за отповик на пратеник во Општествено-по-литичкиот собор на Сојузната скупштина (член 209 од Законот за избор на сојузни пратеници)
Работено на _____ 19 _____ година
во _____

З А П И С Н И К

На Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници, за Изборната единица _____, за утврдувањето на резултатот на гласањето за от-повик на пратеникот _____

(име и презиме)

од _____ во Општествено-_____ (место на живеење)

—политичкиот собор на Сојузната скупштина, избран на изборите одржани во Изборната единица _____ на 19 _____ година.

Од страна на Комисијата се присутни: претсе-дателот _____, секретарот _____ и членот _____

Од страна на пратеникот за чиј отповик се гла-са, присуствува како негов претставник _____

1. Комисијата го прими материјалот за изврше-ното гласање за отповик на горе именуваниот пра-теник од Избирачкиот одбор: _____

По разгледувањето на материјалот за изврше-ното гласање за отповикот, Комисијата утврди дека резултатот на гласањето на одделни избирачки ме-ста бил, и тоа:

Реден број	Избирачко место	Вкупно запишани избирачи	Гласале од запишаните гласачки ливчиња	Неважечки	Гласале за отповик	Гласале против отповик
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

2. Според резултатите на гласањето на сите из-бирачки места во Изборната единица, гласале вкуп-но _____ (со букви: _____) избирачи. Од овој број гласале:

1) за отповик _____ (со букви: _____),

2) против отповик _____ (со букви: _____) избирачи,

3) неважечки ливчиња имаше _____ (со букви: _____).

Вкупниот број избирачи запишани во избирач-киот список во целата изборна единица изнесува _____ (со букви: _____).

Според овој резултат на гласањето, Општинската изборна комисија врз основа на членот 209 став 1, во врска со членот 26 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници, утврдува дека пратеникот

од _____
(име и презиме) (место на живеење)

е отповикан — не е отповикан.
Секретар, Претседател,

Член,

Претставник на пратеникот
за чиј отповик се гласало,

**ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА
СОВОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА**

Образец бр. 43

Гласачко ливче за гласање за отповик на пратеник на соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 216 од Законот за избор на сојузни пратеници)

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ

Изборна единица _____

За гласање за отповик на пратеникот _____

од _____
(име и презиме) (место на живеење)

избран за _____ на Сојузната
(да се означи соборот)
скупштина на изборите одржани на _____
19____ година.

Г л а с а м:

**ЗА ОТПОВИК
ПРОТИВ ОТПОВИК
(М. П.)**

**ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА
СОВОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗА-
ЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУП-
ШТИНА**

Образец бр. 44

Записник за работата на седницата и претседателството на телото што одлучува за отповикот на пратеник на соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 217 од Законот за избор на сојузни пратеници)
Работено на _____ 19____ година
во _____

З А П И С Н И К

ЗА РАБОТАТА НА СЕДНИЦАТА И ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ТЕЛОТО ШТО ОДЛУЧУВА ЗА ОТПОВИК НА ПРАТЕНИКОТ _____¹⁾ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА, ЗА ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА _____ ВО ОПШТИНАТА _____

1. Седницата на телото што одлучува за отповикот ја свика претседателот на Собранието на општината _____ во рокот предвиден во членот 156 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници.

(Седницата ја свика Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници, за Изборната единица _____, а поканата за седницата им е доставена на членовите на телото што одлучува за отповикот на _____ 19____ година.)

2. Седницата ја отвори _____ претседател на Собранието на општината _____ во _____ часот.²⁾

3. По отворањето на седницата се премина кон избор на претседателство, па ова тело едногласно — со мнозинство гласови — ги избра за членови на претседателството:

1) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

2) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

3) _____
(име и презиме, занимање и место на живеење)

За записничар е избран _____
(име и презиме, занимање

и место на живеење)

4. Претседавачот утврдува врз основа на списокот на одборниците на Општинското собрание и списокот на избраните делегати, дека на седницата присуствуваат _____ (со букви: _____) одборници и _____ (со букви: _____) делегати. Според списокот одборници на Општинското собрание има _____ (со букви: _____), а избрани делегати _____ (со букви: _____).

На седницата присуствува _____ како претставник на пратеникот за чиј отповик се гласа.

5. Претседателот утврдува дека е присутно мнозинството на одборници на Општинското собрание и мнозинството на избраните делегати, та седницата може полноважно да решава, па објавува дека оваа седница е свикана заради отповик на пратеникот _____¹⁾ на Сојузната скупштина за Изборната единица _____.

6. Претседавачот објавува дека се примени:

1) кутија за гласање;

2) гласачки ливчиња _____ (со букви: _____);

3) заверен оглас за определување на гласањето за отповик на пратеникот _____ (име и презиме)

избран во _____¹⁾ на Сојузната скупштина, во Изборната единица _____ на изборите одржани на _____ 19____ година.

7. Претседавачот со прозивка по списокот им предава на одделните членови на телото што одлучува за отповикот гласачко ливче и ги повикува да пристапат кон гласање за отповикот.

Во текот на гласањето дојдоа уште _____ членови на телото што одлучува за отповикот, па и тие гласаа. _____³⁾.

Вкупно гласале _____ членови.

Гласањето е завршено во _____ часот.

Откако гласањето е завршено, претседавачот со членовите на претседателството пристапува кон утврдување на резултатот на гласањето. За таа цел најпрвин ги пребројува неупотребените гласачки ливчиња и утврдува дека ги има _____ (со букви: _____) па ги става во посебна обвивка, која ја затвора.

8. Потоа претседавачот утврдува дека во списокот на членовите на телото што одлучува за отповикот се воведени _____ (со букви: _____) членови.

9. По ова е пристапено кон отворање на кутијата за гласање и пребројување на гласовите по гласачките ливчиња.

По завршеното пребројување утврдено е дека за отповик на пратеникот _____ (име и презиме)

гласале _____ (со букви: _____)

членови, а против отповик _____ (со букви: _____) членови.

Во смисла на членот 207 став 4 од Законот за избор на сојузни пратеници, за неважечки се прогласени _____ (со букви: _____) гласачки ливчиња.

При утврдувањето на резултатот на гласањето не се појави разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени по списокот на членовите на телото што одлучува за отповик, од една страна, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, од друга страна.

(Бидејќи се појавила разлика помеѓу вкупниот број на гласовите дадени по списокот на членовите на телото што одлучува за отповикот, од една страна, и бројот на гласовите по гласачките ливчиња, од друга страна, претседателството, во смисла на членот 123 став 5 од Законот за избор на сојузни пратеници, резултатот на гласањето го утврди по гласачките ливчиња.⁴⁾)

Во текот на утврдувањето на резултатот на гласањето не се случи никаква неправилност.⁵⁾

10. Претседателот го објави резултатот на гласањето, па ја заклучи седницата.

Работата на седницата е завршена во _____ часот.

Записничар, _____ Претседавач, _____

Членови:

- 1) _____
2) _____

¹⁾ Да се означи соодветниот собор.

²⁾ Ако седницата ја свикала општинска изборна комисија, седницата ја отвора лицето што го определила оваа комисија.

³⁾ Овде се внесуваат сите евентуални настани во текот на гласањето и соодветните одлуки на претседателството.

⁴⁾ Ако настане ваков случај, текстот на претходниот став ќе се прецрта.

⁵⁾ Ако се случила некоја неправилност (или ако има некои приговори), тоа ќе се внесе овде во записникот.

ОТПОВИК НА ПРАТЕНИК НА СОВОРИТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

Образец бр. 45

Записник на општинската изборна комисија за утврдување на резултатот на гласањето за отповик на пратеник на соборите на работните заедници на Сојузната скупштина (член 218 од Законот за избор на сојузни пратеници)

Работено на _____ 19____ година
во _____

ЗАПИСНИК

На Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници, за Изборната единица _____, за утврдувањето на резултатот на гласањето за отповик на _____ (име и презиме)

од _____ пратеник на _____ (место на живеење) (да се означи соборот) на Сојузната скупштина, избран на изборите во Изборната единица _____ на _____ 19____ година.

Од страна на Комисијата на состанокот се присутни: претседателот _____, секретарот _____ и членот _____.

Од страна на пратеникот _____ за чиј отповик се гласало присуствува како претставник _____.

1. Од претседателството на секое од телата што одлучувале за отповикот во општините _____, на подрачјето на Изборната единица _____, Комисијата го прими материјалот за извршеното гласање за отповик на горе именуваниот пратеник и од записникот за работата на овие тела утврди:

1) Во телото што одлучува за отповикот во општината _____ според списокот имало вкупно _____ (со букви: _____) членови.

Од тоа гласале: _____ (со букви: _____) за отповик _____, против отповик _____ (со букви: _____), а неважечки ливчиња имаше _____ (со букви: _____).

Вкупно гласале _____ (со букви: _____).

Според резултатот на гласањето, за отповик во оваа општина гласале — не гласале — мнозинство на сите членови на телата што одлучува за отповикот.

2) Во телото што одлучува за отповикот во општината _____ според списокот имало вкупно _____ (со букви: _____) членови.

Од тоа гласале: _____ (со букви: _____) за отповик _____, против отповик _____ (со букви: _____), а неважечки ливчиња имало _____ (со букви: _____).

Вкупно гласале _____ (со букви: _____).

Според резултатот на гласањето, за отповик во оваа општина гласале — не гласале — мнозинството од сите членови на телото што одлучува за отповикот.

2. Според напред наведените резултати на гласањето во сите општини на подрачјето на Изборната единица _____ за отповик гласале — не гласале — мнозинство од сите членови на телото што одлучува за отповикот во секоја од општините од подрачјето на наведената изборна единица.

Според овој резултат на гласањето, Општинската изборна комисија, врз основа на членот 218 став 1, во врска со членот 26 став 2 од Законот за избор на сојузни пратеници, утврдува дека пратеникот _____ од _____ (име и презиме) _____ (место на живеење)

е отповикан — не е отповикан.

Секретар, _____ Претседател, _____

Член, _____

Претставник на пратеникот
за чиј отповик се гласало,

100.

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1 Во републичките изборни комисиии за избор на сојузни пратеници се именуваат:

I. во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1) за претседател Ненад Петровиќ, претседател на Врховниот суд на Босна и Херцеговина, а за заменик-претседател Хусеин Хаџисмаиловиќ, судија во Врховниот суд на Босна и Херцеговина;

2) за секретар Доброслав Иванишевиќ, републички секретар во Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина, а за заменик-секретар Денџмудин Алагич, републички секретар за општа управа и правосудство;

3) за член Иван Бригиќ, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Босна и Херцеговина, а за заменик Алија Авдиќ, директор на Републичкиот завод за социјално осигурување;

4) за член Бесима Терзиќ, судија на Врховниот суд на Босна и Херцеговина, а за заменик Милан Авлијаш, член на Претседателството на Сојузот на младината на Босна и Херцеговина;

5) за член Иван Цвитковиќ, член на Претседателството на Сојузот на младината на Босна и Херцеговина, а за заменик Вељко Милидраг, раководител на Заедничките внатрешни служби на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Босна и Херцеговина;

6) за член Цвиго Јовановиќ, судија на Врховниот суд на Босна и Херцеговина, а за заменик Суљо Музур, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците на индустријата и рударството на Босна и Херцеговина;

7) за член Злата Божиќ, општествено-политички работник во Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Босна и Херцеговина, а за заменик Александар Гашиќ, правник, секретар на Комисија во Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Босна и Херцеговина;

II. во Социјалистичка Република Црна Гора;

1) за претседател Анте Малишиќ, судија на Врховниот суд на Црна Гора, а за заменик Никола Томиќ, судија на Врховниот суд на Црна Гора;

2) за секретар Љубо Секулиќ, секретар на Законовадно-правната комисија на Собранието на СР Црна Гора, а за заменик Радивоје Љумовиќ, правник од Титоград;

3) за член Милош Чоловиќ, судија на Врховниот суд на Црна Гора, а за заменик Божидар Мартиновиќ, правник во Републичкиот секретаријат за труд, здравство и социјална заштита;

4) за член Вучета Девиќ, секретар на Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Црна Гора, а за заменик Станко Косовиќ, началник на Бирото за претставки и поплаки на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора;

5) за член Милорад Распоповиќ, член на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Црна Гора, а за заменик Душан Обреновиќ, општествено-политички работник во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Црна Гора;

6) за член Филип Вучетиќ, член на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Црна Гора, а за заменик Гргур Дабовиќ, член на Претседателството на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Црна Гора;

7) за член Момчило Јововиќ, секретар на Претседателството на Сојузот на младината на Црна Гора, а за заменик Невенка Вучиниќ, работничка во претпријатието „Радоје Дакиќ“;

III. во Социјалистичка Република Хрватска:

1) за претседател д-р Дражен Сесардиќ, претседател на Врховниот суд на Хрватска, а за заменик Мате Вечерина, судија на Врховниот суд на Хрватска;

2) за секретар д-р Божидар Паја, советник во Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска, а за заменик Стево Цвијановиќ, секретар на Комисијата на Саборот на СР Хрватска за избор и именување;

3) за член Бранко Думаниќ, помошник-секретар на Саборот на СР Хрватска, а за заменик Милош Џебро, началник на Управата за кадровски работи на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска;

4) за член Мато Орешиќ, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Хрватска, а за заменик Андрија Валент, секретар на Комисијата за општествено-политичка активност во изборите за собраниски и самоуправни тела на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Хрватска;

5) за член Алберт Антоловиќ, секретар на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Хрватска, а за заменик Васо Продановиќ, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на земјоделско-прехранбените и тутунските работници на Хрватска;

6) за член Милица Трбовиќ, секретар на Конференцијата за општествена активност на жените на Хрватска, а за заменик Паула Хумек, член на Претседателството на Конференцијата за општествена активност на жените на Хрватска;

7) за член Божо Бабиќ, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на младината на Хрватска, а за заменик Јадранка Селаковиќ, член на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на младината на Хрватска;

IV. во Социјалистичка Република Македонија:

1) за претседател Киро Никовски, судија на Врховниот суд на Македонија, а за заменик Мане Хаџи Пецев, судија на Врховниот суд на Македонија;

2) за секретар Никола Алексовски, општествено-политички работник во Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, а за заменик Владо Првенковски, советник во Секретаријатот за законодавство и организација во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;

3) за член Томе Пулејков, судија на Окружниот суд во Скопје, а за заменик Никола Конески, советник во Секретаријатот за законодавство и организација во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија;

4) за член Перо Липковски, судија на Вишиот стопански суд на Македонија, а за заменик Лазо Лабачевски, советник во Собранието на СР Македонија;

5) за член Зоге Груевски, член на Извршниот одбор на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, а за заменик Братољуб Раичковиќ, судија на Окружниот суд во Скопје;

6) за член Милорад Антевски, член на Секретаријатот на Републичкиот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија за Македонија, а за заменик Кирил Чавдар, советник во Републичкиот секретаријат за правосудство;

7) за член Љубиша Варошлија, работник во Претседателството на Сојузот на младината на Македонија, а за заменик Даница Анастасова, секретар на Одборот за земјоделство на Републичкиот собор на Собранието на СР Македонија;

V. во Социјалистичка Република Словенија:

1) за претседателот Матеј Долничар, судија на Врховниот суд на Словенија, а за заменик Хенрих Кужник, судија на Врховниот суд на Словенија;

2) за секретар др Костја Конвалинка, помошник-секретар за законодавство во Извршниот совет на Собранието на СР Словенија, а за заменик Маријан Пријатељ, помошник републички секретар за правосудство и општа управа;

3) за член Јоже Бертончељ, шеф на документацијата на Собранието на СР Словенија, а за заменик Јоже Кавчич, секретар на Кадровската комисија на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Словенија;

4) за член Стана Брезар, стручен соработник на Уставниот суд на СР Словенија, а за заменик Јелка Печар, работник во Собранието на општина Љубљана—Мосте—Поље;

5) за член д-р Франц Петрич, помошник-секретар на Собранието на СР Словенија, а за заменик Петар Дулар, директор на Заводот „Магистрат“, Љубљана;

6) за член д-р Јоже Жабкар, претседател на Окружниот суд во Копер, а за заменик Трауди Кладивар-Кресе, адвокат од Љубљана;

7) за член Силво Шивиц, директор на Вишата управна школа во Љубљана, а за заменик д-р Александар Радован, доцент на Правниот факултет во Љубљана;

VI. во Социјалистичка Република Србија:

1) за претседател Милорад Достаниќ, претседател на Врховниот суд на Србија, а за заменик Јозефина Маргетик, судија на Врховниот суд на Србија;

2) за секретар Душан Аранѓеловиќ, судија на Врховниот суд на Југославија, а за заменик Милаш Дамјановиќ, специјален советник во Собранието на СР Србија;

3) за член Рефки Даути, претседател на Републичкиот одбор на Синдикатот на градежните работници на Србија, а за заменик Иван Гаиќ, член на Редакцијата на новинско-издавачкото претпријатие „Туристичка штампа“, Белград;

4) за член Милорад Митровиќ, претседател на Комисијата за политички и организациони прашања на Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, а за заменик Ференц Хегедиш, судија на Врховниот суд на Србија — Одделение во Нови Сад;

5) д-р Димитрие Прсдановиќ, научен соработник на Институтот за општествени науки во Белград, а за заменик Богољуб Дацковиќ, секретар на Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците на индустријата и рударството на Србија;

6) д-р Воислав Симовиќ, редовен професор на Правниот факултет во Белград, а за заменик Александар Златиќ, уредник на внатрешната рубрика на Радио-Белград;

7) за член Мирјана Сапунџиќ-Матиќ, судија на Врховниот суд на Србија — Одделение во Нови Сад, а за заменик д-р Павле Николиќ, доцент на Правниот факултет во Белград.

2. Досегашните членови на републичките изборни комисии за избор на сојузни пратеници и нивните заменици, што не се именувани со ова решение, се разрешуваат од должноста во републичката изборна комисија.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10

12 февруари 1969 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Бошко Кецман, с. р.

Претседател,

Тихомир Јаниќ, с. р.

101.

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр 3/69), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОКРАИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1. Во покраинските изборни комисии за избор на сојузни пратеници се именуваат:

I во Социјалистичка Автономна Покраина Косово:

1) за претседател Рамадан Враниќи, претседател на Одделението на Врховниот суд на Србија во Приштина, а за заменик претседател Настас Белицаревиќ, судија на Врховниот суд на Србија — Одделение во Приштина;

2) за секретар Мехмед Добарџиќ, секретар на Покраинскиот собор на Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а за заменик секретар Радмила Јарсбиќ, стручен соработник во Покраинскиот секретаријат за организација и општа управа, Приштина;

3) за член Џевдет Паласка, судија на Врховниот суд на Србија — Одделение во Приштина, а за заменик Сулејман Даладаку, претседател на Општинскиот собор на Собранието на општина Приштина;

4) за член Неби Гаши, општествено-политички работник во Покраинската конференција на Сојузот на комунистите во Приштина, а за заменик Рифат Османи, асистент на Правно-економскиот факултет во Приштина;

5) за член Назми Јунику, претседател на Окружниот суд во Приштина, а за заменик Љубомир Булатовиќ, судија на Окружниот суд во Приштина;

6) за член Радмила Попадик, судија на Окружниот суд во Приштина, а за заменик Шахдане Адани, судија на Општинскиот суд во Приштина;

7) за член Новица Аксиќ, помошник на покраинскиот јавен правобранител во Приштина, а за заменик Хабиб Хашани, претседател на Општинскиот суд во Приштина;

II. во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина

1) за претседател Милутин Будаков, судија на Врховниот суд на Србија — Одделение во Нови Сад, а за заменик претседател др Јожеф Хајблајн, судија на Врховниот суд на Србија — Одделение во Нови Сад;

2) за секретар Никола Вујашковиќ, директор на Вишата школа за управа и социјален труд, Нови Сад, а за заменик секретар Јован Старчев, помошник-директор на Заводот за јавна управа во Нови Сад;

3) за член д-р Бранка Васиљевиќ, лекар на Детската клиника во Нови Сад, а за заменик Горѓе Црвенковиќ, референт во Покраинскиот секретаријат за стопанство во Нови Сад;

4) за член Миша Стојановиќ, претседател на Советот за заедружество во Покраинската стопанска комора во Нови Сад, а за заменик Данило Николиќ, директор на Претпријатието „Хидросонда“ во Нови Сад;

5) за член Јожеф Вицеи, уредник за увозни изданија во Заводот за издавање учебници во Нови Сад, а за заменик Богдан Росиќ, секретар на Покраинскиот комитет на Сојузот на младината на Војводина во Нови Сад;

6) за член Јурај Спевак, директор на Издавачкиот сектор во Издавачкото претпријатие „Обзор“ во Нови Сад, а за заменик Слободан Загорчиќ, потпретседател на Покраинскиот одбор на Синдикатот на работниците на индустријата и рударството во Нови Сад;

7) за член Витомир Малетин, директор на Покраинскиот завод за запослување, Нови Сад, а за заменик Десимирка Мандиќ, секретар на Секцијата за активност на жените во Покраинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ за Војводина.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 11

12 февруари 1969 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

Бошко Кеџман, с. р.

Тихомир Јаниќ, с. р.

102.

Врз основа на членот 36 став 1 од Законот за избор на сојузни пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/69), Сојузната изборна комисија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

1. Во општинските изборни комисии за избор на сојузни пратеници се именуваат:

I. во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина:

1) Изборна единица Бања Лука, со седиште на општинската изборна комисија во Бања Лука:

за претседател Халид Куленовиќ, судија на Окружниот суд во Бања Лука, а за заменик Вукашин Чулиќ, судија на Општинскиот суд во Бања Лука;

за секретар Рајко Кузмановиќ, началник на Секретаријатот за општествени служби на Собранието на општина Бања Лука, а за заменик Родољуб Ковачевиќ, началник на Секретаријатот за инспекциски работи на Собранието на општина Бања Лука;

за член Салих Вишиќ, општински јавен правобранител во Бања Лука, а за заменик Адем Медиќ, помошник на окружниот јавен обвинител во Бања Лука;

2) Изборна единица Босанска Градишка, со седиште на општинската изборна комисија во Босанска Градишка:

за претседател Воислав Вукашиновиќ, судија на Општинскиот суд во Босанска Градишка, а за заменик Богољуб Враниќ, претседател на Општинскиот суд во Босанска Градишка;

за секретар Рајко Дејановиќ, општински судија за прекршоци во Босанска Градишка, а за заменик Гуро Башиќ, работник во Собранието на општина Босанска Градишка;

за член Гуро Крчмар, началник на Секретаријатот за инспекциски работи на Собранието на општина Босанска Градишка, а за заменик Мирко Струниќ, работник во Собранието на општина Босанска Градишка;

3) Изборна единица Јајце, со седиште на општинската изборна комисија во Јајце:

за претседател Емина Зачирагиќ, судија на Општинскиот суд во Јајце, а за заменик Вера Делиќ, судија на Општинскиот суд во Јајце;

за секретар Мухамед Капетановиќ, секретар на Собранието на општина Јајце, а за заменик Драгица Лаџиќ, работник во Собранието на општина Јајце;

за член Сеад Дедиќ, општински јавен правобранител во Јајце, а за заменик Зденка Бојчетиќ, работник во Собранието на општина Јајце;

4) Изборна единица Приедор, со седиште на општинската изборна комисија во Приедор:

за претседател Мира Љубичиќ-Зографска, претседател на Општинскиот суд во Приедор, а за заменик Вилим Матијаш, претседател на Општинскиот суд во Босански Нови;

за секретар Хусеин Војниковиќ, секретар на Собранието на општина Приедор, а за заменик Мустафа Чоралиќ, секретар на Собранието на општина Босанска Дубица;

за член Рајко Тубин, секретар на Собранието на општина Босански Нови, а за заменик Сулејман Ганибеговиќ, секретар на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Приедор;

5) Изборна единица Сански Мост, со седиште на општинската изборна комисија во Сански Мост:

за претседател Љубинко Оцокољевиќ, претседател на Општинскиот суд во Сански Мост, а за заменик Милена Кондиќ, судија на Општинскиот суд во Сански Мост;

за секретар Бајазид Топаловиќ, секретар на Собранието на општина Сански Мост, а за заменик Ибро Јакуповиќ, работник во Собранието на општина Сански Мост;

за член Ахмед Шахмиќ, работник во Собранието на општина Сански Мост, а за заменик Неѓо Балиќ, работник во ШИП „Сана“, Сански Мост;

6) Изборна единица Бихаќ, со седиште на општинската изборна комисија во Бихаќ:

за претседател Махмут Чорак, претседател на Окружниот суд во Бихаќ, а за заменик Анте Пољак, судија на Окружниот суд во Бихаќ;

за секретар Мирко Вобан, секретар на Собранието на општина Бихаќ, а за заменик Милан Барош, работник во Собранието на општина Бихаќ;

за член Данко Мамонтов, судија на Општинскиот суд во Бихаќ, а за заменик Јован Зељковиќ, секретар на Службата на општественото книговодство во Бихаќ;

7) Изборна единица Босански Брод, со седиште на општинската изборна комисија во Босански Брод:

за претседател Јерко Главаш, судија на Општинскиот суд во Босански Брод, а за заменик Петар Старчевиќ, судија на Општинскиот суд во Босански Брод;

за секретар Рудолф Флас, општински судија за прекршоци во Босански Брод, а за заменик Нурија Плеханџиќ, работник во Собранието на општина Босански Брод;

за член Петар Ласиќ, работник во Собранието на општина Босански Брод, а за заменик Илија Баришиќ, работник во Собранието на општина Босански Брод;

8) Изборна единица Добој, со седиште на општинската изборна комисија во Добој:

за претседател Рамиз Омерагиќ, судија на Окружниот суд во Добој, а за заменик Анатолије Марсов, судија на Окружниот суд во Добој;

за секретар Перо Крижан, началник во Собранието на општина Добој, а за заменик Недељко Илиќ, началник во Собранието на општина Добој;

за член Мидхат Демировиќ, работник во Собранието на општина Добој, а за заменик Милорад Ивошевиќ, судија на Општинскиот суд во Добој;

9) Изборна единица Маглај, со седиште на општинската изборна комисија во Маглај:

за претседател Мирослав Лазаревиќ, судија на Општинскиот суд во Маглај, а за заменик Нурија Чејван, судија на Општинскиот суд во Маглај;

за секретар Фахир Лошиќ, началник во Собранието на општина Маглај, а за заменик Миладин Недиќ, секретар на Станбеното претпријатие во Маглај;

за член Фрањо Баришиќ, социолог во Фабриката „Натрон“ во Маглај, а за заменик Марија Штрбац, економист во Фабриката „Натрон“ во Маглај;

10) Изборна единица Ливно, со седиште на општинската изборна комисија во Ливно:

за претседател Милутин Радовановиќ, претседател на Општинскиот суд во Ливно, а за заменик Петар Шесто, судија на Општинскиот суд во Ливно;

за секретар Драшко Крушац, работник во Собранието на општина Ливно, а за заменик Сеад Шермет, општински судија за прекршоци во Ливно;

за член Миле Краварушиќ, претседател на Општинскиот синдикален совет во Ливно, а за заменик Тадија Курбаша, началник на Секретаријатот за инспекциски работи на Собранието на општина Ливно;

11) Изборна единица Мостар, со седиште на општинската изборна комисија во Мостар:

за претседател Љубо Прљета, претседател на Окружниот суд во Мостар, а за заменик Боро Куљанин, судија на Окружниот суд во Мостар;

за секретар Мирослав Шулентиќ, секретар на Собранието на општина Мостар, а за заменик Аган Казизиќ, началник на Секретаријатот за општи работи на Собранието на општина Мостар;

за член Нарциса Калаџиќ, работник во Собранието на општина Мостар, а за заменик Среќко Куртовиќ, работник во Собранието на општина Мостар;

12) Изборна единица Требиње, со седиште на општинската изборна комисија во Требиње:

за претседател Муневера Спаховиќ, судија на Општинскиот суд во Требиње, а за заменик Васо Куртовиќ, судија на Општинскиот суд во Требиње;

за секретар Јово Мискин, секретар на Собранието на општина Требиње, а за заменик Раде Обрадовиќ, работник во Собранието на општина Требиње;

за член Душан Видачиќ, работник во Собранието на општина Требиње, а за заменик Светозар Чучковиќ, работник во Собранието на општина Требиње;

13) Изборна единица Центар Сараево, со седиште на општинската изборна комисија во Сараево:

за претседател Хусеин Човрк, претседател на Општинскиот суд I во Сараево, а за заменик Воислав Милидраг, судија на Општинскиот суд I во Сараево;

за секретар Мехмед Пајт, шеф на Управата на приходите на Собранието на општина Центар Сараево, а за заменик Бранко Миленковиќ, работник во Собранието на општина Центар Сараево;

за член Љубомир Урошевиќ, шеф на правната служба во Претпријатието „Велетрговина“, Сараево, а за заменик Марко Мандиќ, работник во Собранието на општина Центар Сараево;

14) Изборна единица Горажде, со седиште на општинската изборна комисија во Горажде:

за претседател Мурат Имамовиќ, претседател на Општинскиот суд во Горажде, а за заменик Богољуб Зечевиќ, судија на Општинскиот суд во Горажде;

за секретар Новица Терзиќ, секретар на Собранието на општина Горажде, а за заменик Омер Сијерчиќ, правник во Претпријатијето на хемиската и цементната индустрија, Витковиќи;

за член Душан Нинковиќ, началник на Секретаријатот за општа управа на Собранието на општина Фоча, а за заменик Алија Голиќ, секретар на Собранието на општина Рогатица;

15) Изборна единица Ново Сараево, со седиште на општинската изборна комисија во Сараево:

за претседател Карло Осона, судија на Окружниот стопански суд во Сараево, а за заменик Ненад Мирниќ, судија на Окружниот стопански суд во Сараево;

за секретар Вељко Мандрапа, секретар на Собранието на општина Ново Сараево, а за заменик Божидар Гедовиќ, работник во Собранието на општина Ново Сараево;

за член Дане Жигиќ, пензионер од Сараево, а за заменик Хусо Омановиќ, пензионер од Сараево;

16) Изборна единица Високо, со седиште на општинската изборна комисија во Високо:

за претседател Муфид Терзиќ, претседател на Општинскиот суд во Високо, а за заменик Ненад Јовановиќ, судија на Општинскиот суд во Високо;

за секретар Влајко Баиќ, началник на Секретаријатот за финансии на Собранието на општина Високо, а за заменик Зоран Беатовиќ, правник во Кожарскиот комбинат, Високо;

за член Мухамед Ханџиќ, приправник на Општинскиот суд во Високо, а за заменик Драгица Маркотиќ, работник во Собранието на општина Високо;

17) Изборна единица Зеница, со седиште на општинската изборна комисија во Зеница:

за претседател Тихомир Бабовиќ, судија на Општинскиот суд во Зеница, а за заменик Кафер Тахирбеговиќ, судија на Општинскиот суд во Зеница;

за секретар Грлимир Јоњиќ, работник во Собранието на општина Зеница, а за заменик Страхиња Вуиќ, работник во Собранието на општина Зеница;

за член Вук Марјановиќ, секретар на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Зеница, а за заменик Салко Заимовиќ, работник во Собранието на општина Зеница;

18) Изборна единица Бијељина, со седиште на општинската изборна комисија во Бијељина:

за претседател Милан Јовановиќ, судија на Општинскиот суд во Бијељина, а за заменик Милан Перковиќ, судија на Општинскиот суд во Бијељина;

за секретар Хашим Салихбеговиќ, началник на Секретаријатот за финансиски работи на Собранието на општина Бијељина, а за заменик Малиша Миловиќ, работник во Собранието на општина Бијељина;

за член Данило Фистиќ, работник во Општинскиот синдикален совет во Бијељина, а за заменик Осман Хаџиќ, секретар на Земјоделската задруга во Бијељина;

19) Изборна единица Брчко, со седиште на општинската изборна комисија во Брчко:

за претседател Јеврем Недиќ, судија на Општинскиот суд во Брчко, а за заменик Наум Беус, судија на Општинскиот суд во Брчко;

за секретар Радивоје Црногорац, началник на Секретаријатот за финансии на Собранието на општина Брчко, а за заменик Драго Михајловиќ, работник во Собранието на општина Брчко;

за член Мустафа Дедиќ, началник на Секретаријатот за стопанство на Собранието на општина Брчко, а за заменик Матија Стевиќ, директор на Претпријатието „Житопромет“, Брчко;

20) Изборна единица Тузла, со седиште на општинската изборна комисија во Тузла:

за претседател Вехид Бегик, претседател на Општинскиот суд во Тузла, а за заменик Милош Станимировиќ, судија на Окружниот суд во Тузла;

за секретар Екрем Пашиќ, работник во Собранието на општина Тузла, а за заменик Весна Николиќ, работник во Собранието на општина Тузла; за член Едуард Ричка, работник во Собранието на општина Тузла, а за заменик Витомир Тешиќ, работник во Собранието на општина Тузла;

21) Изборна единица Зворник, со седиште на општинската изборна комисија во Зворник:

за претседател Јагош Баиќ, претседател на Општинскиот суд во Зворник, а за заменик Алија Ефендиќ, судија на Општинскиот суд во Зворник;

за секретар Раде Дејановиќ, секретар на Собранието на општина Зворник, а за заменик Расим Сарајлија, работник во Собранието на општина Зворник;

за член Мирјана Обреновиќ, работник во Собранието на општина Зворник, а за заменик Рајко Бубало, правник во претпријатието ШИК „Јадар“, Зворник;

II. во Социјалистичка Република Црна Гора:

22) Изборна единица Иванград, со седиште на општинската изборна комисија во Иванград:

за претседател Драгомир Лекиќ, претседател на Општинскиот суд во Иванград, а за заменик Ксенија Петриќ, судија на Општинскиот суд во Иванград;

за секретар Борислав Вукашиновиќ, началник на Одделението за општа управа и општествени служби на Собранието на општина Иванград, а за заменик Радивоје Лабудовиќ, работник во Општинската конференција на Сојузот на комунистите во Иванград;

за член Радисав Миковиќ, претседател на Општинскиот совет на Сојузот на синдикатите во Иванград, а за заменик Владимир Лутовац, директор на Работничкиот универзитет во Иванград;

23) Изборна единица Никшиќ, со седиште на општинската изборна комисија во Никшиќ:

за претседател Радован Ѓукановиќ, судија на Општинскиот суд во Никшиќ, а за заменик Димитрие Нешовиќ, судија на Општинскиот суд во Никшиќ;

за секретар Милутин Бјелогриќ, дипломиран правник, пензионер од Никшиќ, а за заменик Видоје Крстаиќ, дипломиран правник, пензионер од Никшиќ;

за член Милутин Пешаљ, пензионер од Никшиќ, а за заменик Радован Кривокапиќ, дипломиран правник, работник во Собранието на општина Никшиќ;

24) Изборна единица Титоград, со седиште на општинската изборна комисија во Титоград:

за претседател Марко Марковиќ, судија на Окружниот суд во Титоград, а за заменик Слободан Ѓуретиќ, судија на Општинскиот суд во Титоград;

за секретар Ѓорѓие Костиќ, началник во Собранието на општина Титоград, а за заменик Димитрие Кулафиќ, работник во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, Титоград;

за член Јагош Дедиќ, работник во Собранието на општина Титоград, а за заменик Саво Божовиќ, работник во Собранието на општина Титоград;

III. во Социјалистичка Република Хрватска:

25) Изборна единица Бјеловар, со седиште на општинската изборна комисија во Бјеловар.

за претседател Спасоје Рафеновиќ, претседател на Окружниот суд во Бјеловар, а за заменик Михајло Малчиќ, судија на Окружниот суд во Бјеловар;

за секретар Владо Ковачиќ, општински јавен обвинител во Бјеловар, а за заменик Милан Богади, судија на Окружниот суд во Бјеловар;

за член Душан Рајковиќ, судија на Окружниот суд во Бјеловар, а за заменик Анте Абрамовиќ, судија на Окружниот стопански суд во Бјеловар;

26) Изборна единица Копривница, со седиште на општинската изборна комисија во Копривница:

за претседател Воислав Кучековиќ, претседател на Општинскиот суд во Копривница, а за заменик Блаж Љубиќ, судија на Општинскиот суд во Копривница;

за секретар Андрија Ковач, дипломиран правник, секретар на Собранието на општина Копривница, а за заменик Маријан Бишкуп, општински јавен правобранител во Копривница;

за член Бошко Савиќ, претседател на Општинскиот синдикален совет во Копривница, а за заменик Душанка Цвиќ, дипломиран правник, работник во Собранието на општина Копривница;

27) Изборна единица Вировитица, со седиште на општинската изборна комисија во Вировитица:

за претседател Мирко Косановиќ, претседател на Општинскиот суд во Вировитица, а за заменик Владимир Горник, судија на Општинскиот суд во Вировитица;

за секретар Здравко Јакелиќ, дипломиран правник, референт во Секретаријатот за управни работи и управен надзор на Собранието на општина Вировитица, а за заменик Плато Цабунац, референт во Секретаријатот за управни работи и управен надзор на Собранието на општина Вировитица;

за член Иван Диенка, дипломиран правник, раководител на Службата за правна помош на Собранието на општина Вировитица, а за заменик Младен Чералинац, референт во Секретаријатот за управни работи и управен надзор на Собранието на општина Вировитица;

28) Изборна единица Госпиќ, со седиште на општинската изборна комисија во Госпиќ:

за претседател Васо Вујновиќ, претседател на Окружниот суд во Госпиќ, а за заменик Гојко Шашиќ, судија на Окружниот суд во Госпиќ;

за секретар Драго Будимлија, секретар на Шумското стопанство во Госпиќ, а за заменик Петар Купрешанин, началник на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општина Госпиќ;

за член Јаков Дошен, општински судија за прекршоци во Госпиќ, а за заменик Анкица Митровиќ, референт за труд и работни односи во Собранието на општина Госпиќ;

29) Изборна единица Карловац, со седиште на општинската изборна комисија во Карловац:

за претседател Богдан Јериниќ, претседател на Окружниот суд во Карловац, а за заменик Младен Гудер, судија на Окружниот суд во Карловац;

за секретар Бранко Петрушиќ, дипломиран правник, секретар на Собранието на општина Карловац, а за заменик Ивица Иванковиќ, референт во Заводот за план и статистика во Карловац;

за член Мирко Мишиќ, дипломиран правник, шеф на Заедничките служби на Собранието на општина Карловац, а за заменик Никола Медвед, референт во Секретаријатот на Собранието на општина Карловац;

30) Изборна единица Нашице, со седиште на општинската изборна комисија во Нашице:

за претседател Иван Бениќ, претседател на Општинскиот суд во Нашице, а за заменик Предраг Вечек, судија на Општинскиот суд во Нашице;

за секретар Жарко Позник, секретар на Собранието на општина Нашице, а за заменик Владо Дунаш, шеф на Службата за правна помош на Собранието на општина Нашице;

за член Јакоб Шарчевиќ, началник на Станицата за јавна безбедност во Нашице, а за заменик Јосип Михаљевиќ, работник во Собранието на општина Нашице;

31) Изборна единица Осиек, со седиште на општинската изборна комисија во Осиек:

за претседател Милојко Бошњак, претседател на Општинскиот суд во Осиек, а за заменик Маринко Перик, судија на Општинскиот суд во Осиек;

за секретар Стјепан Орданиќ, општински јавен правобранител во Осиек, а за заменик Бошко Кајганиќ, адвокат од Осиек;

за член Владо Мишљеновиќ, дипломиран правник, работник во Претпријатието „Сапонија“, Осиек, а за заменик Никола Галовиќ, текстилен техничар во Претпријатието „Тико“, Осиек;

32) Изборна единица Славонски Брод, со седиште на општинската изборна комисија во Славонски Брод:

за претседател Мато Јапунџиќ, претседател на Општинскиот суд во Славонски Брод, а за заменик Мирослав Ругле, судија на Општинскиот суд во Славонски Брод;

за секретар Јуре Стругар, секретар на Бирото на Собранието на општина Славонски Брод, а за заменик Миле Божиќ, секретар на Општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на НОВ во Славонски Брод;

за член Владо Матошевиќ, раководител на погон во Претпријатието „Гуро Гаковиќ“, Славонски Брод, а за заменик Хилда Петровиќ, работничка во Претпријатието „Пионир“, Славонски Брод;

33) Изборна единица Славонска Пожега, со седиште на општинската изборна комисија во Славонска Пожега:

за претседател Јаков Заниновиќ, судија на Окружниот суд во Славонска Пожега, а за заменик Жељко Тир, судија на Општинскиот суд во Славонска Пожега;

за секретар Ивица Мартинеќ, дипломиран правник, секретар на Собранието на општина Славонска Пожега, а за заменик Станко Јовановиќ, дипломиран правник од Славонска Пожега;

за член Душан Косиќ, работник во Собранието на општина Нова Градишка, а за заменик Иван Марачиќ, работник во Собранието на општина Нова Градишка;

34) Изборна единица Винковци, со седиште на општинската изборна комисија во Винковци:

за претседател Фране Белаариќ, судија на Општинскиот суд во Винковци, а за заменик Марко Цврковиќ, судија на Општинскиот суд во Винковци;

за секретар Матко Куна, секретар на Собранието на општина Винковци, а за заменик Емилија Јавор, работник во Собранието на општина Винковци;

за член Петар Димиќ, директор на Вишата земјоделска школа во Винковци, а за заменик Јосип Кроло, работник во Претпријатието „Градитељ“, Винковци;

35) Изборна единица Пула, со седиште на општинската изборна комисија во Пула:

за претседател Радое Филиповиќ, судија на Окружниот суд во Пула, а за заменик Звонимир Пајдаш, судија на Окружниот суд во Пула;

за секретар Надан Перик, дипломиран правник во Собранието на општина Пула, а за заменик Жељко Банчиќ, дипломиран правник во Претпријатието на хемиската индустрија „Industrochem“, Пула;

за член Клаудио Микуљан, дипломиран правник во Истарските јагленокопи Раша, а за заменик Стелио Продан, дипломиран правник во Собранието на општина Умаг;

36) Изборна единица Цриквеница, со седиште на општинската изборна комисија во Цриквеница:

за претседател Никола Жупан, претседател на Општинскиот суд во Цриквеница, а за заменик Марио Бабаровиќ, судија на Општинскиот суд во Цриквеница;

за секретар Илија Марковиќ, секретар на Собранието на општина Цриквеница, а за заменик Иван Шкиљан, референт во Собранието на општина Цриквеница;

за член Јосип Калањ, правник, пензионер од Цриквеница, а за заменик Милан Матаија, работник во Собранието на општина Цриквеница;

37) Изборна единица Ријека, со седиште на општинската изборна комисија во Ријека:

за претседател Иван Лончар, претседател на Општинскиот суд во Ријека, а за заменик Драгослав Чиковиќ, судија на Општинскиот суд во Ријека;

за секретар Стјепан Бубањ, секретар на Социјално-здравствениот собор на Собранието на општина Ријека, а за заменик Антон Солдатиќ, работник во Комуналниот завод за социјално осигурување, Ријека;

за член Вукашин Грба, дипломиран правник во Фабриката за коноп, Ријека, а за заменик Еразмо Шкробоња, пензиониран офицер на ЈНА, од Ријека;

38) Изборна единица Петриња, со седиште на општинската изборна комисија во Петриња:

за претседател Анте Бркиќ, судија на Општинскиот суд во Петриња, а за заменик Марија Србљанин-Плеше, судија на Општинскиот суд во Петриња;

за секретар Никола Богичевиќ, работник во Собранието на општина Петриња, а за заменик Иван Црковиќ, работник во Собранието на општина Петриња;

за член Мара Цревар, пензионер од Петриња, а за заменик Драгутин Павичиќ, работник на Педагошката академија во Петриња;

39) Изборна единица Сисак, со седиште на општинската изборна комисија во Сисак:

за претседател Бранко Кошутиќ, претседател на Окружниот суд во Сисак, а за заменик Иван Павуновиќ, судија на Окружниот суд во Сисак;

за секретар Младен Шимек, секретар на Општинскиот собор на Собранието на општина Сисак, а за заменик Звонко Црковиќ, референт во Општинската управа Сисак;

за член Зденко Мараковиќ, директор на Службата за општи работи во Рафинеријата на нафта, Сисак, а за заменик Драган Густебек, секретар на Регионалниот синдикален совет Сисак;

40) Изборна единица Дубровник, со седиште на општинската изборна комисија во Дубровник:

за претседател др Јосип Царевиќ, претседател на Окружниот суд во Дубровник, а за заменик др Анте Бабиќ, судија на Окружниот суд во Дубровник;

за секретар Кармело Лулиќ, работник во Собранието на општина Дубровник, а за заменик Анте Русковиќ, судија на Општинскиот суд во Дубровник;

за член Иво Микочевиќ, работник во Општинската конференција на Сојузот на комунистите на Хрватска во Дубровник, а за заменик Шпиро Андриќ, директор на Основното училиште „Иван Гундулиќ“ во Дубровник;

41) Изборна единица Сињ, со седиште на општинската изборна комисија во Сињ:

за претседател Милан Милутиновиќ, претседател на Општинскиот суд во Сињ, а за заменик Анка Ружик, судија на Општинскиот суд во Сињ;

за секретар Петар Веиќ, работник во Претпријатието „Далматинка“, Сињ, а за заменик Миљенко Модриќ, пензионер од Сињ;

за член Стипан Буљан, претседател на Општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на НОВ во Сињ, а за заменик Мирослав Радиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Сињ;

42) Изборна единица Сплит, со седиште на општинската изборна комисија во Сплит:

за претседател Јосип Кошта, претседател на Окружниот суд во Сплит, а за заменик Иво Буктепица, судија на Окружниот суд во Сплит;

за секретар Иван Димиќ, работник во Собранието на општина Сплит, а за заменик Иво Грбиќ, правник во Собранието на општина Сплит;

за член Паве Драгичевиќ, член на Општинскиот синдикален совет во Сплит, а за заменик Вукашин Котур, приправник во Општинскиот суд во Сплит;

43) Изборна единица Шибеник, со седиште на општинската изборна комисија во Шибеник:

за претседател Петар Штрбиниќ, претседател на Општинскиот суд во Шибеник, а за заменик Анте Шпрљан, судија на Општинскиот суд во Шибеник;

за секретар Славко Матиќ, општински судија за прекршоци во Шибеник, а за заменик Анте Рора, општински судија за прекршоци во Шибеник;

за член Иво Троскот, работник во Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Хрватска во Шибеник, а за заменик Мико Секулиќ, работник во Собранието на општина Шибеник;

44) Изборна единица Задар, со седиште на општинската изборна комисија во Задар:

за претседател Младен Манојловиќ, претседател на Окружниот суд во Задар, а за заменик Шиме Фабулиќ, судија на Окружниот суд во Задар;

за секретар Иван Малетиќ, работник во Собранието на општина Задар, а за заменик Стипе Лонгин, општински судија за прекршоци во Задар;

за член Иван Калеб, општински судија за прекршоци во Задар, а за заменик Марко Зубчиќ, работник во Собранието на општина Задар;

45) Изборна единица Чаковец, со седиште на општинската изборна комисија во Чаковец:

за претседател Вилим Кадоиќ, претседател на Општинскиот суд во Чаковец, а за заменик Звонко Вергуш, судија на Општинскиот суд во Чаковец;

за секретар Јосип Кожиќ, секретар на Собранието на општина Чаковец, а за заменик Саво Томашевиќ, општински јавен правобранител во Чаковец;

за член Славко Шафариќ, раководител на имотно-правната служба во Собранието на општина Чаковец, а за заменик Славко Канџијан, секретар на Собранието на општина Лудбрег;

46) Изборна единица Вараждин, со седиште на општинската изборна комисија во Вараждин:

за претседател Јосип Белаариќ, претседател на Окружниот суд во Вараждин, а за заменик Драгик Бунџиќ, претседател на Општинскиот суд во Нови Мароф;

за секретар Драгутин Новко, началник на Секретаријатот за буџет и општа управа на Собранието на општина Вараждин, а за заменик Фрањо Чретни, началник на Одделението за буџет и општа управа на Собранието на општина Иванец;

за член Јосип Голубиќ, секретар на Општинскиот одбор на Црвен крст во Нови Мароф, а за заменик Стојал Зубер, началник на Секретаријатот за народна одбрана на Собранието на општина Вараждин;

47) Изборна единица Крапина, со седиште на општинската изборна комисија во Забок:

за претседател Мирко Матејаш, претседател на Општинскиот суд во Забок, а за заменик Драгутин Томашковиќ, судија на Општинскиот суд во Доња Стубица;

за секретар Јанко Марковиќ, секретар на Собранието на општина Забок, а за заменик Алојз Козина, аналитичар во Заводот за план во Крапина;

за член Иван Шути, секретар на Собранието на општина Златар Бистрица, а за заменик Стјепан Врџука, директор на Претпријатието „Столар“ во Доња Стубица;

48) Изборна единица Загреб I, со седиште на општинската изборна комисија во Загреб:

за претседател Марко Саблиќ, претседател на Општинскиот суд II во Загреб, а за заменик Иван Павичиќ, судија на Општинскиот суд II во Загреб;

за секретар Рифат Лелиќ, помошник-директор на Претпријатието „Аутоматеријал“, Загреб, а за заменик д-р Милан Коморски, работник во Собранието на град Загреб;

за член Стево Бубан, работник во Собранието на град Загреб, а за заменик Андрија Галовиќ, работник во Собранието на град Загреб;

49) Изборна единица Загреб II, со седиште на општинската изборна комисија во Загреб:

за претседател Милорад Ронкулин, претседател на Општинскиот суд I во Загреб, а за заменик Иванка Десница, судија на Општинскиот суд I во Загреб;

за секретар Славко Трумбиќ, правник во Собранието на град Загреб, а за заменик Иван Томиљеновиќ, работник во Собранието на град Загреб;

за член Стипе Наглиќ, работник во Собранието на град Загреб, а за заменик Гојко Личина, работник во Собранието на град Загреб;

50) Изборна единица Загреб III, со седиште на општинската изборна комисија во Загреб:

за претседател Прерад Торе, судија на Општинскиот суд III во Загреб, а за заменик Крешимир Муса, судија на Општинскиот суд I во Загреб;

за секретар Рефика Шувалиќ, работничка во Собранието на град Загреб, а за заменик Бранко Нишевиќ, работник во Собранието на град Загреб;

за член Неда Крпан, работник во Собранието на град Загреб, а за заменик Душан Вилендиќ, работник во Собранието на град Загреб;

51) Изборна единица Велика Горица, со седиште на општинската изборна комисија во Велика Горица:

за претседател Бранко Змаевиќ, судија на Општинскиот суд во Велика Горица, а за заменик д-р Васо Калениќ, судија на Општинскиот суд во Велика Горица;

за секретар Иван Иванчиќ, работник во Собранието на општина Велика Горица, а за заменик Зорница Зрнчиќ, работник во Комуналното претпријатие, Велика Горица,

за член Мијо Радиќ, работник во Собранието на општина Велика Горица, а за заменик Мијо Трупчевиќ, работник во Собранието на општина Велика Горица;

IV. во Социјалистичка Република Македонија:

52) Изборна единица Битола, со седиште на општинската изборна комисија во Битола:

за претседател Александар Талевски, судија на Окружниот суд во Битола, а за заменик Диоген Хаџи Коста, судија на Окружниот суд во Битола;

за секретар Јосиф Христовски, шеф на Службата за правна помош на Собранието на општина Битола, а за заменик Сотир Петровски, правен референт во Собранието на општина Битола;

за член Никола Стефановски, заменик на Окружниот јавен обвинител во Битола, а за заменик Владо Балтовски, работник во Општинскиот синдикален совет, Битола;

53) Изборна единица Куманово, со седиште на општинската изборна комисија во Куманово:

за претседател Светозар Максимовски, судија на Општинскиот суд во Куманово, а за заменик Џемаил Османи, судија на Општинскиот суд во Куманово;

за секретар Трајан Петровски, секретар на Собранието на општина Куманово, а за заменик Александар Ралиќ, началник на Одделението за организација и општа управа на Собранието на општина Куманово;

за член Трајко Димитриевски, судија на Општинскиот суд во Куманово, а за заменик Еленко Кумурџиски, општински судија за прекршоци во Куманово;

54) Изборна единица Охрид, со седиште на општинската изборна комисија во Охрид:

за претседател Никола Зафировски, судија на Општинскиот суд во Охрид, а за заменик Михајло Симоновски, судија на Општинскиот суд во Охрид;

за секретар Гуладин Гуладиноски, дипломиран правник во Собранието на општина Охрид, а за заменик Никола Ристевски, шеф на Општиот отсек во Собранието на општина Охрид;

за член Никола Рилковски, дипломиран правник во Собранието на општина Охрид, а за заменик Благој Кичеев, правен референт во Собранието на општина Охрид;

55) Изборна единица Скопје I, со седиште на општинската изборна комисија во Скопје:

за претседател Тодор Деспотов, судија на Врховниот суд на Македонија, а за заменик Тодор Андроски, судија на Окружниот суд во Скопје;

за секретар Јонче Крстевски, работник во Собранието на град Скопје, а за заменик Ристо Дика, работник во Собранието на град Скопје;

за член Мугбуил Бејзат, судија на Окружниот суд во Скопје, а за заменик Блаже Паневски, работник во Собранието на град Скопје;

56) Изборна единица Скопје II, со седиште на општинската изборна комисија во Скопје:

за претседател Славе Петровски, судија на Врховниот суд на Македонија, а за заменик Благоја Чоневски, судија на Окружниот суд во Скопје;

за секретар Витомир Јордановски, работник во Собранието на град Скопје, а за заменик Јахја Османи, работник во Собранието на град Скопје;

за член Павле Арсенски, судија на Окружниот суд во Скопје, а за заменик Борче Спировски, судија на Окружниот суд во Скопје;

57) Изборна единица Штип I, со седиште на општинската изборна комисија во Штип:

за претседател Петар Чучурски, судија на Окружниот суд во Штип, а за заменик Љубен Велков, судија на Окружниот суд во Штип;

за секретар Трајко Кошевалиски, пензионер од Штип, а за заменик Методи Панев, општински судија за прекршоци во Штип;

за член Димко Николов, секретар на Собранието на општина Штип, а за заменик Димитар Рабадишки, работник во Комуналниот завод за социјално осигурување, Штип;

58) Изборна единица Штип II, со седиште на општинската изборна комисија во Струмица:

за претседател Александар Токарев, судија на Општинскиот суд во Струмица, а за заменик Никола Јаков, судија на Општинскиот суд во Струмица;

за секретар Кирил Семеновски, секретар на Трговското претпријатие „Нама“, Струмица, а за заменик Никола Андонов, дипломиран правник во Собранието на општина Струмица;

за член Живко Иванчев, дипломиран правник во Собранието на општина Струмица, а за заменик Никола Устаетров, работник во Трговското претпријатие „Задругар“, Струмица;

59) Изборна единица Тетово, со седиште на општинската изборна комисија во Тетово:

за претседател Крсто Попоски, судија на Општинскиот суд во Тетово, а за заменик Загорка Велкоска, судија на Општинскиот суд во Тетово;

за секретар Мире Закоски, директор на Комерцијалната банка во Тетово, а за заменик Неџбедин Бесими, помошник-секретар на Собранието на општина Тетово;

за член Дестан Сулејмани, претседател на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија во Гостивар, а за заменик Ангеле Ангелевски, работник во Собранието на општина Гостивар;

60) Изборна единица Титов Велес, со седиште на општинската изборна комисија во Титов Велес:

за претседател Димитар Солев, претседател на Општинскиот суд во Титов Велес, а за заменик Крум Мајсторов, судија на Општинскиот суд во Титов Велес;

за секретар Страхил Карталов, дипломиран правник во Собранието на општина Титов Велес, а за заменик Петар Еминов, дипломиран правник, началник на Одделението за општа управа на Собранието на општина Гевгелија;

за член Драган Тренчев, дипломиран правник, секретар на Автотранспортното претпријатие, Титов Велес, а за заменик Мишко Мишев, дипломиран правник во Собранието на општина Неготино;

V. во Социјалистичка Република Словенија:

61) Изборна единица Мурска Собота, со седиште на општинската изборна комисија во Мурска Собота:

за претседател Матуш Вендел, судија на Окружниот суд во Мурска Собота, а за заменик Лудвик Горњец, судија на Општинскиот суд во Мурска Собота;

за секретар Мартин Винец, секретар на Собранието на општина Мурска Собота, а за заменик Александар Певец, работник во Собранието на општина Мурска Собота;

за член Жига Верен, работник во Собранието на општина Мурска Собота, а за заменик Милош Ержен, работник во Собранието на општина Мурска Собота;

62) Изборна единица Марибор, со седиште на општинската изборна комисија во Марибор:

за претседател д-р Рудолф Мартинец, судија на Окружниот суд во Марибор, а за заменик Радослав Јаворник, судија на Окружниот суд во Марибор;

за секретар Нада Павлинич, работник во Собранието на општина Марибор, а за заменик Сречко Миклавжич, работник во Собранието на општина Марибор;

за член Вили Подрекар, работник во Собранието на општина Марибор, а за заменик Мојца Гашпер, работник во Собранието на општина Марибор;

63) Изборна единица Птуј, со седиште на општинската изборна комисија во Птуј:

за претседател Владимир Бан, претседател на Општинскиот суд во Птуј, а за заменик Карел Рајниш, судија на Општинскиот суд во Птуј;

за секретар Иван Рау, секретар на Собранието на општина Птуј, а за заменик Франц Вод, помошник-секретар на Собранието на општина Птуј;

за член Миха Колариц, секретар на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија во Птуј, а за заменик Макс Рубин, работник во Собранието на општина Птуј;

64) Изборна единица Цеље, со седиште на општинската изборна комисија во Цеље:

за претседател Зденко Павлина, претседател на Општинскиот суд во Цеље, а за заменик Јелка Вртачник, судија на Општинскиот суд во Цеље;

за секретар Оскар Наглав, секретар на Собранието на општина Цеље, а за заменик Иван Еинфалт, работник во Собранието на општина Цеље;

за член Аница Кукович, работник во Собранието на општина Цеље, а за заменик Нева Иршич, работник во Собранието на општина Цеље;

65) Изборна единица Кршко, со седиште на општинската изборна комисија во Кршко:

за претседател Јанко Пиберник, претседател на Општинскиот суд во Кршко, а за заменик Милош Медвед, судија на Општинскиот суд во Кршко;

за секретар Цвето Бевк, секретар на Собранието на општина Кршко, а за заменик Владимир Вогринц, општински судија за прекршоци во Кршко;

за член Руди Друшкович, работник во Собранието на општина Кршко, а за заменик Маријан Жибрет, работник во Собранието на општина Кршко;

66) Изборна единица Љубљана I, со седиште на општинската изборна комисија во Љубљана:

за претседател Јоже Балох, претседател на Општинскиот суд I во Љубљана, а за заменик Михаела Сотлер-Лаврич, судија на Општинскиот суд I во Љубљана;

за секретар Ева Наглич, секретар на Собранието на општина Љубљана Центар, а за заменик Љубо Брезитар, работник во Собранието на општина Љубљан Центар;

за член Вилма Шега, учителка од Љубљана, а за заменик Андреј Борц, работник во Претпријатието „Југотехника“ во Љубљана;

67) Изборна единица Љубљана II, со седиште на општинската изборна комисија во Љубљана:

за претседател Милко Добравец, судија на Окружниот суд во Љубљана, а за заменик Марија Метлика-Павчек, судија на Општинскиот суд I во Љубљана;

за секретар Јоже Горник, работник во Собранието на општина Љубљана Вич-Рудник, а за заменик Јанез Јагодич, работник во Собранието на општина Љубљана Вич-Рудник;

за член Душан Јелушич, правник на Службата за правна помош на Собранието на општина Љубљана Вич-Рудник, а за заменик Бого Огрин, работник во Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

68) Изборна единица Ново Место, со седиште на општинската изборна комисија во Ново Место:

за претседател Руди Јереб, претседател на Општинскиот суд во Ново Место, а за заменик Тоне Трунџел, судија на Окружниот суд во Ново Место;

за секретар Јоже Сухадолник, работник во Собранието на општина Ново Место, а за заменик Иван Текстор, работник во Собранието на општина Ново Место;

за член Франц Шали, стручен соработник на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија во Ново Место, а за заменик Франц Смолич, работник во Собранието на општина Ново Место;

69) Изборна единица Крањ, со седиште на општинската изборна комисија во Крањ:

за претседател д-р Марјан Огризек, судија на Окружниот суд во Крањ, а за заменик Алојз Марлот, судија на Окружниот суд во Крањ;

за секретар Павле Зупанчич, секретар на Собранието на општина Крањ, а за заменик Тоне Перне, работник во Собранието на општина Крањ;

за члена Вид Погачник, работник во Собранието на општина Крањ, а за заменик Иван Оман, работник во Собранието на општина Крањ;

70) Изборна единица Копер, со седиште на општинската изборна комисија во Копер:

за претседател Павел Ѓром, претседател на Општинскиот суд во Копер, а за заменик Зорка Брадарич, судија на Општинскиот суд во Копер;

за секретар Дрџо Водопивец, работник во Собранието на општина Копер, а за заменик Владо Гергољ, работник во Собранието на општина Копер;

за член Алберт Приможич, воспитувач во Детскиот дом во Копер, а за заменик Леандер Џуња, аналитичар во Меѓуопштинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Словенија во Копер;

VI. во Социјалистичка Република Србија:

71) Изборна единица Белград I — Чукарица, со седиште на општинската изборна комисија во Белград:

за претседател Душан Ѓорѓевиќ, судија на Окружниот суд во Белград, а за заменик Душан Комениќ, судија на Окружниот суд во Белград;

за секретар Марин Фабрис, секретар на Собранието на општина Чукарица, а за заменик Симеун Дрљача, началник на одделението за Собрански работи на Собранието на општина Чукарица;

за член Зоран Сабљаревиќ, шеф на отсекоот за собраниски работи на Собранието на општина Чукарица, а за заменик Радосав Лукиќ, правен референт во одделението за собраниски работи на Собранието на општина Чукарица;

72) Изборна единица Белград II — Стари град, со седиште на општинската изборна комисија во Белград:

за претседател Драган Ѓлигоријевиќ, претседател на Окружниот стопански суд во Белград, а за заменик Момчило Прерадовиќ, претседател на Првиот општински суд во Белград;

за секретар Сретен Јовановиќ, секретар на Собранието на општина Стари град, а за заменик Микаина Савиќ, помошник-секретар на Собранието на општина Стари град;

за член Миленко Придрашки, секретар на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, Стари град, а за заменик Душан Димитриевиќ, претседател на Градскиот одбор на Синдикатот на работниците на услужните дејности, Белград;

73) Изборна единица Белград III — Вождовац со седиште на општинската изборна комисија во Белград:

за претседател Боривое Петковиќ, судија на Окружниот суд во Белград, а за заменик Лепосава Срзентик, судија на Петтиот општински суд во Белград;

за секретар Бранка Блечик, секретар на Собранието на општина Вождовац, а за заменик Имре Јухас, директор на Претпријатието за производство на обувки „Петар Велебит“, Белград;

за член Предраг Николиќ, јавен обвинител на Окружното јавно обвинителство во Белград, а за заменик Живка Трифуновиќ, шеф на Отсекот за здравствени служби на Собранието на општина Вождовац;

74) Изборна единица Белград IV — Врачар, со седиште на општинската изборна комисија во Белград;

за претседател Миодраг Нешковиќ, судија на Окружниот суд во Белград, а за заменик Милош Видаковиќ, судија на Третиот општински суд во Белград;

за секретар Босилка Тимотијевиќ, помошник-секретар на Собранието на општина Врачар, а за заменик Вучик Савовиќ, советник во Собранието на општина Врачар;

за член Петар Поповиќ, пензионер од Белград, а за заменик Мирко Познановиќ, правник во Трговското претпријатие „Горица“ во Белград;

75) Изборна единица Белград V — Земун, со седиште на општинската изборна комисија во Земун;

за претседател Душанка Стефановиќ, судија на Четвртиот општински суд во Белград, а за заменик Ратко Вокун, судија на Четвртиот општински суд во Белград;

за секретар Станое Ракиќ, правник во Собранието на општина Земун, а за заменик Радомир Румениќ, началник на Одделението за комунални и станбени работи на Собранието на општина Нов Белград;

за член Душан Ѓокиќ, дипломиран правник, референт во Собранието на општина Земун, а за заменик Коста Радуновиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Нов Белград;

76) Изборна единица Белград VI — Звездара, со седиште на општинската изборна комисија во Белград;

за претседател Драгомир Стојановиќ, судија на Третиот општински суд во Белград, а за заменик Вукадин Драгиќевиќ, судија на Третиот општински суд во Белград;

за секретар Милош Сретеновиќ, заменик на општинскиот јавен правобранител на општина Звездара, а за заменик Слободан Мандиќ, јавен правобранител на општина Палилула;

за член Драгица Ѓукиќ, секретар на Собранието на општина Звездара, а за заменик Момчило Ковачевиќ, секретар на Собранието на општина Палилула;

77) Изборна единица Аранѓеловац, со седиште на општинската изборна комисија во Аранѓеловац;

за претседател Гаврило Михајловиќ, претседател на Општинскиот суд во Аранѓеловац, а за заменик Драгутин Весовиќ, судија на Општинскиот суд во Аранѓеловац;

за секретар Данило Пантелиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Аранѓеловац, а за заменик Томаш Стевовиќ, правник во Собранието на општина Аранѓеловац;

за член Милорад Скочаиќ, директор на Центарот за социјална работа во Аранѓеловац, а за заменик Добриное Марковиќ, работник во Претпријатието „Венчац“ во Аранѓеловац;

78) Изборна единица Крагуевац, со седиште на општинската изборна комисија во Крагуевац;

за претседател Добриное Симиќ, претседател на Окружниот суд во Крагуевац, а за заменик Андрија Марковиќ, судија на Окружниот суд во Крагуевац;

за секретар Топлица Цветановиќ, началник на Одделението за управно-правни работи на Собранието на општина Крагуевац, а за заменик Томислав

Станосвиќ, судија на Општинскиот суд во Крагуевац;

за член Живорад Миличевиќ, директор на Графичкото претпријатие „Никола Николиќ“ во Крагуевац, а за заменик Вукоман Драмиќанин, секретар на Општинскиот синдикален совет во Крагуевац;

79) Изборна единица Светозарево, со седиште на општинската изборна комисија во Светозарево;

за претседател Петар Рашков, претседател на Окружниот суд во Светозарево, а за заменик Вук Славковиќ, судија на Окружниот суд во Светозарево;

за секретар Радашин Станковиќ, правник во Собранието на општина Светозарево, а за заменик Јездимир Стојановиќ, правник во Собранието на општина Светозарево;

за член Јован Беадер, правник во Собранието на општина Светозарево, а за заменик Адам Крстев, дипломиран правник во Собранието на општина Светозарево;

80) Изборна единица Чачак, со седиште на општинската изборна комисија во Чачак;

за претседател Синиша Дилпариќ, судија на Окружниот суд во Чачак, а за заменик Илија Дмитровиќ, судија на Општинскиот суд во Горни Милановац;

за секретар Данило Ковачевиќ, судија на Општинскиот суд во Горни Милановац, а за заменик Милован Гавриловиќ, судија на Општинскиот суд во Чачак;

за член Радисав Ковачевиќ, претседател на Општинскиот суд во Гуча, а за заменик Станко Цветковиќ, дипломиран правник во Претпријатието „Милан Благојевиќ“ во Лучани;

81) Изборна единица Кралево, со седиште на општинската изборна комисија во Кралево;

за претседател Миломир Давидовиќ, судија на Окружниот суд во Кралево, а за заменик Никола Диков, судија на Општинскиот суд во Кралево;

за секретар Стеван Белиќ, дипломиран правник, правен референт во Дрвниот комбинат „Јасен“, Кралево, а за заменик Новак Радоњиќ, дипломиран правник, началник на Секретаријатот за собраниски работи, општествени служби и општа управа на Собранието на општина Кралево;

за член Милијан Живковиќ, правник, управник на Домот на општествените организации во Кралево, а за заменик Драгослав Тошиќ, дипломиран правник, секретар на Занаетчиското претпријатие „Керамика“ во Кралево;

82) Изборна единица Крушевац, со седиште на општинската изборна комисија во Крушевац;

за претседател Добриное Јевтиќ, судија на Окружниот суд во Крушевац, а за заменик Добриное Живановиќ, претседател на Општинскиот суд во Варварин;

за секретар Станимир Обрадовиќ, дипломиран правник, началник на Секретаријатот за општествена дејност и општи работи на Собранието на општина Крушевац, а за заменик Момир Кркиќ, работник од Кикевац;

за член Златибор Живоиновиќ, секретар на Општинскиот одбор на здружението на Сојузот на борците на НОВ во Крушевац, а за заменик Борисав Цветковиќ, член на Општинскиот синдикален совет во Крушевац;

83) Изборна единица Нови Пазар, со седиште на општинската изборна комисија во Нови Пазар;

за претседател Нухо Меховиќ, судија на Општинскиот суд во Нови Пазар, а за заменик Ненад Шекуларец, судија на Општинскиот суд во Нови Пазар;

за секретар Бранка Бијорац, дипломиран правник во Собранието на општина Нови Пазар, а за заменик Шефкет Катовиќ, правник, вршител на должноста секретар на Собранието на општина Сјеница;

за член Богдан Мијушковиќ, дипломиран правник, секретар на Собранието на општина Нови Пазар, а за заменик Мико Прекиќ, правник во Собранието на општина Тутин;

84) Изборна единица Трстеник, со седиште на општинската изборна комисија во Трстеник:

за претседател Драгољуб Црномарковиќ, судија на Општинскиот суд во Трстеник, а за заменик Томислав Стојановиќ, судија на Општинскиот суд во Александровац;

за секретар Адам Радовановиќ, правник во Собранието на општина Трстеник, а за заменик Живоин Чукурановиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Врњачка Бања;

за член Љубинко Чабровиќ, дипломиран инженер по агрономија, секретар на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија во Трстеник, а за заменик Радомир Милетиќ, работник во Земјоделската задруга во Милутовац;

85) Изборна единица Лесковац, со седиште на општинската изборна комисија во Лесковац:

за претседател Марко Миличевиќ, претседател на Општинскиот суд во Лесковац, а за заменик Момчило Стојановиќ, судија на Општинскиот суд во Лесковац;

за секретар Светислав Тасиќ, дипломиран правник, началник на Одделението за општествени служби на Собранието на општина Лесковац, а за заменик Предраг Димитриевиќ, дипломиран правник, референт во Собранието на општина Лесковац;

за член Раде Спасиќ, референт во Заводот за социјален труд во Лесковац, а за заменик Никола Адамовиќ, професор, директор на Просветно-педагошкиот завод во Лесковац;

86) Изборна единица Владичин Хан, со седиште на општинската изборна комисија во Владичин Хан:

за претседател Боровое Новковиќ, претседател на Општинскиот суд во Владичин Хан, а за заменик Александар Милосављевиќ, судија на Општинскиот суд во Владичин Хан;

за секретар Трифун Илиќ, работник во Општинскиот суд во Владичин Хан, а за заменик Живоин Раденковиќ, работник во Одделението за внатрешни работи на Собранието на општина Владичин Хан;

за член Станое Станоевиќ, работник во Земјоделско-индустријскиот комбинат „Делише“ во Владичин Хан, а за заменик Часлав Марковиќ, работник во Собранието на општина Владичин Хан;

87) Изборна единица Врање, со седиште на општинската изборна комисија во Врање:

за претседател Живоин Станојковиќ, претседател на Општинскиот суд во Врање, а за заменик Миливоје Златковиќ, судија на Окружниот суд во Врање;

за секретар Владимир Динов, началник на Одделението за собраниски работи на Собранието на општина Врање, а за заменик Вождар Стојановиќ, работник во Заводот за урбанизам и комунална изградба, Врање;

за член Вождар Илиќ, работник во Земјоделско-трговскиот комбинат, Врање, а за заменик Милутин Милосављевиќ, директор на Општиот сектор на Памучниот комбинат во Врање;

88) Изборна единица Алексинац, со седиште на општинската изборна комисија во Алексинац:

за претседател Станко Цветковиќ, претседател на Општинскиот суд во Алексинац, а за заменик

Лазар Михајловиќ, судија на Општинскиот суд во Алексинац;

за секретар Чедомир Гурѓевиќ, шеф на Службата за правна помош на Собранието на општина Алексинац, а за заменик Вождар Цакиќ, судија на Општинскиот суд во Сврлиг;

за член Петар Марковиќ, шеф на Отсекот за општи работи на Собранието на општина Сокобања, а за заменик Бранко Крстиќ, работник во Работничкиот универзитет во Алексинац;

89) Изборна единица Ниш, со седиште на општинската изборна комисија во Ниш:

за претседател Бошко Ѓорѓевиќ, претседател на Окружниот суд во Ниш, а за заменик Тихомир Стојадновиќ, судија на Окружниот суд во Ниш;

за секретар Драгор Николиќ, началник на Секретаријатот за општи работи на Собранието на општина Ниш, а за заменик Станимир Живковиќ, заменик на општинскиот јавен правобранител во Ниш;

за член Вукое Илиќ, потпретседател на Општинскиот синдикален совет во Ниш, а за заменик Станое Ивковиќ, секретар на Музичката школа „Др Воислав Вучковиќ“ во Ниш;

90) Изборна единица Пирот, со седиште на општинската изборна комисија во Пирот:

за претседател Димитрие Ѓирлиќ, претседател на Окружниот суд во Пирот, а за заменик Ненад Јовановиќ, судија на Окружниот суд во Пирот;

за секретар Десимир Петровиќ, работник во Собранието на општина Пирот, а за заменик Иван Денчев, работник во Собранието на општина Димитровград;

за член Јордан Игњатовиќ, работник во Собранието на општина Бабушница, а за заменик Ѓорѓе Симиќ, работник во Собранието на општина Бабушница;

91) Изборна единица Прокупље, со седиште на општинската изборна комисија во Прокупље:

за претседател Властимир Николиќ, судија на Окружниот суд во Прокупље, а за заменик Мирослав Поповиќ, судија на Општинскиот суд во Прокупље;

за секретар Воислав Здравковиќ, работник во Собранието на општина Прокупље, а за заменик Витко Бојовиќ, шеф на Испоставата на Заводот за запослување на работници во Куршумлија;

за член Андрија Драгутиновиќ, работник во Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Србија, Житораѓа, а за заменик Мирослав Јовановиќ, работник во Одделението за внатрешни работи на Собранието на општина Блаце;

92) Изборна единица Бачка Паланка, со седиште на општинската изборна комисија во Бачка Паланка:

за претседател Јован Коларов, претседател на Општинскиот суд во Бачка Паланка, а за заменик Воислав Матиќ, судија на Општинскиот суд во Бачка Паланка;

за секретар Стеван Паниќ, правник во Собранието на општина Бачка Паланка, а за заменик Бранко Вучковиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Бачка Паланка;

за член Жарко Лукиќ, секретар на Општинскиот комитет на Сојузот на комунистите на Србија, Бачка Паланка, а за заменик Стеван Маѓар, помошник директор на Комерцијалната банка во Бачка Паланка;

93) Изборна единица Бечеј, со седиште на општинската изборна комисија во Бечеј:

за претседател Шандор Серда, претседател на Општинскиот суд во Бечеј, а за заменик Љубомир Вујасиновиќ, судија на Општинскиот суд во Бечеј;

за секретар Ненад Карабаш, дипломиран правник во Собранието на општина Бечеј, а за заменик Добрила Јовановиќ, дипломиран правник, референт во Собранието на општина Бечеј;

за член Шандор Брада, одборник на Собранието на општина Бечеј, а за заменик Добросав Поповиќ, одборник на Собранието на општина Бечеј;

94) Изборна единица Нови Сад, со седиште на општинската изборна комисија во Нови Сад:

за претседател Звонимир Штајнер, претседател на Окружниот суд во Нови Сад, а за заменик Петар Шокиќ, судија на Окружниот суд во Нови Сад;

за секретар Бела Пинтер, општински судија за прекршоци во Нови Сад, а за заменик Драгутин Ѓуричиќ, началник на Секретаријатот за инспекциски работи на Собранието на општина Нови Сад;

за член Јован Черевеиќи, директор на сектор во Транспортното претпријатие „Војводина“, Нови Сад, а за заменик Мирјана Урошевиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Нови Сад;

95) Изборна единица Панчево, со седиште на општинската изборна комисија во Панчево:

за претседател Јован Попадиќ, судија на Окружниот суд во Панчево, а за заменик Драган Адамовиќ, судија на Окружниот суд во Панчево;

за секретар Ѓорѓе Марковиќ, началник на Секретаријатот за финансии на Собранието на општина Панчево, а за заменик Миливоје Драгичевиќ, работник во Собранието на општина Панчево;

За член Петар Лацку, директор на Основното училиште во Алибунар, а за заменик Бели Мартињек, работник во Земјоделската задруга во Дебелача;

96) Изборна единица Вршац, со седиште на општинската изборна комисија во Вршац:

за претседател Милан Пеиќ, судија на Општинскиот суд во Вршац, а за заменик Николае Гилезан, судија на Општинскиот суд во Вршац;

за секретар Драган Гавриловиќ, дипломиран правник во Општинскиот суд во Вршац, а за заменик Радомир Живаљевиќ, дипломиран правник во Општинскиот суд во Вршац;

за член Слобадан Бељин, работник во Собранието на општина Бела Црква, а за заменик Борисав Вукотиќ, работник во Собранието на општина Ковин;

97) Изборна единица Петровац, со седиште на општинската изборна комисија во Петровац:

за претседател Милован Перовиќ, судија на Општинскиот суд во Петровац, а за заменик Јелен Миленковиќ, судија на Општинскиот суд во Петровац;

за секретар Воислав Труиќ, началник на Одделението за финансии на Собранието на општина Петровац, а за заменик Живота Рајковиќ, општински судија за прекршоци во Петровац;

за член Стојан Акимовиќ, пазарен инспектор во Собранието на општина Петровац, а за заменик Божидар Младеновиќ, земјоделски инспектор во Собранието на општина Петровац;

98) Изборна единица Пажаревац, со седиште на општинската изборна комисија во Пажаревац:

за претседател Димитрие Шукљевиќ, претседател на Окружниот суд во Пажаревац, а за заменик Милија Младеновиќ, претседател на Окружниот стопански суд во Пажаревац;

за секретар Бвдимир Добошаревиќ, работник во Собранието на општина Пажаревац, а за заменик Будимир Трифуновиќ, работник во Собранието на општина Пажаревац;

за член Александар Вуковиќ, пензионер од Пажаревац, а за заменик Радиша Ранковиќ, работник во Стопанската банка во Пажаревац;

99) Изборна единица Смедерево, со седиште на општинската изборна комисија во Смедерево:

за претседател Танасие Ранковиќ, судија на Окружниот суд во Смедерево, а за заменик Душан Ѓорпиќ, судија на Окружниот суд во Смедерево;

за секретар Миодраг Јорѓакиевиќ, дипломиран правник, началник на Секретаријатот за управно-правни и заеднички работи на Собранието на општина Смедерево, а за заменик Милош Вујачиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Смедерево;

за член Данило Шулејиќ, шеф на Кадровската служба на Претпријатието „Херој Срба“ во Смедерево, а за заменик Милан Качаревиќ, високвалификуван работник во Претпријатието „Фаграм“, Смедерево;

100) Изборна единица Рума, со седиште на општинската изборна комисија во Рума:

за претседател Сава Иваниќ, претседател на Општинскиот суд во Рума, а за заменик Славица Лепогиќ, судија на Општинскиот суд во Рума;

за секретар Дивна Павловиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Рума, а за заменик Никола Тртица, судија на Општинскиот суд во Рума;

за член Александар Адамовиќ, дипломиран инженер, раководител на аналитичко-планскиот сектор на Земјоделско-индустрискиот комбинат, погон „Срем“ во Рума, а за заменик Никола Марковиќ, работник во Фабриката за чевли „Фрушка Гора“ во Рума;

101) Изборна единица Сремска Митровица, со седиште на општинската изборна комисија во Сремска Митровица:

за претседател Душан Остоиќ, претседател на Општинскиот суд во Сремска Митровица, а за заменик Милица Ковачевиќ, судија на Општинскиот суд во Сремска Митровица;

за секретар Душан Ѓршиќ, началник на Одделението за управно-правни работи на Собранието на општина Сремска Митровица, а за заменик Јован Бељански, началник на Одделението за инспекциски работи на Собранието на општина Сремска Митровица;

за член Милан Недељковиќ, самостоен референт во Одделението за општи и технички работи на Собранието на општина Сремска Митровица, а за заменик Станко Домазет, работник во Управата за приходи на Собранието на општина Сремска Митровица;

102) Изборна единица Сента, со седиште на општинската изборна комисија во Сента:

за претседател Ласло Ханак, судија на Општинскиот суд во Сента, а за заменик Коломан Балаж-Пири, претседател на Општинскиот суд во Сента;

за секретар Бранислав Јововиќ, секретар на Собранието на општина Сента, а за заменик Илеш Добо, секретар на Собранието на општина Кањижа;

за член Золтан Шереги, началник на Одделението за општа управа и општествени служби на Собранието на општина Сента, а за заменик Антал Јухас, секретар на Собранието на општина Бачка Топола;

103) Изборна единица Сомбор, со седиште на општинската изборна комисија во Сомбор:

за претседател Ненад Божиќ, претседател на Окружниот суд во Сомбор, а за заменик Часлав Вучковиќ, судија на Окружниот суд во Сомбор;

за секретар Драган Батало, секретар на Собранието на општина Сомбор, а за заменик Петар Релиќ, началник на Секретаријатот за организација и општи работи на Собранието на општина Сомбор;

за член Иван Пробојчевиќ, директор на Основното училиште „Братство-единство“ во Чонопља, а за заменик Камило Пете, директор на Службата на општественото книговодство во Сомбор;

104) Изборна единица Суботица, со седиште на општинската изборна комисија во Суботица:

за претседател Иван Тиквицки, претседател на Окружниот суд во Суботица, а за заменик Иштван Хорват, судија на Окружниот суд во Суботица;

за секретар Недељко Барош, началник на Одделението за Собраниски и општи работи на Собранието на општина Суботица, а за заменик Михајло Балаша, шеф на Отсекот за сметководство на Собранието на општина Суботица;

за член Марко Пеиќ, директор на Службата на општественото книговодство во Суботица, а за заменик Јосип Шариќ, директор на Шумското стопанство во Суботица;

105) Изборна единица Приеполе, со седиште на општинската изборна комисија во Приеполе:

за претседател Србољуб Марковиќ, претседател на Општинскиот суд во Приеполе, а за заменик Михајло Томашевиќ, судија на Општинскиот суд во Приеполе,

за секретар Милија Бојовиќ, општински судија за прекршоци во Приеполе а за заменик Милош Пузовиќ, референт за просвета и култура на Собранието на општина Приеполе;

за член Хусо Мушовиќ, секретар на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Приеполе, а за заменик Петар Шкепановиќ, управник на Детскиот интернат во Приеполе;

106) Изборна единица Титово Ужице, со седиште на општинската изборна комисија во Титово Ужице:

за претседател Милиќ Томановиќ, судија на Окружниот суд во Титово Ужице, а за заменик Владимир Пауновиќ, судија на Окружниот суд во Титово Ужице;

за секретар Радован Крстиќ, заменик на општинскиот јавен обвинител во Титово Ужице, а за заменик Обрад Марковиќ, шеф на Отсекот за сузбивање на криминалитетот во Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на општина Титово Ужице;

за член Милош Пауновиќ, началник на Секретаријатот за внатрешни работи на Собранието на општина Титово Ужице, а за заменик Јован Остоиќ, директор на Новинската установа „Вести“ во Титово Ужице;

107) Изборна единица Лазаревац, со седиште на општинската изборна комисија во Лазаревац:

за претседател Петар Гуровиќ, судија на Општинскиот суд во Лазаревац, а за заменик Бранко Стојановиќ, судија на Општинскиот суд во Лазаревац;

за секретар Милое Марјановиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Лазаревац, а за заменик Драгиша Недељковиќ, дипломиран правник во Здравствениот дом во Лазаревац;

за член Андреа Јанковиќ, работник во Собранието на општина Лазаревац, а за заменик Живорад Лазаревиќ, работник во Собранието на општина Лазаревац;

108) Изборна единица Лозница, со седиште на општинската изборна комисија во Лозница:

за претседател Вукашин Станишиќ, судија на Општинскиот суд во Лозница, а за заменик Властимир Матиќ, судија на Општинскиот суд во Лозница;

за секретар Милун Радивоевиќ, директор на секторот за кадри на РТВ „Звјача“ во Лозница, а за заменик Љубомир Попадиќ, дипломиран правник, работник во Секретаријатот за финансии на Собранието на општина Лозница;

за член Милан Поповиќ, дипломиран правник, правен референт во Шумското стопанство „Бора-

на“, Лозница, а за заменик Јован Ракочевиќ, дипломиран правник, секретар на Претпријатието ФАК во Лозница;

109) Изборна единица Шабац, со седиште на општинската изборна комисија во Шабац:

за претседател Сретен Величковиќ, претседател на Окружниот суд во Шабац, а за заменик Андрија Симиќ, судија на Окружниот суд во Шабац;

за секретар Владета Матиќ, началник на Секретаријатот за управно-правни работи на Собранието на општина Шабац, а за заменик Богољуб Гладовиќ, дипломиран правник, началник на Одделението за управно-правни и инспекциски работи на Собранието на општина Богатиќ,

за член Витомир Виторовиќ, судија на Општинскиот суд во Богатиќ, а за заменик Матија Југовиќ, судија на Општинскиот суд во Шабац;

110) Изборна единица Валево, со седиште на општинската изборна комисија во Валево:

за претседател Радослав Косиќ, судија на Окружниот суд во Валево, а за заменик Александар Ранковиќ, судија на Окружниот суд во Валево;

за секретар Драгољуб Максиќ, дипломиран правник, референт во Секретаријатот за управно-правни работи на Собранието на општина Валево, а за заменик Велибор Савиќ, референт во Собранието на општина Валево;

за член Велимир Лазаревиќ, секретар на Општинската конференција на Социјалистичкиот Сојуз на работниот народ во Валево, а за заменик Василие Радовиќ, пензионер од Валево;

111) Изборна единица Неготин, со седиште на општинската изборна комисија во Неготин:

за претседател Радоица Лековиќ, судија на Окружниот суд во Заечар, а за заменик Горѓе Божиновиќ, судија на Општинскиот суд во Неготин;

за секретар Љубисав Негоициќ, судија на Општинскиот суд во Неготин, а за заменик Божидар Милиќевиќ, работник во Собранието на општина Неготин;

за член Драгутин Стајковиќ, работник во Собранието на општина Неготин, а за заменик Драгиша Мониќ, работник во Собранието на општина Неготин;

112) Изборна единица Заечар, со седиште на општинската изборна комисија во Заечар:

за претседател Шпиро Вуковиќ, претседател на Окружниот суд во Заечар, а за заменик Драган Суботиќ, судија на Окружниот суд во Заечар;

за секретар Бранислав Богосављевиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Заечар, а за заменик Светлана Војводиќ, дипломиран правник во Собранието на општина Заечар;

за член Зоран Каванин, лекар во Заводот за здравствена заштита во Заечар, а за заменик Миодраг Петковиќ, директор на Претпријатието за прикажување филмови „Тимок“ во Заечар;

113) Изборна единица Кикинда, со седиште на општинската изборна комисија во Кикинда:

за претседател Стеван Коиќ, претседател на Општинскиот суд во Кикинда, а за заменик Вида Маричевиќ, судија на Општинскиот суд во Кикинда;

за секретар Томислав Брклјач, директор на Ко-муналниот завод за социјално осигурување во Кикинда, а за заменик Александар Хевчуг, работник во ИГМ „Тоза Марковиќ“ во Кикинда;

за член Никола Вукиќ, работник во Собранието на општина Кикинда, а за заменик Иштван Ветуш, директор на Земјоделската задруга во Сајан;

114) Изборна единица Зрењанин, со седиште на општинската изборна комисија во Зрењанин:

за претседател Томислав Гурѓевиќ, судија на Окружниот суд во Зрењанин, а за заменик Петар Павковиќ, судија на Окружниот суд во Зрењанин; за секретар Миливој Козловачки, работник во Собранието на општина Зрењанин, а за заменик Константин Велисављевиќ, работник во Собранието на општина Зрењанин;

за член Милка Биѓа, член на Извршниот одбор на Општинската конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ во Зрењанин, а за заменик Томислав Терзиќ, управник на Интернатот на средните и средните стручни училишта во Зрењанин;

115) Изборна единица Ѓвџилане, со седиште на општинската изборна комисија во Ѓвџилане:

за претседател Светислав Трајковиќ, претседател на Општинскиот суд во Ѓвџилане, а за заменик Бајрам Кадриу, судија на Општинскиот суд во Ѓвџилане;

за секретар Џеват Хаџиџи, заменик на јавниот обвинител во Ѓвџилане, а за заменик Миливое Цветковиќ, инспектор на трудот во Собранието на општина Ѓвџилане;

за член Влада Трумпкиќ, директор на Комерцијалната банка во Ѓвџилане, а за заменик Берат Рамиќ, правник во Собранието на општина Ѓвџилане;

116) Изборна единица Косовска Митровица, со седиште на општинската изборна комисија во Косовска Митровица:

за претседател Аслан Барути, судија на Општинскиот суд во Косовска Митровица, а за заменик Ѓорѓе Божовиќ, судија на Општинскиот суд во Косовска Митровица;

за секретар Миладин Јовановиќ, дипломиран правник, пензионер од Косовска Митровица, а за заменик Мељек Морина, правник во Собранието на општина Косовска Митровица;

за член Бајрам Абдули, општински судија за прекршоци во Косовска Митровица, а за заменик Драган Поповиќ, секретар на Средното медицинско училиште во Косовска Митровица;

117) Изборна единица Пеќ, со седиште на општинската изборна комисија во Пеќ:

за претседател Азиз Тигањи, судија на Окружниот суд во Пеќ, а за заменик Војо Ковачевиќ, судија на Општинскиот суд во Пеќ;

за секретар Миомир Пауновиќ, работник во Собранието на општина Пеќ, а за заменик Џеват Белегу, работник во Собранието на општина Пеќ;

за член Рустем Кастрати, директор на Општинскиот завод за запослување работници во Пеќ, а за заменик Лазар Петровиќ, работник во Општинскиот синдикален совет во Пеќ;

118) Изборна единица Приштина, со седиште на општинската изборна комисија во Приштина:

за претседател Миодраг Врбица, судија на Окружниот суд во Приштина, а за заменик Зеќир Говори, истражен судија на Општинскиот суд во Приштина;

за секретар Љатиф Красниќи, секретар на Собранието на општина Приштина, а за заменик Зоран Табаковиќ, работник во Собранието на општина Приштина;

за член Љон Прѓеѓај, судија на Покраинскиот совет за прекршоци во Приштина, а за заменик Милорад Томашевиќ, судија на Општинскиот суд во Приштина;

119) Изборна единица Призрен, со седиште на општинската изборна комисија во Призрен:

за претседател Пирана Масар, судија на Окружниот суд во Призрен, а за заменик Миодраг Главниќ, судија на Општинскиот суд во Призрен;

за секретар Рефки Дана, референт за работни односи во Собранието на општина Призрен, а за заменик Назлие Далаука, секретар на Општинскиот синдикален совет во Призрен;

за член Ѓорѓе Младеновиќ, директор на Основното училиште „Емин Дураку“ во Призрен, а за заменик Бехајдин Џелина, референт во Општинскиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците на НОВ во Призрен;

120) Изборна единица Урошевац, со седиште на општинската изборна комисија во Урошевац:

за претседател Хаџиљ Илџи, претседател на Општинскиот суд во Урошевац, а за заменик Урош Томовиќ, судија на Општинскиот суд во Урошевац;

за секретар Душан Максимовиќ, референт во Собранието на општина Урошевац, а за заменик Салп Хасани, управник на Филијалата на Заводот за социјално осигурување во Урошевац;

за член Рамадан Исџами, секретар на Фабриката за масло „Милан Зечар“ во Урошевац, а за заменик Драгољуб Амановиќ, просветно-педагошки советник во Просветно-педагошкиот завод во Урошевац.

2. Досегашните членови на општинските изборни комисии и нивните заменици, што не се именувани со ова решение, се разрешуваат од должноста во тие комисии.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 12
12 февруари 1969 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кеџман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точката 11 од Одлуката за основањето и работата на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63 и 1/66), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ШЕФОТ НА ПРОТОКОЛОТ

Се разрешува Мирко Милутиновиќ од должноста шеф на Протоколот на Претседателот на Републиката, поради одење на нова должност.

Р. бр. 20
4 февруари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Врз основа на точката 11 од Одлуката за основањето и работата на Генералниот секретаријат на Претседателот на Републиката („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63 и 1/66), Претседателот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА ПРОТОКОЛОТ

За шеф на Протоколот на Претседателот на Републиката на положба на помошник сојузен секретар се назначува Владо Шестан, досегашен амбасадор на СФРЈ во Пакистан.

Р. бр. 21
4 февруари 1969 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Маличевић Хамида Ѓемал, пешадиски пост. водник; Маловић Ѓоке Драгољуб, санитарски пост. водник; Маринковић Владимира Љубомир, артилериски пост. водник; Мартиновиќ Ангела Милош, пешадиски пост. водник; Медвед Фрање Мартин, пешадиски пост. водник; Мичић Стојана Тихомир, пост. водник на АВХ одбрана; Милачић Давида Петар, пост. водник на финансиска служба; Миланов Круме Војо, артилериски пост. водник; Милановић Ранђела Раденко, пост. водник на финансиска служба; Миленковић Драгутина Будимир, пешадиски пост. водник; Миленковић Николе Душан, пост. водник на оклопни единици; Миленковић Младена Миодраг, инженериски пост. водник; Милић Новице Јован, артилериски пост. водник; Милосављевић Стојадина Властимир, артилериски пост. водник; Милошевић Луке Велимир, пост. водник на административна служба; Миловановић Радкоја Војислав, пешадиски пост. водник; Митрић Василија Новак, пешадиски пост. водник; Митрић Мирка Рајко, технички пост. водник; Митровић Радича Живадин, пост. водник на административна служба; Младеновић Миленка Момчило, пост. водник на финансиска служба; Младеновић Мите Станко, пост. водник на финансиска служба; Младеновић Видосава Томислав, артилериски пост. водник; Николић Среје Добросав, артилериски пост. водник; Николић Милана Драгољуб, технички пост. водник; Николић Ѓуре Лазар, пост. водник на административна служба; Николовски Диме Стојан, интендантски пост. водник I кл. Нинковић Малете Бранко, санитарски пост. водник; Павићевић Радивоја Божур, пост. водник на сообраќајна служба; Пернар Јосипа Јосип, технички пост. водник; Петровски Серафим Мијалчо, пост. водник на оклопни единици; Поповић Јована Миливоје, пешадиски пост. водник;

Познановић Стојана Матија, пост. водник на сообраќајна служба; Првуловић Александра Момчило, интендантски пост. водник; Радевић Јована Миливоје, артилериски пост. водник; Радмиловић Анте Душан, артилериски пост. водник. Ранђеловић Љубомира Новица, пост. водник на финансиска служба; Савић Миле Мићо, пешадиски пост. водник; Серафимовски Димко Љупче, пешадиски пост. водник; Симић Владимир Милорад, пост. водник на оклопни единици; Соврић Божицара Совро, пост. водник за врска; Спасовски Ѓорђе Благоје, постар водник на оклопни единици; Спиоровски Стојче Бошко, пост. водник на административна служба; Станковић Благоје Крсто, пост. водник на административна служба; Станковић Перута Петар, пешадиски пост. водник; Станковић Драгомира Ранђел, пост. водник на административна служба; Стефановић Добривоја Синиша, пешадиски пост. водник; Стефановић Ранђела Велибор, пост. водник на административна служба; Стојановић Милосава Војислав, интендантски пост. водник; Стошић Младена Момир, пешадиски пост. водник; Шахмановић Заје Шафир, технички пост. водник; Шеговић Душана Ртдиовоје, артилериски пост. водник; Шимуновић Гр-

ге Јосип, артилериски постар водник; Шпољарић Марка Стипе, пешадиски пост. водник; Шуњеварић Ненада Милорад, артилериски пост. водник; Тасић Томе Станислав, пешадиски пост. водник; Тодоровић Боривоја Милован, пост. водник за врска; Вељковић Борисава Добривоје, интендантски пост. водник; Вукадиновић Добросава Љубомир, пост. водник на оклопни единици; Вукадиновић Петра Јован, пост. водник на административна служба; Вукашиновић Јована Станко, артилериски пост. водник; Живанчевић Милете Живадин, технички пост. водник; Жујовић Веселина Богољуб, артилериски пост. водник;

Асановић Исаила Ѓорђе, пешадиски водник I кл.; Бајић Михајла Драгољуб, технички водник I кл.; Басара Петра Милан, технички водник I кл.; Белотић Ѓорѓа Живорад, водник I кл. за врска; Бојић Мијата Здравко, водник I кл. за врска; Браиновић Анте Матија, водник I кл. на сообраќајна служба; Брус Рудолфа Рудолф, водник I кл. на оклопни единици; Бухов Ристе Панде, инженерски водник I кл.; Бујић Војина Слободан, водник I кл. на оклопни единици; Булатовић Марка Вукосав, водник I кл. на административна служба; Цапан Томе Мирко, инженерски водник I кл.; Дакић Мирка Максим, пешадиски водник I кл.; Димић Ѓуре Ненад, технички водник I кл.; Драгић Душана Милан, артилериски водник I кл.; Дубајић Ѓуре Душан, технички водник I кл.; Ѓаковић Раде Слободан, водник I кл. за врска; Ѓурин Пере Ратко, водник I кл. на оклопни единици; Ѓуришић Владимира Илија, инженерски водник I кл.; Филиповић Јефте Саво, пешадиски водник I кл.; Фуќ Петра Владимир, водник I кл. за врска; Гавриловић Гаврила Србољуб, водник I кл. на АВХ одбрана; Георгиевски Трајан Александар, водник I кл. на оклопни единици; Гобељић Драге Велимир, артилериски водник I кл.; Гојковић Борисава Владета, пешадиски водник I кл.; Готић Мирка Богдан, санитарски водник I кл.; Грујић Саве Ѓенисије, водник I кл. за врска; Грујић Богољуба Велисав, артилериски водник I кл.; Илић Чедомира Драгослав, водник I кл. за врска; Јањићевић Милана Бранислав, воздухопловнотехнички водник I кл.; Јанковић Томе Милош, технички водник I кл.;

Јовановић Петра Драгутин, водник I кл. за врска; Јовановић Секуле Миливоје, водник I кл. на финансиска служба; Јовановић Обрена Мирослав, водник I кл. на финансиска служба; Јовановић Милорада Живадин, артилериски водник I кл.; Јовиќић Тешмана Богдан, технички водник I кл.; Карић Војислава Живадин, инженериски водник I кл.; Кесић Милорада Мирко, водник I кл. на оклопни единици; Кесић Стеве Раде, технички водник I кл.; Клицов Николе Никола, водник I кл. на АВХ одбрана; Контреќ Фрање Антон, технички водник I кл. Корач Јована Бранко, инженериски водник I кл.; Косановић Кристијан Јосип, водник I кл. на АВХ одбрана; Косовац Петра Неѓо, интендантски водник I кл.; Костић Милоја Војин, пешадиски водник I кл.; Лазаревић Љубомира Властимир, технички водник I кл.; Мартиновић Јована Богдан, артилериски водник I кл.; Мицевски Михајло Диско, инженерски водник I кл.; Михаиловић Душана Боривоје, пешадиски водник I кл.; Мијаговић Пантелије Милован, технички водник I кл.; Милић Чедомира Петар, водник I кл. на финансиска служба; Милосављевић Јована Томислав, технички водник I кл.; Миоковић Миле Љубомир, водник I кл. на оклопни единици; Мирковић Гавре Аран, инженериски водник I кл.; Митић Милорада Светислав, пешадиски

водник I кл.; Николић Драгојла Гојко, водник I кл. за врска; Ненадовић Здравка Милољуб, пешадиски водник I кл.; Николић Јована Миленко, артилериски водник I кл.; Николић Милана Милоје, артилериски водник I кл.; Нинковић Стевана Бошко, артилериски водник I кл.; Остојић Гојка Милоје, технички водник I кл.;

Пајић Љубана Богдан, технички водник I кл.; Панић Глигорија Михајло, пешадиски водник I кл.; Пераћ Лазе Душан, технички водник I кл.; Печеновић Мехмеда Звонко, водник I кл. на административна служба; Прерад Будимира Славко, водник I кл. на административна служба; Радаковић Илије Перо, технички водник I кл.; Радивојевић Трајка Добривоје, пешадиски водник I кл.; Ребац Николе Ивица, технички водник I кл.; Рецовић Таиба Сафет, пешадиски водник I кл.; Савковић Петра Боровоје, водник I кл. на оклопни единици; Секуловић Мира Радивоје, артилериски водник I кл.; Симић Станка Миладин, водник I кл. за врска; Спасојевић Светомира Милорад, технички водник I кл.; Средојевић Миладина Милета, пешадиски водник I кл.; Станић Марка Коста, пешадиски водник I кл.; Станојевић Милована Слободан, пешадиски водник I кл.; Стефановић Томе Бранислав, технички водник I кл.; Сувајац Вида Љубо, технички водник I кл.; Татаревић Властимира Драгић, технички водник I кл.; Томаш Петра Марио, артилериски водник I кл.; Томашевић Аксеније Драган, инженериски водник I кл.; Топић Агана Ибрахим, артилериски водник I кл.; Тричковић Станка Добривоје, пешадиски водник I кл.; Трнинић Милана Милорад, водник I кл. на финансиска служба; Тута Јерка Марко, артилериски водник I кл.; Ургл Ане Ернест, пешадиски водник I кл.; Урошевић Љубомира Томислав, пешадиски водник I кл.; Воркапић Пере Милош, технички водник I кл.; Вуковајац Јован Бранко, воздухопловнотехнички водник I кл.; Здравковић Тихомира Светислав, водник I кл. за врска; Живковић Витомира Светолик, артилериски водник I кл.; Ерјавец Јоже Рајко, пешадиски водник; Јашарагић Абида Велија, артилериски водник; Калинић Петра Петар, водник за врска; Кушић Мате Стјепан, пешадиски водник; Лешић Матије Милан, артилериски водник; Марјановић Гаје Петар, водник на оклопни единици; Медаковић Мане Ђуро, пешадиски водник; Мијатовић Драге Крсман, водник за врска; Младеновић Светомира Властимир, пешадиски водник; Орешковић Ивана Иван, водник на оклопни единици;

за особно истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држање

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Таталовић Душана Дмитар, артилериски пост. водник; Дракула Богдана, Раде, технички водник I кл.; Јелковић Николе Павео, инженериски водник I кл.; Тасић Војислава Слободан, артилериски водник I кл.; Црнобрија Саве Душан, водник за врска; Дураковић Младена Слободан, технички водник; Фи-

руловић Мирослава Мирослав, технички водник; Олујић Миле Стеван, водник на сообраќајна служба.

Бр. 169
22 декември 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
83. Закон за народната одбрана — — —	209
84. Закон за воената обврска — — —	228
85. Закон за измени и дополненија на Законот за изборните единици за избор на пратеници за Сојузната скупштина — —	237
86. Закон за измени и дополненија на Законот за избирачките списоци — — —	238
87. Закон за измена на Основниот закон за судските такси — — — — —	239
88. Закон за дополнение на Законот за интересните стопи на фондовите во стопанството — — — — —	239
89. Закон за измена на Законот за стопите на амортизацијата на основните средства на работните организации — — — —	239
90. Закон за обезбедување средства за финансирање на Програмата за модернизација на службата за безбедност на воздушната пловидба — — — — —	240
91. Закон за забрана на одржување и воспоставување економски односи со Јужна Родезија — — — — —	241
92. Одлука за именување претседател и членови на Сојузната изборна комисија —	242
93. Одлука за определување премија за волна во 1969 година — — — — —	242
94. Одлука за определување премија за суров памук во 1969 година — — — —	243
95. Одлука за обврските на овластените банки кога користат определени странски кредити или даваат гаранции за такви кредити за понатамошен развој на црната металургија преку програмата од 3,2 милиони тони суров челик — — — —	243
96. Одлука за критериумите и начинот за давање предлози за гаранција на федерацијата односно поддршка по определени странски кредити — — — — —	243
97. Одлука за формирањето на цените во прометот на стоки од увоз — — — —	244
98. Наредба за измена и дополнение на Наредбата за определување на стопанските организации за договарање и извршување на работи на увозот на производи на црната металургија — — — — —	244
99. Упатство за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за избор на сојузни пратеници — — — — —	245
100. Решение за именување членови на републичките изборни комисии — — —	272
101. Решение за именување членови на покраинските изборни комисии — — —	274
102. Решение за именување членови на општинските изборни комисии — — —	275